

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 148 Год. LXVI

Петок, 12 ноември 2010

Цена на овој број е 270 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

|   | Стр. |   | Стр. |
|---|------|---|------|
| 3034. Уредба за изменување на Уредбата за начинот и постапката на отуѓување, давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди и со непосредна спогодба, висината на трошоците на постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, како и висината на цената на земјиштето и на закупнината.. | 3    | 3039. Одлука за давање согласност на Финансискиот план за изменување на Финансискиот план на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2010 година..... | 7    |
| 3035. Одлука за продажба на недвижна ствар.....   | 6    | 3040. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....  | 7    |
| 3036. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на МЖ Транспорт АД – Скопје за периодот од 1.01.-31.12.2009 година.....  | 6    | 3041. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „Joint Logistic 2010” во Република Германија.....  | 7    |
| 3037. Одлука за продажба на недвижна ствар.....   | 6    | 3042. Одлука за престанок и давање на трајно користење движни ствари на Министерството за информатичко општество.....   | 7    |
| 3038. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цените на главни шумски производи на ЈП „Македонски шуми“ - п.о. Скопје.....   | 7    | 3043. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество.....   | 8    |

|   | Стр. |   | Стр. |
|---|------|---|------|
| 3044. <b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија – Скопје  | 8    | 3057. <b>Правилник</b> за начинот на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, како и начинот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата.....  | 11   |
| 3045. <b>Решение</b> за именување Државен правобранител на Република Македонија   | 8    | 3058. <b>Правилник</b> за постапката за издавање на дозвола, формата и содржината на дозволата за машиновозачот и формата и содржината на регистарот за издадени дозволи.....   | 15   |
| 3046. <b>Решение</b> за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Дебар.....                                   | 9    | 3059. <b>Правилник</b> за заеднички сигурносни показатели.....  | 28   |
| 3047. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија - Скопје.....   | 9    | 3060. <b>Правилник</b> за формата и содржината на сертификатот за познавање на железничка инфраструктура и железничко возило.....   | 31   |
| 3048. <b>Решение</b> за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип.....                    | 9    | 3061. <b>Правилник</b> за содржината на извештајот за случени сериозни несреќи, несреќи и инциденти во железничкиот сообраќај.....  | 34   |
| 3049. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....                           | 9    | 3062. <b>Правилник</b> за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање одобрението за сигурност за управување со железничка инфраструктура, формата и содржината на образецот на одобрението за сигурност, како и формата и содржината на регистарот на издадени одобренија за сигурност..... | 36   |
| 3050. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје.....  | 9    | 3063. <b>Правилник</b> за формата и содржината на барањето и Упатството за пополнување на барањето за издавање на сертификат за сигурност, формата и содржината на образецот на сертификатот за сигурност, како и формата и содржината на регистарот за издадени сертификати за сигурност.....  | 50   |
| 3051. <b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје..... | 10   | 3064. <b>Одлука</b> за издавање на временна лиценца за вршење на енергетска дејност комбинирано производство на електрична енергија и топлинска енергија на Друштвото за производство на електрична енергија и топлинска енергија ТЕ – ТО АД Скопје.....  | 66   |
| 3052. <b>Решение</b> за именување директор на Службата за просторен информативен систем.....  | 10   | 3065. <b>Правилник</b> за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување   | 67   |
| 3053. <b>Решение</b> за именување заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост.....  | 10   | 3066. <b>Одлука</b> за определување на висината на трошоци за вршење обука на заинтересирани контролори и обработувачи  | 144  |
| 3054. <b>Решение</b> за именување директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди.....  | 10   | <b>Огласен дел</b> .....  | 1-32 |
| 3055. <b>Решение</b> за разрешување од должноста директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....   | 10   |   |      |
| 3056. <b>Решение</b> за именување директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....  | 10   |   |      |

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****3034.**

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2008, 143/2008 и 56/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.2010 година, донесе

**УРЕДБА**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОТУГУВАЊЕ, ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП И КРАТКОТРАЕН ЗАКУП, НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ, ПО ПАТ НА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ И СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА, ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОТУГУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП, КАКО И ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО И НА ЗАКУПНИНАТА**

**Член 1**

Во Уредбата за начинот и постапката на отуѓување, давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди и со непосредна спогодба, висината на трошоците на постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, како и висината на цената на земјиштето и на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08, 71/09, 146/09, 162/09, 113/10 и 125/10), во член 6 ставот 3 се менува и гласи:

„Јавното наддавање ќе се одржи доколку учесниците ги исполнуваат условите дадени во објавата. Јавното наддавање ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата и ја наддаде почетната цена“.

Ставот 4 се брише.

Ставот 5 станува став 4.

**Член 2**

Во член 32 став 2 се менува и гласи:

„Во рок од 6 месеци од извршена солемнизација на договорот каде предмет на истиот е градежна парцела со површина до 5.000 м<sup>2</sup>, односно во рок од 9 месеци од извршена солемнизација на договорот каде предмет на истиот е градежна парцела со површина над 5.000 м<sup>2</sup>, купувачот на градежното земјиште прибавува одобрение за изградба на предвидениот објект од надлежниот орган. Во случаи пак кога предмет на отуѓување е градежно земјиште наменето за изградба на стопански и производствени објекти и пазари, како и градежно земјиште наменето за изградба на хотели, без оглед на вкупната површина на градежната парцела предмет на отуѓување, купувачот на градежното земјиште прибавува одобрение за изградба на предвидениот објект од надлежниот орган во рок од 12 месеци од извршена солемнизација на договорот.“

### Член 3

Табеларниот преглед од Прилог 1 од Уредбата, се заменува со нов Табеларен преглед кој е составен дел на оваа уредба.

### Член 4

Започнатите постапки за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија до денот на влегување во сила на оваа уредба, ќе се завршат согласно Уредбата за начинот и постапката на отуѓување, давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди и со непосредна спогодба, висината на трошоците на постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, како и висината на цената на земјиштето и на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08, 71/09, 146/09, 162/09 и 113/10).

### Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6424/1  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

Примоп 1

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА МИНИМАЛНИ ПОЧЕТНИ ЦЕНИ ПО КОИ СЕ ОУТУБА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОЛ НА ЈАЛНИ ИСТОПАНИК

| Ред. № | Општини | ЗОНА Централно подрачје |            |            |         |            |              |             |         |            |         | ЗОНА Воинтегрално подрачје |          |            |         |            |          |            |         |            |           | ЗОНА Паселеник во населено место |         |               |         |            |          |            |         |       |              |              |        |                 |        |          |         |             |         |         |           |          |          |          |                 |
|--------|---------|-------------------------|------------|------------|---------|------------|--------------|-------------|---------|------------|---------|----------------------------|----------|------------|---------|------------|----------|------------|---------|------------|-----------|----------------------------------|---------|---------------|---------|------------|----------|------------|---------|-------|--------------|--------------|--------|-----------------|--------|----------|---------|-------------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|
|        |         | А                       |            | Б          |         | В          |              | Г           |         | Д          |         | Е                          |          | Ж          |         | А          |          | Б          |         | В          |           | Г                                |         | Д             |         | Е          |          | Ж          |         |       |              |              |        |                 |        |          |         |             |         |         |           |          |          |          |                 |
|        |         | Индивидуално            | Колективно | Колективно | домашно | Колективно | домашно      | Колективно  | домашно | Колективно | домашно | Колективно                 | домашно  | Колективно | домашно | Колективно | домашно  | Колективно | домашно | Колективно | домашно   | Колективно                       | домашно | Колективно    | домашно | Колективно | домашно  | Колективно | домашно |       |              |              |        |                 |        |          |         |             |         |         |           |          |          |          |                 |
| Ред. № | Општини | 1                       | 2          | 1          | 2       | 1          | 2            | 1           | 2       | 1          | 2       | 1                          | 2        | 1          | 2       | 1          | 2        | 1          | 2       | 1          | 2         | 1                                | 2       | 1             | 2       | 1          | 2        | 1          | 2       |       |              |              |        |                 |        |          |         |             |         |         |           |          |          |          |                 |
|        |         | Карпош                  | Центар     | Аеродром   | Бугел   | Гази Баба  | Горче Петров | Кисела Вода | Чаир    | Тетово     | Охрид   | Битола                     | Струмица | Гевгелија  | Кичево  | Гостивар   | Куманово | Струга     | Прелеп  | Штип       | Кавадарци | Кочани                           | Велес   | Крива Паланка | Дебар   | Виница     | Неготино | Радовиш    | Ресен   | Сарај | Шуто Оризари | Свети Николе | Берово | Македонски Брод | Дојран | Балациво | Делчево | Демир Хисар | Кратово | Крушево | Пробиштип | Богданци | Богданци | Богданци | Македонска Каме |

3035.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 9.11.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР**

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар која е во трајно користење на Министерството за транспорт и врски и тоа: зграда број 3, која се наоѓа на ул. „М.Тито“ бр.175, во вкупна површина од 151 м2, КП број 805 за КО Крива Паланка заведена во имотен лист број 1576 од 22.09.2010 година.

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши по пат на јавно надавање со почетна цена утврдена од општина Крива Паланка согласно Методологија за утврдување на пазарна вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2005 и 40/2010) и тоа по износ од 2.528.499,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5913/1  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3036.

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08 и 48/2010), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание, на седницата одржана на 9.11.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МЖ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.-31.12.2009 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работењето на МЖ Транспорт АД – Скопје за период од 01.01.-31.12.2009 година, бр. 732/1-1 од 3.10.2010 година, усвоен од Надзорниот одбор на МЖ Транспорт АД – Скопје на седницата одржана на 3.10.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5975/1  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3037.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11. 2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР**

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за одбрана, која се наоѓа во Касарната „Стив Наумов“ во Битола, Катастарска парцела бр. 17595/1, запишана во Имотен лист бр. 26860 за Катастарска општина Битола и тоа:

- објект бр. 12 (по старо бр.7) со површина од 106 м2 подрум и 565 м2 приземје.

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање со почетна цена утврдена од општина Битола, согласно Методологија за утврдување на пазарна вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/05 и 40/10) и тоа по износ од 18.410.525,29 денари.

Член 3

Огласот за јавно наддавање за продажба на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука да се распише под следните услови:

- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 20% од почетната цена на недвижната ствар со уплата на депозитната сметка на Министерството за одбрана;

- рокот за плаќање на депозитот – најдоцна два дена пред денот на одржување на јавното наддавање;

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисијата на Министерството за одбрана за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за одбрана;

- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;

- рокот за склучување на договор за купопродажба – 30 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- начин на плаќање на купопродажната цена – во готово;

- рок за плаќање на купопродажната цена – 15 дена од денот на склучување на договорот за купопродажба.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5978/1  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**3038.**

Врз основа на член 11, став 1, точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГЛАВНИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - П.О. СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на цените на главни шумски производи на ЈП „Македонски шуми“ - п.о. Скопје, под бр.02-1852/2 од 6.10.2010 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 6.10.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6186/1  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**3039.**

Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/1994), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансискиот план за изменување на Финансискиот план на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2010 година, број 02-16090/3-2, донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, на седницата одржана на 20.09.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6224/1  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**3040.**

Врз основа на член 172-а став 3 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр.80/93, 3/94, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 101/05, 70/06, 153/07, 152/08, 161/08, 81/09, 156/09 и 83/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (бр. 02-7664/1) од 21.10.2010 година, донесена од Управниот одбор на Фондот на седницата одржана на 21.10.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6372/1  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3041.**

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „JOINT LOGISTIC 2010“ ВО РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА**

1. За учество во вежбовна активност "Joint Logistic 2010" (во натамошниот текст: вежбовна активност) која ќе се одржи во Вилдфлекен, Република Германија, во период од 15 ноември до 3 декември 2010 година, се испраќаат 3 припадници на Армијата на Република Македонија.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност во кои влегуваат сместувањето и храната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедува земјата домаќин, а финансиските трошоци за превоз ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6544/1  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**3042.**

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 9.11.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-**  
**ЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА**  
**ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник-Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движни ствари и тоа:

- мултифункционален уред XEROX WORK CENTRE 4150 S - 1 ( едно ) – парче
- мултифункционален уред XEROX WORK CENTRE 5645 - 1 ( едно ) – парче

**Член 2**

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за информатичко општество.

**Член 3**

Генералниот секретар на Владата на Република Македонија склучува договор со министерот за информатичко општество, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|   |   |
|---|---|
| Бр.51-6592/1<br>9 ноември 2010 година<br>Скопје | Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,<br>д-р <b>Васко Наумовски</b> , с.р. |
|---|---|

**3043.**

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-**  
**СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРС-**  
**ТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник, - Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари и тоа:

- компјутерско биро - 153 парчиња,
- столица „Конгрес“ - 238 парчиња,
- светлечки реклами - 15 парчиња.

**Член 2**

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за информатичко општество.

**Член 3**

Генералниот секретар на Владата на Република Македонија склучува договор со министерот за информатичко општество, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|   |   |
|---|---|
| Бр.51-6593/1<br>9 ноември 2010 година<br>Скопје | Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,<br>д-р <b>Васко Наумовски</b> , с.р. |
|---|---|

**3044.**

Врз основа на член 16 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2010 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ**  
**ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБ-**  
**ЛИКА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, од редот на вработените, на предлог на Советот на вработените, се именуваат:

- Митре Стојановски, раководител на Секторот за финансиско – материјално работење, претплата, огласи и маркетинг;
- Јелица Барутовска – Темовска, виш советник во Секторот за издавачка дејност – Редакција и компјутерска обработка на податоците;
- Снежана Кузмановска, помошник-раководител на Секторот за нормативно-правни работи, управување со човечки ресурси и општи работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

|  |  |
|--|--|
| Бр. 22–5213/2<br>9 ноември 2010 година<br>Скопје | Претседател на Владата на Република Македонија,<br>м-р <b>Никола Груевски</b> , с.р. |
|--|--|

**3045.**

Врз основа на член 18 став 1 и 2 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2010 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ**  
**НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За државен правобранител на Република Македонија, за време од шест години, се именува Оливера Китанова, досегашен државен правобранител на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

|   |  |
|---|--|
| Бр. 22–5224/10<br>9 ноември 2010 година<br>Скопје | Претседател на Владата на Република Македонија,<br>м-р <b>Никола Груевски</b> , с.р. |
|---|--|



3046.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ДЕБАР**

1. Од должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Дебар се разрешуваат:

- Буран Селманоски,
- Марјан Стрезоски.

2. За членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Дебар се именуваат:

- Адмир Малоски,
- Беким Муслиоски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22–5380/2  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3047.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2007 и 97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. Горан Колевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија - Скопје, на негово барање.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија - Скопје се именува Иванче Спасовски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22–5731/2  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3048.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ - ПРОБИШТИП**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип, поради истек на мандатот за кој се именувани се разрешуваат:

- Трајко Трајковски,
- Тони Саздов и
- Орце Трајковски, на негово барање.

2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип се именуваат:

- Игор Смиљковски,
- Марјанчо Арсов,
- Станко Нацев.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22–6154/3  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3049.

Врз основа на член 5 од Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА**

1. Јордан Трајков се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола се именува Благоица Сековска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22–6721/1  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3050.

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА“ - СКОПЈЕ**

1. Бети Дејанова се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје се именува Ристенка Алтипармакова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22–6722/1  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3051.**

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ**

1. Владимир Јаневски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22–6723/1  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3052.**

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА ПРОСТОРОН ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ**

1. За директор на Службата за просторен информативен систем, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање, се именува Димитар Ролевски, досегашен директор на Службата за просторен информативен систем.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22–6724/1  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3053.**

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ**

1. За заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост се именува Мите Костов, досегашен заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22–6725/1  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3054.**

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ**

1. За директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика, се именува Бранко Јаневски, досегашен директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22–6726/1  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3055.**

Врз основа на член 91 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/97, 25/2000; 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Билјана Јовановска се разрешува од должноста директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22–6731/1  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3056.**

Врз основа на член 91 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007), 102/2008, 161/2008, 50/2010 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија се именува Влатко Поповски, досегашен директор на Центарот за вработување–Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22–6732/1  
9 ноември 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

3057.

Врз основа на член 27 ставови 4 и 5 од Законот за државен инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија бр. 20/09“), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со министерот за правда, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА  
ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРЕКРШОЦИТЕ, ИЗРЕЧЕНИТЕ  
САНКЦИИ И ДОНЕСЕНИТЕ ОДЛУКИ ВО ПРЕКРШОЧНА  
ПОСТАПКА, КАКО И НАЧИНОТ НА ПРИСТАП  
ДО ИНФОРМАЦИИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ  
ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, (во натамошниот текст: прекршочна евиденција), како и начинот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата.

**I. Начин на водење на единствена евиденција на  
прекршоците, изречените санкции и донесените  
одлуки во прекршочна постапка**

**Член 2**

(1) Прекршочната евиденција се води во електронски облик на обработка на посебни образци и тоа:

- Образец бр. 1 за евиденција на прекршочните предмети за физички лица кој е составен дел на овој правилник;
- Образец бр. 2 за евиденција на прекршочните предмети за правни лица кој е составен дел на овој правилник;
- Образец бр. 3 за евиденција на прекршочните предмети за малолетни лица кој е составен дел на овој правилник.

(2) Обрасците од став 1 на овој член се печатат на хартија со бела боја, со димензии 210x297 мм.

**Член 3**

(1) Образецот бр. 1 за евиденција на прекршочните предмети за физички лица содржи: реден број; број и датум на прием на предметот; поднесен од надлежен орган; податоци за сторителот на прекршокот (физичко лице, одговорно лице, службено лице, трговец поединец – име и презиме, ЕМБГ, адреса, правно лице, каде е вработено; правен основ; прекин на постапката; отфрлање на барањето; запирање на постапката; број и датум на решение; прекршочна санкција (глоба, опомена, забрана за вршење професија, дејност или должност и рок на важење); посебни прекршочни мерки (одземање на животни, производи и суровини, други); трошоци на прекршочната постапка; датум на наплата (глоба, трошоци); датум на доставување за извршување; број и датум на прием на известување за изјавен редовен правен лек; датум на доставување до управен суд и забелешка.

(2) Образецот бр. 2 за евиденција на прекршочните предмети за правни лица содржи: реден број; број и датум на прием на предметот; поднесен од надлежен орган; податоци за правното лице (назив, ЕДБ, МБ, седиште; правен основ; прекин на постапката; отфрлање на барањето; запирање на постапката; број и датум на ре-

шение; прекршочна санкција (глоба, опомена, забрана за вршење професија, дејност или должност и рок на важење); посебни прекршочни мерки (одземање на животни, производи и суровини, други); трошоци на прекршочната постапка; датум на наплата (глоба, трошоци); датум на доставување за извршување; број и датум на прием на известување за изјавен редовен правен лек; датум на доставување до управен суд и забелешка.

(3) Образецот бр. 3 за евиденција на прекршочните предмети за малолетни лица содржи: реден број; број и датум на прием на предметот; поднесен од надлежен орган; податоци за помлад малолетник – 14 -16 години (име и презиме, ЕМБГ, адреса, правно лице, каде е вработено); податоци за постар малолетник – 16 -18 години (име и презиме, ЕМБГ, адреса, правно лице, каде е вработено); податоци за родителот односно старателот (име и презиме, ЕМБГ, адреса, правно лице каде е вработено); правен основ; прекин на постапката; отфрлање на барањето; запирање на постапката; број и датум на решение; прекршочна санкција (глоба, опомена, забрана за вршење професија, дејност или должност и рок на важење); посебни прекршочни мерки (одземање на животни, производи и суровини, други); трошоци на прекршочната постапка; датум на наплата (глоба, трошоци); датум на доставување за извршување; број и датум на прием на известување за изјавен редовен правен лек; датум на доставување до Управен суд и забелешка.

**II. Начин на пристап до информации кои се  
содржани во прекршочната евиденција**

**Член 4**

(1) Секое правно или физичко лице може да побара информации за себе од прекршочната евиденција врз основа на поднесено барање.

(2) Информациите од прекршочната евиденција за трети правни или физички лица може да се дадат само врз основа на службено барање поднесено од органите на државната управа надлежни за водење на прекршочна постапка, надлежни судови, Јавно обвинителство, Државно правобранителство, Народен правобранител за постапките од нивните надлежности, како и врз основа на службено барање поднесено од орган на државната управа за потребите за водење на управен постапка, само за статистички цели.

**Член 5**

(1) Барањата за добивање на информации од прекршочната евиденција се доставуваат до Прекршочната комисија.

(2) Прекршочната комисија на барањето од став (1) од овој член одговора не подоцна од 8 дена.

(3) Прекршочната комисија, информациите од прекршочната евиденција ги доставува во писмена форма.

**Член 6**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-12/2  
1 февруари 2010 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
**Љупчо Димовски, с.р.**

Министер за правда,  
**Михајло Маневски, с.р.**

## Образец бр. 1

## За евиденција на прекршочните предмети за физички лица

|  |                                    |  |  |    |    |  |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|----|----|--|--|--|
| P.бр.  | Број и датум на прием на предметот |  |  |    | 1. |  |  |  |
|  | Поднесен од надлежен орган         |  |  |    |    |  |  |  |
|  | Име и презиме                      |  |  |    |    |  |  |  |
|  | EMБГ                               |  |  |    |    |  |  |  |
| Адреса   |                                    |  |  | 2. |    |  |  |  |
| Правно лице каде е вработено                                       |                                    |  |  |    |    |  |  |  |
| Прекин на постапката   |                                    |  |  |    |    |  |  |  |
| Отфрлање на барањето   |                                    |  |  |    |    |  |  |  |
| Запирање на постапката   |                                    |  |  | 3. |    |  |  |  |
| Број и датум на решение  |                                    |  |  |    |    |  |  |  |
| Прекршочна санкција  |                                    |  |  |    |    |  |  |  |
| Одземање на животни, производи и суровини, други                   |                                    |  |  |    |    |  |  |  |
| Посебни прекршочни мерки   |                                    |  |  |    |    |  |  |  |
| Трошоци на прекршочната постапка                                   |                                    |  |  |    |    |  |  |  |
| Глоба  |                                    |  |  |    |    |  |  |  |
| Трошоци  |                                    |  |  |    |    |  |  |  |
| Датум на исплата   |                                    |  |  |    |    |  |  |  |
| Глоба  |                                    |  |  |    |    |  |  |  |
| Трошоци на доставување на извршување                               |                                    |  |  |    |    |  |  |  |
| Број и датум на прием на известување за изјавен редовен правен лек |                                    |  |  |    |    |  |  |  |
| Датум на доставување до управен суд                                |                                    |  |  |    |    |  |  |  |
| Забелешка  |                                    |  |  |    |    |  |  |  |

## Образец бр. 2

## За евиденција на прекршочните предмети за правни лица

|  |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|--|----|--|--|--|
| P. бр.   | Број и датум на прием на предметот |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Поднесен од надлежен орган         |  |  |  |    |  |  |  |
|  | Име и презиме                      |  |  |  |    |  |  |  |
|  | EДБ                                |  |  |  |    |  |  |  |
| Податоци за правното лице  |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Седиште  |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| МБ   |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| EДБ  |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Правен основ   |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Прекин на постапката   |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Отфрлање на барањето   |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Запирање на постапката   |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Број и датум на решение  |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Глоба  |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Опмена   |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Забрана за вршење професија, дејност или должност и рок на важење  |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Прекршочна санкција  |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Одземање на животни, производи и суровини                          |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Други  |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Посебни прекршочни мерки   |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Тршоци на прекршочната постапка                                    |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Глоба  |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Тршоци   |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Датум на наплата   |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Датум на доставување на извршување                                 |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Број и датум на прием на известување за изјавен редовен правен лек |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Датум на доставување до управен суд                                |                                    |  |  |  |    |  |  |  |
| Забелешка  |                                    |  |  |  |    |  |  |  |



**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ  
3058.**

Врз основа на член 21 став 7 од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2010), министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К****ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА,  
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА  
МАШИНОВОЗАЧОТ И ФОРМАТА И СОДРЖИ-  
НАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ****I. ОПШТА ОДРЕДБА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува постапката за издавање на дозвола, формата и содржината на доволата за машиновозачот и формата и содржината на Регистарот за издадени дозволи.

**II. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ  
НА ДОЗВОЛА****Член 2**

(1) Дозвола за управување со железничко возило (во натамошен текст: дозвола) се издава по доставено писмено барање кое треба да биде пополнето од страна на барателот (кандидат - машиновозач вработен или под договор кај управителот на железничка инфраструктура или кај железничкиот превозник) или од страна на управителот на железничката инфраструктура или железничкиот превозник, а во име на барателот.

(2) Кон барањето од став (1) од овој член, барателот ги доставува следните документи:

- доказ за завршено образование и успешно завршена обука,
- потврда за физичка способност,
- потврда за професионална психолошка способност,
- потврда за општа професионална способност и
- копија од валидна лична карта или валиден пасош.

(3) Управата за сигурност во железничкиот систем по доставеното барање врши проверка дали се исполнети условите за добивање на дозвола согласно членовите 27 и 28 од Законот за сигурност во железничкиот систем.

(4) Доколку барателот не исполни еден од пропишаните услови, барањето за издавање на дозвола, се одбива со решение при што задолжително се доставува и образложение кон истото.

(5) Формата и содржината на барањето за издавање на дозвола со упатство за негово пополнување е дадено во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

**III. ФОРМА И СОДРЖИНА  
НА ДОЗВОЛА****Член 3**

(1) Дозволата е со димензии 8,5 x 5,5 см, изработена на бела хартија и обложена со пластифицирана просирна влошка.

(2) Текстот на доволата се испишува со големи букви со фонд на букви ARIAL, на македонски /англиски јазик односно со кирилично и латинично писмо.

(3) Дозволата ги содржи следните податоци:

1) Предната страна содржи: на горниот дел од доволата грб на Република Македонија (во боја), назив „ДОЗВОЛА НА МАШИНОВОЗАЧ“, под овој назив „TRAIN DRIVING LICENCE“, ознака „MKD“, на долниот краен дел од доволата стои назив „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА REPUBLIC OF MACEDONIA“, а во средишниот дел се впишуваат информации специфични за доволата означени со бројки и тоа како што следи:

„1. ПРЕЗИМЕ/ SURNAME“,

„2. ИМЕ/NAME“,

„3а. Датум на раѓање“,

„3б. МЕСТО НА РАЃАЊЕ/ PLACE OF BIRTH“,

„4а. Датум на издавање/ Date of issue“,

„4б. Важи до/ Date of expiry“,

„4с. ИЗДАДЕНО ОД/ ISSUING AUTHORITY“,

„4д. Рефрентен број кај работодавачот/ Reference number by employer,

„5 Број на дозвола/ Licence Number“ кој се изразува преку код за идентификација кој содржи четири полиња со 12 ознаки, и тоа: во поле 1 се впишува кодот на земјата (2 букви) –МК; во поле 2 се впишува видот на документ (2 бројки): доколку се издаваат дозволи во период од една година од 1 до 9 999 тогаш се впишува – 71, доколку се издаваат дозволи во период од една година од 10 000 до 19 999 тогаш се впишува – 72, доколку се издаваат дозволи во период од една година од 20 000 до 29 999 тогаш се впишува – 73; во поле 3 се впишува годината на издавање (4 бројки) и во поле 4 се впишува редниот број (4 бројки) кој прогресивно се зголемува со по една единица за секоја издадена дозвола, без разлика дали се однесува на нова (прва), обновена или ажурирана/изменета или дупликат на дозвола. Во случај кога дозволата се одзема, се става нов број. Секоја година редниот број започнува со еден.

„6. Слика / Photo of the Holder“ – со димензии 20x25 мм

„7 Своерачен потпис/ Holder’s signature“

2) На задната страна стои испишан текст: на левата страна

„8. Живеалиште и адреса/Permanent residence“, а на десната страна под точка

„9. Дополнителни информации кои се поделени во две квадратчиња, каде во квадратчето кое носи ознака „9a.1 Мајчин(и) јазик (ци)/ Native language(s)“, се впишува мајчиниот јазик кој го говори машиновозачот и „9a.2 Дополнителна информации/ Additional information“ се впишува Крвна група број. Медицинските ограничувања се впишуваат во квадратчињата со број „9b Медицински ограничувања/Medical restriction“ и тоа „b.1“ - задолжително носење на наочари/леќи и „b.2“ - помагала за слух/помагала за говор.

(4) Формата и содржината на дозволата е дадена во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

#### IV. ФОРМА И СОДРЖИНА НА РЕГИСТАР ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ

##### Член 4

(1) Регистарот за издадени дозволи се води во електронска форма и се состои од четири дела. Првиот дел содржи податоци за тековната состојба на дозволата. Вториот дел содржи податоци кои се поврзани со содр-

жина на дозволата, а се однесуваат на носителот на дозволата. Третиот дел содржи историски податоци за дозволата. Четвртиот дел содржи податоци кои се однесуваат на основните услови како и првичните преледи кои треба да ги исполнува Барателот-машиновозач за да му се издаде дозвола, како и периодични прегледи со кои се овозможува дозволата да остане валидна.

(2) Регистарот на дозволи се води за секоја година посебно.

(3) Сите податоци од регистарот се чуваат во период од 10 години од датумот на завршување на валидноста на дозволата. Доколку во овој временски период е започната иследничка постапка против машиновозачот кој е носител на дозволата, податоците од регистарот се чуваат и повеќе од 10 години.

(4) Формата и содржината на образецот на Регистарот за издадени дозволи е даден во Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник.

#### IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

##### Член 5

Со денот на влегување во сила на овој правилник престануваат да важат членовите 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 15 од Правилникот за начинот и постапката за издавање и одземање на дозвола за регулирање на железничкиот сообраќај и дозвола за управување со железничко возило, формата и содржината на образецот на дозволата и форма и содржина и начинот на водење на евиденцијата за издадени и одземени дозволи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2007).

##### Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-14203/1  
26 октомври 2010 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Миле Јанакиески, с.р.**



## Прилог 1

**БАРАЊЕ**  
**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА МАШИНОВОЗАЧ**  
**ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖЕЛЕЗНИЧКО ВОЗИЛО**

До

Архивски број на Барателот:

Датум:


1.1 Орган за \_\_\_\_\_  
сигурност

Архивски број на Управата:

Датум:

1.2 Адреса: \_\_\_\_\_

|  |  |
|--|--|
| Дел 2. Дозвола и податоци за Барателот   |  |
| 2.1 Ова Барање е за Дозвола за машиновозач (обележе те го доодветното квадратче)   |  |
| 2.2. нова (прва) дозвола <input type="checkbox"/>  | 2.3 ажурирана/ изменета дозвола <input type="checkbox"/>   |
| 2.4. обновена дозвола <input type="checkbox"/>   | 2.5. дупикат на дозвола <input type="checkbox"/>   |
| 2.6. Број за идентификација на дозволата<br>(Број за идентификација не е потребен при прво издавање)                     |  |
| 2.7. Дата на прво издавање на дозвола  |  |
| 2.8. Податоци за Барателот   | 2.9. Поднесено од Барателот-машиновозач <input type="checkbox"/>   |
|  | 2.10. Поднесено во име на Барателот-машиновозач, а од страна на правното лице каде е вработен <input type="checkbox"/> |
| 2.11. Назив на правното лице, кое во име на Барателот-машиновозач поднесува Барање                                       |  |
| 2.12. Статус на Барателот-машиновозач кај правното лице<br>(во редовен работен однос или ангажиран под договор или дуго) |  |
| 2.13. Адреса/ Телефонски број/ E-mail адреса   |  |
| 2.14. Детали за Барателот-машиновозач  |  |
| 2.15. Презиме  |  |
| 2.16. Име  |  |
| 2.17. Пол  | Машки <input type="checkbox"/> Женски <input type="checkbox"/>   |
| 2.18. Датум на раѓање  |  |
| Г Г Г Г – М М – Д Д  |  |
| 2.19. Место на раѓање  |  |

|   |                |       |
|---|----------------|-------|
| Националност  |                | _____ |
| Мајчин јазик  |                | _____ |
| 2.20. Референтен број на Барателот на дозволата кај работодавачот                       |                | _____ |
| 2.21. Адреса на која дозволата се испраќа   |                | _____ |
| 2.22. Живеалиште и адреса на Барателот  |                | _____ |
| 2.23.  | Улица/број     | _____ |
|   | Поштенски број | _____ |
|   | Град/ Држава   | _____ |
|   | Телефон        | _____ |
|   | Е-mail адреса  | _____ |
| 2.24. Крвна група бр.   |                | _____ |
| 2.25. Изјава за веродостојност на дадени податоци                                       |                | _____ |

Барател

М.П.

\_\_\_\_\_  
(име и презиме со печатни букви)\_\_\_\_\_  
(потпис)

**Дел 4 ПРИЛОГ кон Барањето- (Потребна документација која се приложува кон Барањето)****Прилог 1: Документи кои се доставуваат, кога се поднесува Барање за**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>1. Прва (нова) дозвола</b>   | <input type="checkbox"/> |
| 1.1. Барање потпишано и заверено од Барателот   |                          |
| 1.2. Изјава за заштита на лични податоци  |                          |
| 1.3. Доказ за завршено образование и успешно завршена обука   |                          |
| 1.4. Потврда за физичка способност  |                          |
| 1.5. Потврда за професионална психолошка способност   |                          |
| 1.6. Потврда за општа професионална способност  |                          |
| 1.7. Копија од валидна лична карта или валиден пасош  |                          |
| <b>2. Ажурирана дозвола</b>   | <input type="checkbox"/> |
| 2.1. Постојната дозвола   |                          |
| 2.2. Причина поради која се бара ажурирање на податок   |                          |
| <b>3. Измена на дозвола</b>   | <input type="checkbox"/> |
| 3.1. Постојната дозвола   |                          |
| 3.2. Потврда за физичка способност  |                          |
| 3.3. Причина поради која се бара измена на податок  |                          |
| <b>4. Издавање на дупликат</b>  | <input type="checkbox"/> |
| 4.1. Изјава за потребата од издавање на дупликат (уништена, украдена, изгубена, податоци изгубени)          |                          |
| 4.2. Дозволата, само во случај на барање за дупликат поради тоа што дозволата е уништена/ податоци изгубени |                          |
| <b>5. Обнова на дозвола</b>   | <input type="checkbox"/> |
| 5.1. Потврда за физичка способност  |                          |
| 5.2. Копија од последната дозвола   |                          |
| 5.3. Евиденција за компетентост на машиновозачот (ако е потребно)   |                          |
| <b>5. Прилог 2: Останати документи</b>  |                          |
| 1. Изјава за веродостојност на дадени податоци  | <input type="checkbox"/> |
| 2. Потврда за крвна група   | <input type="checkbox"/> |

## УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО

**ВОВЕД**

Ова Барање го користат машиновозачи (Баратели) или во нивно име правните лица каде машиновозачот е вработен (во постојан работен однос или агажиран под договор) кои поднесуваат барање за издавање на Дозвола согласно член 21 од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/2010). Податоците во овој документ се однесуваат и се поврзани со членовите од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/2010) и Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/2010), доколку поинаку не е кажано.

Барањето треба да биде придружено со документи со кои Барателот ќе докаже дека ги исполнува условите од член 27 и 28 од и Законот за сигурност во железничкиот систем.

**УПАТСТВО И ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБА**


|           |  |
|-----------|--|
| 1.1.-1.2. | Име на институцијата до која се доставува Барањето е Управа за сигурност во железничкиот систем.<br>Адресата на Управата за сигурност во железничкиот систем може да се најде преку web страната на Министерството за транспорт и врски ( <a href="http://www.mtc.gov.mk">www.mtc.gov.mk</a> ), или на web страната на Управата за сигурност во железничкиот систем (ако е возможно) или на друг начин.  |
| 2.        | Делот 2 се однесува на дозволата и кој ја побарува.  |
| 2.1.      | Се обележува едно од четирите квадратчиња подолу прикажани.  |
| 2.2.      | Ова квадратче се обележува, доколку Барањето се поднесува за издавање на нова дозвола. Во овој случај, во прилог треба да бидат доставени документите кажани во Дел 4. 1.  |
| 2.3.      | Ова квадратче се обележува, доколку Барањето се поднесува за издавање на ажурирана/изменета дозвола. Во овој случај се пополнува делот за текст, со наведување на причината зошто дозволата се ажурира или изменува.<br>Дозвола се „ажурира“ само во случај кога има потреба да биде ажурирана, како на пример: сменета адреса на машиновозач или референтниот број под кој машиновозачот е регистриран кај правното лице каде е вработен.<br>Дозвола се „изменува“ само во случај кога има потреба да биде изменета и тоа кога се менуваат дополнителните информации или се воведени ограничувања поради измена на состојба при извршен медицински преглед (точка 9 од дозволата).<br>Во овој случај, во прилог треба да бидат доставени документите кажани во Дел 4. 2 во случај кога дозволата се ажурира и Дел 4.3 кога дозволата се изменува. |
| 2.4.      | Ова квадратче се обележува, доколку Барањето се поднесува за обовување на дозволата. Дозволата мора да се обнови на секој 10 години. Во тој случај се доставуваа две слики со димезии 20x25 мм не постари од 30 дена. Во овој случај, во прилог треба да бидат доставени документите кажани во Дел 4. 5.   |
| 2.5       | Ова квадратче се обележува, доколку Барањето се поднесува за издавање на дупликат од дозволата. Во овој случај се пополнува делот за текст, со наведување на причината зошто се бара издавање на дупликат (изгубена, уништена, украдена). Управата за сигурност задолжително треба да провери дали дозволата за која се бара издавање на дупликат е сеуште валидна, не е повлечена или одземена.<br>Во овој случај, во прилог треба да бидат доставени документите кажани во Дел 4. 4.   |
| 2.6.      | Во случај кога се издава дозвола за по прв пат, тогаш дозволата добива и Број за идентификација на дозволата.<br>Доколку се поднесува Барање за издавање на дозвола по прв пат тогаш во ова поле се пишува „НЕ Е ПРИМЕНЛИВО“.<br>Доколку се поднесува Барање за обновување, ажурирање/изменување или издавање на дупликат на дозвола, во тој случај задолжително треба да се впише Број за идентификација на дозволата.  |

|        |   |
|--------|---|
| 2.7.   | Ова поле се пополнува, доколку Барањето се поднесува за издавање ажурирање/ изменување, обновување или издавање на дупликат на дозвола . Доколку Барањето е поднесено за добивање на дозвола по прв пат се пишува „НЕ Е ПРИМЕНЛИВО“.  |
| 2.8.   | Траба да се наведе дали Барањето го поднесува машиновозачот како Барател или во негово име Барањето го поднесува правното лице каде машиновозачот е вработен - управител на железничка инфраструктура или железнички превозник.   |
| 2.9.   | Ова квадратче се обележува, доколку Барањето го поднесува машиновозачот како Барател  |
| 2.10   | Ова квадратче се обележува, доколку Барањето го поднесува правното лице каде машиновозачот е вработен - управител на железничка инфраструктура или железнички превозник.  |
| 2.11.  | Ова поле се пополнува, доколку Барањето го поднесува правното лице каде машиновозачот е вработен - управител на железничка инфраструктура или железнички превозник. Тука се впишува називот на правното лице. Доколку Барањето го поднесува машиновозачот се пишува „НЕ Е ПРИМЕНЛИВО“.,   |
| 2.1.2. | Во ова поле се прикажува каков е статусот на машиновозачот како Барател за добивање на дозвола, односно дали има засновано редовен работен однос, ангажиран е под договор или некоја друга форма. Ова овозможува да се следат обуките кои треба да им се обезбедуваат на машиновозачите (пр. дел од Системот за сигурносно управување на управителот на железничката инфраструктура или железничкиот превозник) |
| 2.13.  | Во ова поле се пополнуваат податоци за правното лице кое го поднесува Барањето и тоа по следниот редослед:<br>Име на улицата со број (доколку има)<br>Поштански број и Град<br>Држава<br>Доколку Барањето го поднесува машиновозачот се пишува „НЕ Е ПРИМЕНЛИВО“.,  |
| 2.14.  | Во следните полиња се пополнуваат личните податоци за Барателот   |
| 2.15.  | Во ова поле се впишува презимето на Барателот, онака како што е напишано во лична карта или пасош.  |
| 2.16.  | Во ова поле се впишува името на Барателот, онака како што е напишано во лична карта или пасош.  |
| 2.17.  | Во ова поле се обележува едно од квадратчињата во зависност од полот на Барателот.  |
| 2.18.  | Во ова поле се пополнува датум на раѓање на Барателот и тоа прво се впишува годината, месецот и денот на раѓање.  |
| 2.19.  | Во ова поле се впишува местото на раѓање, националноста и мајчиниот јазика на Барателот.  |
| 2.20   | Во ова поле се внесува референтниот број кој го има Барателот-машиновозач кај правното лице каде има засновано редовен работен однос, ангажиран е под договор или некоја друга форма.   |
| 2.21   | Во ова поле се впишува адреса на која дозволата треба да биде доставена (испратена) (може да се каже адресата каде машиновозачот-Барател живее или адресата на правното лице кое се јавува како Барател во име на машиновозачот) и тоа по следниот редослед:<br>Име на улицата со број (доколку има)<br>Поштански број и Град<br>Држава   |

|       |  |
|-------|--|
| 2.22  | Постојано живеалиште на Барателот, кое ќе биде запишано и во дозволата, и тоа по следниот редослед:<br>Име на улицата со број (доколку има)<br>Поштански број и Град<br>Држава<br>и<br>Дополнителните информации како:<br>Телефонски број (со повикувачкиот број на државата, градот)<br>E-mail адреса   |
| 2.23. | Тука се прикачува слика од Бартелот со димезии 20x25 мм. За издавање на нова дозвола и дозвола која се обновува, фотографијата не треба да биде постара од 30 дена.  |
| 2.24. | Во ова поле се впишува која крвна група е Барателот.   |
| 2.25  | Како прилог број 2 кон Барањето се доставува Изјава за веродостојност на дадени податоци   |
| 4.    | Во овој дел се приложува документација која обезбедува податоци поврзани со можниот статус на дозволата. Како <b>Прилог 1</b> се доставуваа следните документи (во зависност од тоа за што се поднесува Барањето)  |
| 4.1.  | За добивање на прва нова дозвола треба да се обележи квадратчето 1 во дел 4.1 и да се достават документите прикажани во точките од 1.1 до 1.7 и тоа:<br>1.1.- Пополнето Барње со своерачен попис на подносителот на Барањето,<br>1.2. – Копија од Диплома од завршено образование (најмалку средно стручно образование со насока машиновозач, заверена на нотар) и Потврда за звршена основна обука, исто така заверена на нотар.<br>1.3. – Уверение/Потврда за извршен здравствен преглед со која се докажува дека Барателот ги има исполнето условите за физичка способност за работа,<br>1.4. - Уверение/Потврда од извршен здравствен преглед се докажува дека Барателот ги има исполнето условите за професионална психолошка способност за работа,<br>1.5. - Уверение за положен испит за познавање на општа професионална способност (Потврда за успешно завршена обука за општа професионална способност и Уверение за полжен испит за добивање на дозвола), заверени на нотар.<br>1.6. Копија од валидна лична карта или валиден пасош. |
| 4.2.  | За добивање на дозвола која е ажурирана, се обележува квадратчето 2 во Дел 4.2. и да се доставуваат документите прикажани во точките од 2.1 и 2.2.   |
| 4.3.  | За добивање на дозвола која е изменета, се обележува квадратчето 3 во Дел 4.3. и да се доставуваат документите прикажани во точките од 3.1, 3.2 и 3.3.   |
| 4.4.  | За добивање на дупликат на дозвола, се обележува квадратчето 4 во Дел 4.4. и да се доставуваат документите прикажани во точките од 4.1 и 4.2.  |
| 4.5.  | За издавање на дозвола која е обовена, се обележува квадратчето 5 во Дел 4.5. и да се доставуваат документите прикажани во точките од 5.1 и 5.2.<br>„Евиденција за компетентност на машиновозачот“ (точка 5.3) се однесува на машиновозачи кои не се вклучени во Системот за сигурносно управување на управителот на железничка инфраструктура или железничкиот превозник или во Програмата за компетентност на машиновозачи организирана или признаена од Управата за сигурност во железничкиот систем.   |
| 5.    | Како Прилог 2 кон Барањето се приложува документација  |
| 5.1.  | Изјава за веродостојност на дадени податоци  |
| 5.2.  | Потврда за крвна група, како дополнителна информација  |

## Предна страна

## Прилог 2

|  |  |
|--|--|
| <br><b>МКД</b><br><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto; text-align: center; vertical-align: middle;">6</div> | <b>ДОЗВОЛА НА МАШИНОВОЗАЧ<br/>TRAIN DRIVING LICENCE</b>  |
|  | 1. .... /                      2. .... /<br>.....<br>3a. ....                      3b. ....<br>.....<br>4a. ....                      4b. ....<br>4c. .... /<br>.....<br>4d. ....<br>5. ....<br>.....<br>7. .... |
| <b>РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    REPUBLIC OF MACEDONIA</b>   |  |

## Задна страна

|   |   |
|---|---|
| 8. ....<br>.....<br>.....   | 9a.1 <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/><br>9a.2 <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/><br>9b. <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/> |
| 1. Презиме/ Surname<br>2. Име/Name<br>3a. Датум раѓање/Date of birth<br>3b. Место на раѓање/ Place of birth<br>4a. Датум на издавање/ Date of issue<br>4b. Важи до/ Date of expiry<br>4c. Издадено од/ Issuing authority<br>4d. Рефрентен број работодавачот/ Reference number by employer<br>5. Број на дозвола/ Licence Number<br>6. Слика / Photo of the Holder<br>7. Своерачен потпис/ Holder's signature<br>8. Живеалиште и адреса/Permanent residence<br>9a.1 Мајчин(и) јазик (ци)/ Native language(s)<br>9a.2 Дополнителна информација/ Additional information<br>9b. Медицински ограничувања/ Medical restriction |   |











**3059.**

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/10), министерот за транспорт и врски донесе

## **П РА В И Л Н И К ЗА ЗАЕДНИЧКИ СИГУРНОСНИ ПОКАЗАТЕЛИ**

### **Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат заеднички сигурносни показатели, кои овозможуваат процена на заеднички сигурносни цели и мониторинг на општиот развој на сигурноста во железничкиот систем.

### **Член 2**

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. „Вонреден настан во железничкиот сообраќај” е случена сериозна несреќа, несреќа или инцидент во кои едно или повеќе лица погинале или се повредени или е предизвикана материјална штета, односно во кој е дојдено до прекин, загрозување или отежнување на железничкиот сообраќај;

2. „Сериозна несреќа” е секој судир на возови или лизгање од шини кое резултира со смрт на најмалку едно лице или сериозни повреди на пет или повеќе лица или големо оштетување на железничкиот возен парк, на инфраструктурата или околината и секоја друга слична несреќа која очигледно влијае врз безбедноста на железницата или управувањето со безбедноста, големи оштетувања за кои истражното тело може веднаш да процени дека изнесува најмалку 2.000.000 евра;

3. „Несреќа” е непосакуван или ненамерен или ненадеен настан или посебна редица такви настани кои имаат штетни последици. Несреќите се делат на следниве категории: судир, лизгање од шини, несреќи на патни премини, несреќи на лица предизвикани од железничко возило во движење, пожари и друго;

4. „Инцидент” е секој настан, освен несреќа или сериозна несреќа, поврзан со работењето на возовите, кој влијае на безбедноста на работењето;

5. „Загинато лице” е лице кое поради случениот вонреден настан, починало на самото место или починало најдоцна 30 дена по настанот како последица на повредите здобиени во вонредниот настан, освен во случај на самоубиство, убиство или природна смрт на лицата во железничкиот сообраќај;

6. „Материјална штета” е штета на возните средства, пругата, објектите, уредите и постројките, по цени кои важеле на денот на настанување на штетата, во која влегува и вредноста на трошоците за отстранување на последиците од вонредниот настан (материјал, работна сила и сл.) и

7. „Значителна материјална штета” е денарски износ на проценетата штета поголем од 500.000 евра пресметана во денарска противвредност по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на случувањето на тој настан.

### **Член 3**

Заедничките сигурносни показатели се однесуваат на показатели поврзани со:

- случени вонредни настани по вид;
- случени вонредни настани по причина;
- последици случени од вонредни настани;
- техничката опременостна инфраструктурата од аспект на сигурност и нејзината примена и
- управување со сигурноста.

### **Член 4**

(1) Показатели поврзани со случени вонредни настани по вид се:

- инциденти,
- несреќи и
- сериозни несреќи.

(2) Показатели поврзани со случени инциденти се водат како вкупен и поединечен (во однос на воз-километри) број на инциденти на:

- патни возила на патни премини каде сообраќајот е обезбеден со сигнално-сигурносни уреди, сигнални знаци на патен сообраќај, на пешачки премин за патници,
- отворена пруга,
- службени места и
- останати показатели.

(3) Показатели поврзани со случени несреќи се водат како вкупен и поединечен (во однос на воз-километри) број на случени несреќи за:

- судар: вклучувајќи судар на возови и судар при маневрирање,
- лизгање од шини: вклучувајќи лизгање на воз и лизгање и налет при маневрирање,
- несреќи на патни премини: вклучувајќи за патни возила на патни премини каде сообраќајот е обезбеден со сигнално-сигурносни уреди, сигнални знаци на патен сообраќај и на пешачки премин за пешаци,
- несреќи на лица предизвикани од железничко возило во движење: на отворена пруга, на службени места, паѓање од воз, скокање од и во воз,
- самоубиства,
- пожари и
- останати показатели.

(4) Показатели поврзани со случени сериозни несреќи се водат како вкупен и поединечен (во однос на воз-километри) број на случени сериозни несреќи за:

- судар: вклучувајќи судар на возови и судар при маневрирање,
- лизгање од шини: вклучувајќи лизгање на воз и лизгање и налет при маневрирање,

- несреќи на патни премини: вклучувајќи за патни возила на патни премини каде сообраќајот е обезбеден со сигнално-сигурносни уреди, сигнални знаци на патен сообраќај и на пешачки премин за пешаци,
- несреќи на лица предизвикани од железничко возило во движење: на отворена пруга, на службени места, паѓање од воз, скокање од и во воз,
- самоубиства,
- пожари и
- останати показатели.

#### Член 5

(1) Показатели поврзани со случени вонредни настани по причина се водат како:

- лични пропусти на персоналот вработен или под договор кај управителот на железничката инфраструктура и железничкиот превозник,
- технички недостатоци на железничкото возило (вечно и останати возила),
- технички недостатоци на пругата, сигнално-сигурносните и комуникационите уреди и постројки и стабилни постројки за електро влеча,
- елементарна непогода,
- ненамерно и злонамерно делување на патници и
- ненамерно и злонамерно делување на неовластени лица.

(2) Показатели поврзани со лични пропусти на персоналот вработен или под договор кај управителот на железничка инфраструктура и железнички превозник се евидентираат како вкупен и поединечен (во однос на воз-километри) број на лични пропусти на персоналот вработен или под договор кај управителот на железничката инфраструктура и железничкиот превозник за:

- пуштање на воз на зафатен колосек и зафатен меѓик,
- истовремено влегување на возови чии патишта на возење се сечат или допираат,
- потфрлање или неправилно поставување на свртница,
- отпрема на воз без дозволување или примена одјава,
- поминување покрај сигнал кој го забранува натамошното возење,
- поминување на воз низ службено место во кое треба да застане или тргнување на воз од службено место без отпрема,
- незаштитеност на воз или загрозување на воз,
- неизвесност на персоналот за влез на воз во свртување или на зафатен колосек,
- ненавремено прекинување на маневрирање, недозволено маневрирање преку сигурносна граница на маневра,
- пречекорување на пропишаната брзина, непрописно кочење,
- одбегнати возила,
- ненавремено запирање на патниот сообраќај на патен премин,

- непочитување на сигнални знаци на електрична влеча и

- останати показатели.

(3) Показатели поврзани со технички недостатоци на влечното возило се евидентираат како вкупен и поединечен (во однос на воз-километри) број недостатоци на:

- осовинскиот склоп,
- вечно- одбивничкиот уред,
- уредот за кочење,
- уредот за електрично греење,
- погонските и помошните уреди кај дизел возилата,
- погонските и помошните уреди кај електрични возила и
- останати показатели.

(4) Показатели поврзани со технички недостатоци на останатите возила се евидентираат како вкупен и поединечен (во однос на воз-километри) број недостатоци на:

- осовинскиот склоп,
- вечно- одбивничкиот уред,
- уредот за кочење и
- останати показатели.

(5) Показатели поврзани со технички недостатоци пругата се евидентираат како вкупен и поединечен (во однос на воз-километри) број на:

- непрописен слободен профил на пругата,
- прсната и оштетена шина,
- непрописно растојание на шините – дилатација,
- непрописно прицврстување на шината и праг,
- гнили или деформирани колосечни прагови,
- техничка неисправност на свртница,
- истрошен колосечен прибор,
- недостаток на колосечен застор и
- останати показатели.

(6) Показатели поврзани со технички недостатоци на сигнално-сигурносните и комуникационите уреди се евидентираат како вкупен и поединечен (во однос на воз-километри) број на дефекти на:

- станични сигнално-сигурносни уреди,
- пружните сигнално-сигурносни уреди,
- обезбедување на патните премини,
- обезбедување на телекоманда,
- комуникациските уреди и
- останати показатели.

(7) Показатели поврзани со технички недостатоци на стабилни постројки за електро влеча се евидентираат како вкупен и поединечен (во однос на воз-километри) број на недостатоци поради:

- губење на напон во контактната мрежа поради губење на напон или дефект на напојните далеководи,
- дефект во енергетските постројки во електровлечните потстанции и постројките за секционирање,
- електричен пробив или прескок и дефект на самата контактна мрежа,
- механичко оштетување на контактната мрежа поради кое доаѓа до вонреден настан при наидување на воз,

- несоодветно реагирање на уредите,
- електричната заштита на стабилните постројки на електричната влека и
- останати показатели.

(8) Показатели поврзани со вонредни настани случени како елементарна непогода се евидентираат како вкупен и поединечен (во однос на воз-километри) број на непогоди од:

- лизгање од колосек,
- одрон на теренот,
- поплава,
- буица,
- завејувања од виулица,
- нанос на снег,
- атмосферско празнење,
- аеро загадување,
- пожар надвор од пружниот појас и
- останати показатели.

(9) Показатели поврзани со ненамерно и злонамерно делување на патници се евидентираат како вкупен и поединечен (во однос на воз-километри) број на делувања од:

- лична негрижа на патникот кога се движи по пероните и железничката станица,
- скокање на патник од или во воз додека се движи,
- влез или излез на патник во или од возот од спротивната страна на зградата од железничката станица, напад на објекти, железничко возило, персоналот во возот или другиот персонал кој работи на железничката станица,
- предизвикување на пожар и експлозија поради немарност или со злонамера,
- намерен прекин на главниот воздушен вод,
- намерен прекин на воздушниот или кабловскиот комуникационен или сигнално- сигурносен вод и
- останати показатели.

(10) Показатели поврзани со ненамерно и злонамерно делување на неовластени лица се евидентираат како вкупен и поединечен (во однос на воз-километри) број на делувања од:

- лична негрижа на неовластено лице кога се движи по пероните и железничката станица или друго железничко подрачје,
- влез или излез во или од возот, од спротивната страна на зградата во железничката станица, напад на објекти, железничко возило, персоналот во возот или другиот железнички персонал кој работи на железничката станица,
- предизвикување на пожар и експлозија поради немарност или со злонамера,
- намерен прекин на главниот воздушен вод,
- намерен прекин на воздушниот или кабловскиот комуникационен или сигнално- сигурносен вод,
- предизвикување на еколошка штета поради немарност или со злонамера и
- останати показатели.

## Член 6

(1) Показатели поврзани со последици случени од вонредни настани се евидентираат како вкупна и поединечна (во однос на воз-километри) штета изразена во денари, прикажана по причини на вонредни настани за:

1) смрт: патници, персонал вработен кај управителот на железничка инфраструктура и железнички превозник и неовластени лица,

2) повреда: тешка телесна повреда на патници, персонал вработен кај управителот на железничката инфраструктура и железничкиот превозник и неовластени лица и лесна телесна повреда на патници, персонал вработен кај управителот на железничката инфраструктура и железничкиот превозник и неовластени лица,

3) штета: материјална штета и значителна материјална штета од

- застој во сообраќајот, а се однесуваат на железничкиот превозник (железнички возила),
- застој во сообраќајот, а се однесуваат на управителот на железничка инфраструктура (затвор на пругата),
- штета која се состои од трошоци за привремено воспоставување на сообраќајот,
- штета на багажот од патниците кои се превезуваат,
- штета на стоката која се превезува и
- 4) број на изгубени работни часови на вработен персонал (во редовен работен однос или под договор) кај управителот на железничката инфраструктура и превозникот.

(2) Од трошоците од став (1) точка 3 од овој член се одзема отштетата или надоместот што се добива или се проценува дека треба да се добие од трети лица, како што се сопственици на моторни возила инволвирани во несреќи на патен премин преку пруга. Отштетата што се добива преку полиси за осигурување што ги имаат железничкиот превозник или управителот на железничка инфраструктура не се одзема.

## Член 7

Показателите поврзани со техничката опременост на инфраструктурата од аспект на сигурност и нејзината примена, опфаќаат:

- процент од колосеци опремени со систем за автоматска регулација на брзината на возовите во склад со параметрите на пругата и сигналите (ETCS level1),
- број на патни премини преку пруга (вкупно и по километар - пруга) и
- процент од патни премини преку пруга опремени со автоматска и со рачна заштита на патните премини.

## Член 8

Показателите поврзани со управувањето со сигурноста опфаќаат:

- внатрешни контроли извршени од управителот на железничка инфраструктура и од железнички превозник, согласно процедурите во системот за сигурносно управување и

- вкупен број извршени внатрешни контроли и процент од потребните (и/или планираните) внатрешни контроли.

#### Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-14205/1  
26 октомври 2010 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Миле Јанакиески**, с.р.

#### 3060.

Врз основа на член 21 став 8 од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2010), министерот за транспорт и врски, донесе

### П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА И ЖЕЛЕЗНИЧКО ВОЗИЛО

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на сертификатот за познавање на железничка инфраструктурата и железничко возило.

#### Член 2

(1) Сертификатот за познавање на железничка инфраструктурата и железничко возило се издава на образец со диманзии 100 x 210 мм, во бела боја и со правоаголна форма.

(2) Сертификатот од став (1) на овој член се состои од три дела, а кога ќе се превитка е со диманзии 100 x 70 мм.

(3) Првиот дел од сертификатот од став (1) на овој член, од предната страна содржи: логото на управителот на железничка инфраструктура или железнички превозник, грб на Република Македонија (во боја); МК Број за идентификација на дозвола/ МК Reference to the licence number со 12 квадратчиња; назив: „СЕРТИФИКАТ со кој машиновозачот е овластен да вози по назначената железничка инфраструктура и со назначеното железничко возило/COMPLEMENTARY CERTIFICATE indicating the infrastructure on which the train driver is authorized to drive and the rolling stock the train driver is authorized to drive“; Презиме/Surname; Име/Name; Референтен број кај работодавачот/Reference number given by employer; Датум на издавање/Issuing date; Важи до/ Expiry date; Издадено од/ Issuing authority; Адреса / Address; Референтен број/ Reference; место за потпис.

(4) Вториот дел од сертификатот од став (1) на овој член, од предната страна содржи: „1.ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧОТ/ 1.DATE OF THE EMPLOYER; Назив на работодавачот/ Legal Name, се означува Железнички превозник/ Railway Undertaking или железнички превозник; Адреса/ Address, Поштенски број/ Postal number, Град/Town, Држава/ Country, 2. ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА СЕРТИФИКАТОТ/ 2. DATA OF THE HOLDER, Место на раѓање/ Place of birth, Датум на раѓање/ Date of birth, Националност/Nationality, Адреса/Address, Поштенски број/ Postal address, Град, Држава/ Country/, Town, Потпис/ Signature и место за слика со димензи 20 x 25 мм“.

(5) Третиот дел од сертификатот од став (1) на овој член, од предната страна содржи: „3.КАТЕГОРИИ ЗА ВОЗЕЊЕ/3. CATEGORIES OF DRIVING, девет квадратчиња од кои шест во прв ред, а три во втор ред и тоа: во првиот ред категорија „А“ - генерална категорија, „А1“ - за маневарски локомотиви, „А2“ - за работни возови, „А3“ - за железнички возила за одржување на инфраструктурата, „А4“ - за сите други локомотиви кога се користат за маневрирање, „А5“ - други, кои не се вклучени во претходните подкатегории, со задолжително специфицирање и во вториот ред категорија „В“ - генерална категорија, „В1“ - за превоз на патници, „В2“ - за превоз на стока.; ДОПЛИНТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ/ ADDITIONAL INFORMATION; 5.ЈАЗИЧНО ПОЗНАВАЊЕ/5. LANGUAGE SKILLS, 6. ОГРАНИЧУВАЊА/RESTRICTIONS.

(6) Првиот и вториот дел од сертификатот од став (1) на овој член, од задната страна содржи: „8. ИНФРАСТРУКТУРА ПО КОЈА МАШИНОВОЗАЧОТ Е ОВЛАСТЕН ДА ВОЗИ/ 8.INFRATRSTRUCTURE ON WHICH THE DRIVER IS AUTHORISED TO DRIVE“.

(7) Третиот дел од сертификатот од став (1) на овој член, од задната страна содржи: „7. ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА ЗА КОИ МАШИНОВОЗАЧОТ Е ОВЛАСТЕН ДА ГИ ВОЗИ/ 7. ROLLING STOCK THE DRIVER IS AUTHORISED TO DRIVE.

(8) Текстот на сертификатот од став (1) на овој член се испишува со букви и бројки со фонд на букви ARIAL, големина на букви и бројки 9, на македонски/англиски јазик односно со кирилично и латинично писмо.

(9) Формата и содржината на образецот на сертификатот за познавање на железничка инфраструктурата и железничко возило е дадена во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-14204/1  
26 октомври 2010 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Миле Јанакиески**, с.р.

СЕРТИФИКАТ/ COMPLEMENTARY CERTIFICATE

**3. КАТЕГОРИИ ЗА ВОЗЕЊЕ / 3. CATEGORIES OF DRIVING**

Пополнете ги релевантното квадратче/  
Fill the relevant boxes and make void the non relevant ones

|                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

A= генерална категорија;  
A1 = за мелеврсни локомотиви;  
A2 = за работни возови;  
A3 = за железнички возила за одржување на инфраструктурата,  
A4 = за сите други локомотиви кои се користат за маневрирање,  
A5 = други, кои не се вклучени во претходните подкатегории, со задолжително специфицирање

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

B= генерална категорија  
B1 = за превоз на патници  
B2 = за превоз на стока

Забелешка:

Notes:

**4. ДОПЛИНТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ / 4. ADDITIONAL INFORMATION**

**5. ЈАЗИЧНО ПОЗНАВАЊЕ/5. LANGUAGE SKILLS**

Познавање на темнологијата поврзана со инфраструктурата за која  
сертификатот важи/  
Linguistics knowledge for the infrastructure for which the certificate is valid

Датум/Date      Јазик/Language      Забелешка/ Notes

**6. ОГРАНИЧУВАЊА / 6.RESTRICTIONS**

СЕРТИФИКАТ/ COMPLEMENTARY CERTIFICATE

**1. ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧОТ/  
1. DATE OF THE EMPLOYER**

Назив на работодавачот/ Legal Name

Железнички превозник/ Railway Undertaking

Управител на железничка инфраструктура/  
Infrastructure Manager

Адреса/ Address

Поштенски број/ Postal number

Град/ Town, Држава/ Country

**2. ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА СЕРТИФИКАТОТ/  
2. DATA OF THE HOLDER**

Место на раѓање/ Place of birth

Датум на раѓање/  
Date of birth

Националност/Nationality

Адреса/Address

Поштенски број/Postal address

Град, Држава/Country/, Town

Слика / Photo

Потпис/ Signature

Прилог  
СЕРТИФИКАТ/ COMPLEMENTARY CERTIFICATE

Лого (на управител на железничка  
инфраструктура/железнички превозник)

МК Број за идентификација на Дозвола /  
MK Reference to the

License number

**СЕРТИФИКАТ**

со кој машинистот е овластен да вози по  
назначената железничка инфраструктура и со  
назначеното железничко возило /

**COMPLEMENTARY CERTIFICATE**

indicating the infrastructure on which the train driver is  
authorized to drive and the rolling stock the train driver is  
authorized to drive

Презиме/Surname

Име/Name

Референтен број кај работодавачот/Reference number given  
by employer

Датум на издавање/  
Issuing date

Важи до/  
Expiry date

Издано од/ Issuing authority

Адреса / Address

М.П./Stamp

Референтен број/ Reference





**3061.**

Врз основа на член 18, став 4 од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија” бр. 48/2010), министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СЛУЧЕ-  
НИ СЕРИОЗНИ НЕСРЕКИ, НЕСРЕКИ И ИНЦИ-  
ДЕНТИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ**

**I. ОПШТА ОДРЕДБА**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува содржината на извештајот за случени сериозни несреќи, несреќи и инциденти во железничкиот сообраќај.

**Член 2**

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. „Вонреден настан во железничкиот сообраќај” е случена сериозна несреќа, несреќа или инцидент во кои едно или повеќе лица погинале или се повредени или е предизвикана материјална штета, односно во кој е дојдено до прекин, загрозување или отежнување на железничкиот сообраќај;

2. „Сериозна несреќа” е секој судир на возови или лизгање од шини кое резултира со смрт на најмалку едно лице или сериозни повреди на пет или повеќе лица или големо оштетување на железничкиот возен парк, на инфраструктурата или околината и секоја друга слична несреќа која очигледно влијае врз безбедноста на железницата или управувањето со безбедноста, големи оштетувања за кои истражното тело може веднаш да процени дека изнесува најмалку 2.000.000 евра;

3. „Несреќа” е непосакуван или ненамерен или ненадеен настан или посебна редица такви настани кои имаат штетни последици. Несреќите се делат на следниве категории: судир, лизгање од шини, несреќи на патни премини, несреќи на лица предизвикани од железничко возило во движење, пожари и друго;

4. „Инцидент” е секој настан, освен несреќа или сериозна несреќа, поврзан со работењето на возовите, кој влијае на безбедноста на работењето;

5. „Загинато лице” е лице кое поради случениот вонреден настан, починало на самото место или починало најдоцна 30 дена по настанот како последица на повредите здобиени во вонредниот настан, освен во случај на самоубиство, убиство или природна смрт на лицата во железничкиот сообраќај;

6. „Тешко повредено лице” е лице чии телесни повреди здобиени во вонредниот настанот бараат лекарска грижа или болничко лекување поради што тоа лице е онеспособено за работа најмалку 14 дена вклучувајќи го и денот на случувањето на вонредниот настан;

7. „Лесно повредено лице” е лице чии телесни повреди здобиени во вонредниот настан бараат интервенција на лекар или здравствена организација, а не спаѓа во групата на тешко повредено лице;

8. „Поголем прекин на сообраќајот е прекин на одвивање на железничкиот сообраќај подолг од 6 часа;

9. „Мал прекин на сообраќајот” е прекин на одвивање на железничкиот сообраќај кој трае од 1 до 6 часа;

10. „Материјална штета” е штета на возните средства, пругата, објектите, уредите и постројките, по цени кои важеле на денот на настанување на штетата, во која влегува и вредноста на трошоците за отстранување на последиците од вонредниот настан (материјал, работна сила и сл.);

11. „Значителна материјална штета” е денарски износ на проценетата штета поголем од 500.000 евра пресметана во денарска противвредност по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на случувањето на тој настан.

**II. ИЗВЕШТАЈ**

**Член 2**

Извештајот за случени сериозни несреќи, несреќи и инциденти во железничкиот сообраќај ги содржи следните делови:

- 1) краток извештај-резиме;
- 2) претходен наод за состојбата на работите кај вонреден настан;
- 3) досие за истрагата и повредените;
- 4) анализа и заклучоци;
- 5) превземени мерки и
- 6) препораки.

**Член 3**

Првиот дел на извештајот: „Краток извештај – резиме” содржи краток опис на вонредниот настан; вид на вонредниот настан (инцидент, несреќа и сериозна несреќа), датум и место каде тој се случил; директните причини како и факторите што допринеле тој да се случи и причините утврдени со истрагата; последиците од вонредниот настан; главните препораки и информации кои се доставуваат до управителот на железничката инфраструктура, железничкиот превозникот, Управата за сигурност во железничкиот систем, жртвите и нивните роднини, сопствениците на оштетениот имот, вклучениот персонал (во редовен работен однос или под договор) и службите за итни случаи; коментар на одлуката на Комитетот (од моментот на донесена одлука до отпочне истрага и постапката за водење на истрагата до препорака која ја дава); датум и место на составување на извештајот; составот на Комитетот (тим на иследници) со име и презиме на секој од иследниците читливо напишани и своеречен потпис на секој член од тимот на иследници.

**Член 4**

(1) Вториот дел на извештајот: „Претходен наод за состојбата на работите кај вонреден настан” се состои од:

- Опис на вонредниот настан;
- Повод за вонредниот настан;
- Смртни случаи, повреди и материјална штета и
- Надворешни околности.

(2) Во пододелот „Опис на вонреден настанот” се евидентира:

- точното време и на местото каде се случил настанот, го дефинира видот на настанот, дава опис на настанот, околности под кои дошло до вонредниот настан вклучувајќи ги и дејствијата превземени од службите за итни случаи;
- датумот, времето и местото на составување на извештајот.

(3) Во пододелот „Повод за настанот” детално се:

- дава опис на железничките возила со нивниот состав (влечни и влечени), вклучувајќи ги и регистарскиот број на железничкото возило за кое станува збор - вид и број на возот, место и положба на влечното возило кај возот, состојба на брзиномерот (брзина на возење, ознака за неповредената плomba на брзиномерот, анализа на брзиномерната лента), положба на регулаторот, ревизорот и командната рачка за забрзување и менување на насоката на возењето и состојбата на автоматскиот уред за контрола на будноста, состојба на

пантографот и контактниот вод и дали во водовите имало струја; опис на положбата во која се затекнати влечните возила; состојба на уредот за кочење кај влечното возило и маса на возот;

- дава опис на железничката пруга и пружните постројки, сигнално-сигурносните и комуникациони системи и уреди, стабилните постројки и уреди за електрична влеча (состојба на горниот и долниот строј на пругата, истрошеност на венечот, положба на свртниците итн); отстапување од одредбите на деловниот ред на станицата, технолошкиот процес на работа и посебните упатства и наредби);

- наведува бројот и категоријата на персоналот (во редовен работен однос или под договор) вработен кај управителот на инфраструктурата и железничкиот превозник, а кој е инволвиран во настанот (лични податоци за персоналот кој директно учествувал во вонредниот настан, неговата здравствена состојба, физичка способност пред започнувањето на службата, со преглед за времето поминато во служба за последните 72 часа и дали имаат положен стручен испит);

- работи што се извршуваат до или во непосредна близина на местото на вонредниот настанот;

- опишува начинот, кога и како е активирана постапката за итни случаи кај управителот на железничката инфраструктура и железничкиот превозник и како се одвивало тоа и

- опишува начинот, кога и како е активирана постапката за итни случаи на службите за спасување, на полицијата и на медицинските служби и како се одвивало тоа.

(4) Во пододелот „Смртни случаи, повреди и материјални штети“ се даваат информации за:

- лични податоци и број на повредени и загинати патници (дали настрадале по своја вина, по вина на други лица или како последица на околностите, лекарски наод за резултатот од прегледот на повредените и траењето на работната неспособност);

- лични податоци и број на повреден и загинат персонал (во редовен работен однос или под договор) вработен кај управителот на инфраструктурата и железничкиот превозник (лекарски наод за резултатот од прегледот на повредените и траењето на работната неспособност);

- лични податоци и број на повреден и загинати неовластени лица (дали настрадале по своја вина, по вина на други лица или како последица на околностите, лекарски наод за резултатот од прегледот на повредените и траењето на работната неспособност);

- опис на штетата направена на железничка инфраструктура и железнички возила;

- опис на штетата направена на стоката, багажот на патниците и друг имот;

- траење на прекинот во сообраќајот, кои возови и колку задоцниле и

- почеток и завршување на расчистувањето на пругата.

(5) Во пододелот „Надворешни околности“ се опишуваат временски услови кои биле во моментот на настанот, како и географска положба каде се случил настанот (температура, опис на надворешните климатски услови и прегледност).

#### Член 5

(1) Третиот дел на извештајот „Досие од истрагата и иследничка постапка“ се состои од:

- Краток извештај од изјави на сведоците;
- Системот за сигурносно управување;
- Правила и прописи;

- Исправност и функционирање на железничките возила и на железничката инфраструктура;

- Оперативен систем;

- Поврзаност меѓу организацијата на работата- персоналот – опремата и

- Претходно случени вонредни настани со сличен карактер настанати во изминатиот период.

(2) Пододелот „Краток извештај од исказите на сведоците“ се документира со писмени изјави дадени од персоналот (во редовен работен однос или под договор) вработен кај управителот на железничката инфраструктура или превозникот, патници или други сведоци, при што идентитетот на лицата треба да биде заштитен пред јавноста.

(3) Пододелот „Систем за сигурносно управување“ се документира со:

- организацијата и процедури донесени од страна на управителот на железничката инфраструктура и превозникот во услови на случен вонреден настан и како наредбите се даваат и се извршуваат;

- услови кои треба да ги исполнува персоналот и како истите се спроведуваат во работниот процес;

- рутински внатрешни контроли и резултатите од нив и

- врска меѓу различните учесници вклучени во сите работни процеси со железничката инфраструктурата.

(4) Пододелот „Правила и прописи“ се документира со листа од закони, правилници, како и работни процедури, упатства, услови кои треба да ги исполнуваат персоналот (во редовен работен однос или под договор) вработен кај управителот на инфраструктура или превозникот, прописи и правила кои се применуваат при одржување на железничката инфраструктура и железничките возила и стандарди кои се применуваат за нив.

(5) Во пододелот „Исправност и функционирање на железничката инфраструктура и на железничките возила“ се даваат констатации и карактеристики за техничките недостатоци на:

- сигнално - сигурносните и комуникациските постројки и уреди, стабилните постројки и уреди за електрична влеча, вклучувајќи го и бележењето од инструментите за регистрирање на автоматски податоци;

- железничката пруга и пружните постројки и

- железничко возило, вклучувајќи го и бележењето од инструментите за регистрирање на автоматски податоци.

(6) Пододелот „Оперативниот систем“ се документира со:

- мерки преземени од страна на персоналот задолжен за контрола на сообраќајот и сигнализацијата;

- размена на вербални пораки поврзани со настанот, вклучувајќи ја и документацијата од записите и

- мерки преземени за заштита и обезбедување на местото на настанот.

(7) Во пододелот „Поврзаност меѓу организацијата на работата- персоналот – опремата“ се опишува поврзаноста на работниот процес на вработените и опремата (машини, уреди, постројки, средства, направи, објекти и друго), и тоа:

- работно време што важи за персоналот;

- здравствени и лични фактори влијаат на настанот, вклучувајќи и постоењето на физички или психолошки стрес и

- како опремата (машини, уреди, постројки, средства, направи, објекти и друго) влијае врз работата и персоналот.

(8) Пододелот „Претходно случени вонредни настани со сличен карактер настанати во изминатиот период“, подетално се опишуваат вонредни настани од сличен карактер случени во изминатиот период (најмогу до 3 години), наведувајќи ги причините, последиците од вонредниот настан, превземените мерки по вонредниот настан и како превземените мерки влијаеле во подобрување на сигурноста во железничкиот сообраќај.

#### Член 6

Четвртиот дел на извештајот: „Анализи и заклучоци“ содржи информации и податоци кои произлегуваат од истрагата и иследничката постапка и се состои од:

1) Конечен преглед на редоследот на настаните со кои се прикажуваат донесените заклучоци во врска со вонредниот настан, а кои се базираат врз основа на увидот и иследувањето.

2) Анализа на фактите што се утврдени за време на увид и иследување, со цел да се извлечат заклучоци во врска со причините за настанот и со резултатите на службите за спасување.

3) Заклучоци кои содржат:

- директни и непосредни причини за вонредниот настанот, вклучувајќи ги и факторите што придонеле тој да се случи, а се поврзани со дејствата преземени од персоналот или состојбата на железничките возила или железничката инфраструктура;

- директни и непосредни причини за вонредниот настанот, вклучувајќи ги и факторите што придонеле тој да се случи, а се поврзани со обученоста на персоналот, пропишани постапки, процедури и со одржување на железничката инфраструктура и железничките возила и

- суштински причини поврзани со одредбите од законската регулатива и со примената на системот за безбедносно управување усвоен од страна на управителот на инфраструктура и превозникот.

4) Дополнителните забелешки ги прикажуваат недостатоците и негативности утврдени за време на истрагата што не се релевантни за заклучоците за причините.

#### Член 7

Петтиот дел на извештајот: „Превземен мерки“ содржи мерки што се веќе преземени како последица од вонредниот настан.

#### Член 8

Шестиот дел на извештајот: „Препораки“ содржи активности кои треба да се превземат од страна на сите инволвирани релевантни страни со цел да се спречи повторно случување на вонреден настан (сериозна несреќа, несреќа или инцидент).

### III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 9

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за постапки при вонредни настани случени во железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2008).

#### Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-14206/1  
26 октомври 2010 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
Миле Јанакиески, с.р.

### 3062.

Врз основа на член 22, став 7 од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2010), министерот за транспорт и врски, донесе

## П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕТО ЗА СИГУРНОСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА СИГУРНОСТ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ ОДОБРЕНИЈА ЗА СИГУРНОСТ

### I. Општа одредба

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање одобрение за сигурност за управување со железничка инфраструктура, формата и содржината на образецот на одобрението за сигурност, како и формата и содржината на Регистарот на издадени одобренија за сигурност.

### II. Форма и содржина на на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на одобрение за сигурност

#### Член 2

(1) Барање за издавање на одобрение за сигурност за Дел А и/или за Дел Б се поднесува во соогласност со член 22 од Законот за железнички систем на образец во А4 формат во бела боја.

(2) Содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето се дадени во Прилог 1, кои се составен дел на овој правилник.

### III. Форма и содржина на одобрението за сигурност

#### Член 3

(1) Одобрението за сигурност – Дел А се издава на образец на бела хартија во А4 формат.

(2) Образецот на одобрението за сигурност – Дел А ги содржи следните податоци: грб на Република Македонија; назив: “Одобрение за сигурност-Дел А со кој се потврдува на управител на железничка инфраструктура дека е прифатен Системот за сигурносно управување“, назив „МК Број за идентификација“ кој се изразува преку код за идентификација кој содржи четири полиња со 12 ознаки, и тоа: во поле 1 се впишува кодот на земјата (2 букви) –МК; во поле 2 се впишува видот на документ (2 бројки) и тоа: првата бројка идентификува генерална класификација на документот (Одобрението за сигурност –Дел А носи број [2 1]); во поле 3 се впишува годината на издавање (4 бројки) и во поле 4 се впишува редниот број (4 бројки) кој прогресивно се зголемува со по една единица за секој издадено одобрение, без разлика дали се однесува на ново (прво), обновено или ажурирано/изменето или дупликат на одобрение. Во случај кога одобрението се одзема, се става нов број. Секоја година редниот број започнува со еден. Во првата рубрика со назив „Управител на железничка инфраструктура“ се впишуваат „Назив на управителот на железничката инфраструктура“, „Скра-

тен назив“, „Регистарски број“ и „Даночен број“. Во втората рубрика со назив „Организација која го издава Одобрението за сигурност“ се впишуваат „Организација“ и „Земја“. Во третата рубрика со назив „Информации за Одобрението за сигурност“ се впишуваат „Вид на одобрение“, „ново одобрение“ со квадратче за обележување, „обновено одобрение“ со квадратче за обележување, „ажурирано/изменето одобрение“ со квадратче за обележување и „Број за идентификација на претходното Одобрение за сигурност“, „Важност од - до“, „Вид(ови) на услуга(и)“, „Големина на претпријатието на управителот на железничката инфраструктура“. Четвртата рубрика носи назив „Законодавство кое е во сила“. Петтата рубрика носи назив „Дополнителни информации“. Под петтата рубрика се впишува „Дата“, „Референтен број“ место за печат и потпис на овластено лице на „Управата за сигурност во железничкиот систем на Република Македонија“. Содржината на образецот на одобрението за сигурност Дел А е напишан на македонски јазик.

(3) Формата и содржината на образецот на одобрението Дел А е дадена во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 4

(1) Оодобрението за сигурност –Дел Б се издава на образец на бела хартија во А4 формат.

(2) Образецот на одобрението за сигурност –Дел Б ги содржи следните податоци: грб на Република Македонија; назив: „Одобрение за сигурност-Дел Б со кој се потврдува дека управител на железничка инфраструктура ги има прифатено прописите за исполнување на специфичните услови при проектирање и одржување на железничката инфраструктура како и организирање и регулирање на железничкиот сообраќај“, назив „МК Број за идентификација“ кој се изразува преку код за идентификација кој содржи четири полиња со 12 ознаки, и тоа: во поле 1 се впишува кодот на земјата (2 букви) –МК; во поле 2 се впишува видот на документ (2 бројки): првата бројка идентификува генерална класификација на документот. Одобрението за сигурност – Дел Б носи број [2 2]; во поле 3 се впишува годината на издавање (4 бројки) и во поле 4 се впишува редниот број (4 бројки) кој прогресивно се зголемува со по една единица за секој издадено одобрение, без разлика дали се однесува на ново (прво), обновено или ажурирано/изменето или дупликат на одобрение. Во случај кога одобрението се одзема, се става нов број. Секоја година редниот број започнува со еден. Во првата рубрика со назив „Управител на железничката инфраструктура“ се впишуваат „Назив на управителот на железничката инфраструктура“, „Скратен назив“, „Регистарски број“ и „Даночен број“. Во втората рубрика со назив „Организација која го издава Одобрението за сигурност“ се впишуваат „Организација“ и „Земја“. Во третата рубрика со назив „Информации за Одобрението за сигурност“ се впишуваат „Вид на одобрение“, „ново одобрение“ со квадратче за обележување, „обновено одобрение“ со квадратче за обележување, „ажурирано/изменето одобрение“ со квадратче за обележување и „Број за идентификација на претходното Одобрение за сигурност“, „Тип на одобрение“, со под рубрики за: „Долен stroj“ - „Проектирање“, Одржување“ и квадратче за обележување, „Горен stroj“ - „Проектирање“, Одржување“ и квадратче за обележување, „Сигнално-сигурносни системи и урди“ - „Проектирање“, Одржување“ и квадратче за обележување; „Електро-

енергетски постројки и уреди“ - „Проектирање“, Одржување“ и квадратче за обележување; „Железнички објекти“ - „Проектирање“, Одржување“ и квадратче за обележување; „Организирање на железничкиот сообраќај“ со квадратче за обележување и „Регулирање на железничкиот сообраќај“ со квадратче за обележување; „Важност од - до“. Четвртата рубрика носи назив „Одобрение за сигурност –Дел А (за прифаќање на Системот за сигурносно управување) и се впишува „Идентификационен број“. Петтата рубрика носи назив „Специфични услови и обврски“. Шестата рубрика носи назив „Законодавство кое е во сила“. Под шестата рубрика се впишува „Дата“, „Референтен број“, место за печат и потпис на овластено лице на „Управата за сигурност во железничкиот систем на Република Македонија“. Содржината на образецот на одобрението за сигурност - Дел Б е напишан на македонски јазик.

(3) Формата и содржината на образецот на одобрението за сигурност - Дел Б е дадена во Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник.

### III. Форма и содржина на Регистар на издадени одобренија за сигурност

#### Член 5

(1) Регистар за издадени одобренија за сигурност - Дел А и одобренија за сигурност - Дел Б се води во електронска форма и ги содржи следните податоци: реден број, назив на управителот на железничка инфраструктура, седиште на управителот, регистарски број на управителот, даночен број на управителот, број за идентификација на одобрението, датум на издавање на одобрението, референтен број на издаденото одобрение, рок на важење на одобрението, одобрение Дел А и/или Дел Б, вид на одобрение (ново, обновено, ажурирано/изменето), податоци за извршени промени во текот на важењето на одобрението, тип на одобрение во кое се обележува дали станува збор за проектирање и/или одржување на долен, горен stroj, сигнално сигурносни системи и уреди, електро-енергетски постројки и уреди, железнички објекти, организирање на железничкиот сообраќај и регулирање на железничк сообраќај, одземено одобрение, податоци за одземањето.

(2) Регистарот за издадени одобренија се води за секоја година посебно.

(3) Формата и содржината на Регистарот за издадени одобренија Дел А и/или Дел Б е даден во Прилог 4, кој е составен дел на овој правилник.

### IV. Завршни одредби

#### Член 6

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важат член 4 и 7 од Правилникот за начинот на издавање и одземање на дозволата и решението за безбедност за управување со железничка инфраструктура, формата и содржината на дозволата и решението за безбедност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2007).

#### Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-14207/1  
26 октомври 2010 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
Миле Јанакиески, с.р.

## Прилог 1

## ЛОГО НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

До

1.1 Орган за  
сигурност

1.2 Адреса:

Архивски број на Барателот:

Датум:

Архивски број на Управата:

Датум:

**БАРЊЕ**

за издавање на Одобрение за сигурност –Дел А со кој се потврдува прифаќање на Системот за сигурносно управување на управител на инфраструктура и Одобрение за сигурност- Дел Б со кој се потврдува прифаќање на прописите за исполнување на специфичните услови при проектирање и одржување на железничката инфраструктура како и организирање и регулирање на железничкиот сообраќај

|   |  |
|---|--|
| 2.1. Ова Барње е за Одобрение за сигурност - Дел А <input type="checkbox"/>   |  |
| 2.2 Ново одобрение <input type="checkbox"/>   | 2.4. ажурирано/изменето одобрение <input type="checkbox"/>                         |
| 2.3. Обновено одобрение <input type="checkbox"/>  | 2.5. Број за идентификација на претходното Одобрение за сигурност - Дел А<br>_____ |
| Вид на услуга која ја дава Управителот на инфраструктура (тука се впишува која е основната дејност)                                     |  |
| _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____  |  |
| 2.6. Услугата да започне на:  | _____  |
| Управителот на инфраструктура кој поднесува Барње припаѓа на следните категории на претпријатие согласно проценетиот број на вработени: |  |
| 2.7 Микро претпријатие <input type="checkbox"/>   | 2.8. Средно претпријатие <input type="checkbox"/>                                  |
| 2.9. Мало претпријатие <input type="checkbox"/>   | 2.10. Големо претпријатие <input type="checkbox"/>                                 |

|   |             |   |  |                          |                          |
|---|-------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>3.1 Ова Барње е за Одобрение за сигурност Дел Б</b>  |             | <input type="checkbox"/>  |  |                          |                          |
| 3.2 Ново одобрение  |             | <input type="checkbox"/>  | 3.4.Ажурирано/ изменето одобрение  | <input type="checkbox"/> |                          |
| 3.3.Обновено одобрение  |             | <input type="checkbox"/>  | 3.5 Број за идентификација на претходното Одобрение за сигурност - Дел Б   |                          |                          |
| Тип(ови) на Одобрение(ја) за сигурност кое/и се управителот на инфраструктура ги има прифатено услови и обврски при проектирање и одржување и организирање и регулирање на железничкиот сообраќај                 |             | побарува/ат со кое се потврдува дека прописите за исполнување на специфичните на железничката инфрструктура како и (селектирај една или повеќе) |  |                          |                          |
| 3.6. Долен stroj  | Проектирање | <input type="checkbox"/>  | 3.9.Електро-енергетски остројки и уреди  | Проектирање              | <input type="checkbox"/> |
|   | Одржување   | <input type="checkbox"/>  |  | Одржување                | <input type="checkbox"/> |
| 3.7. Горен stroj  | Проектирање | <input type="checkbox"/>  | 3.10. Железнички Објекти (железнички станици, ранжирни станици, депоа , службени места и други градежни објекти и згарди), | Проектирање              | <input type="checkbox"/> |
|   | Одржување   | <input type="checkbox"/>  |  | Одржување                | <input type="checkbox"/> |
| 3.8. Сигнално-сигурносни системи и уреди  | Проектирање | <input type="checkbox"/>  | 3.11. Организирање на железничкиот сообраќај   | <input type="checkbox"/> |                          |
|   | Одржување   | <input type="checkbox"/>  | 3.12. Регулирање на железничкиот сообраќај   | <input type="checkbox"/> |                          |
| 3.13. Услугата да започне на:   |             | _____   |  |                          |                          |
| Доколку Барателот поседува валидно Одобрение за сигурност - Дел А (со кое се прифаќа Системот за сигурносно управување) треба да ги приложат следните документи:  |             |   |  |                          |                          |
| 3.14. Број за идентификација на Одобрението за сигурност – Дел А  |             | _____   |  |                          |                          |
| 3.15. Земјата која го издала Одобрението за сигурност – Дел А   |             | _____   |  |                          |                          |
| Доколку Барателот поседува едно или повеќе валидно(и) Одобрение(ја) за сигурност - Дел Б треба да ги приложи следните документи:  |             |   |  |                          |                          |
| 4.1. Број (еви) за идентификација на Одобрение(ја) за сигурност – Дел Б   |             | _____   |  |                          |                          |
| Доколку Барателот поседува Дозвола за управување со железничка инфраструктура и поденесува Барање за Одобрение за сигурност Дел А и/или Одобрение(ја) за сигурност Дел Б, треба да ги приложи следните документи: |             |   |  |                          |                          |
| 4.2. Нотификационен Број на Дозволата:  |             | _____   |  |                          |                          |

|   |       |                              |
|---|-------|------------------------------|
| 4.3. Земјата која ја издала Дозволата:                  |       | _____                        |
| <b>Информации за Барателот</b>                          |       |                              |
| 5.2. Име на управителот на железничката инфраструктура: | _____ | 5.3. Скратен назив:<br>_____ |
| 5.4. Адреса:  | _____ |                              |
| 5.5. Телефонски број:                                   | _____ | 5.6. Факс:<br>_____          |
| 5.7. E-mail адреса:                                     | _____ | 5.8. Веб страна:<br>_____    |
| 5.9. Регистарски број:                                  | _____ | 5.10. Даночен број:<br>_____ |
| 5.11. Други информации:<br>_____<br>_____<br>_____      |       |                              |
| Овластено лице за контакт:                              |       |                              |
| 6.1. Име и Презиме:                                     | _____ |                              |
| 6.2. Адреса:  | _____ |                              |
| 6.3. Телефонски број:                                   | _____ | 6.5. Факс:<br>_____          |
| 6.4. E-mail адреса:                                     | _____ |                              |

Простор резервиран за овластеното лице од  
Управата

Барател

М.П.

\_\_\_\_\_

(име и презиме со печатни букви)

\_\_\_\_\_

(име и презиме со печатни букви)

\_\_\_\_\_

(потпис)

\_\_\_\_\_

(потпис)



| <b>ПРИЛОГ кон Барањето (Потребна документација која се приложува кон Барањето)</b>   |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>Документација за</b>  |  | <b>Дел А</b>                                 |   |
| 7.1. Резиме од прирачникот за Систем за сигурносно управување согласно член 9 и член 10 од Законот за сигурност во железничкиот систем   |  |  | <input type="checkbox"/>                      |
| 7.2. Копија од Дозволата за управување со железничка инфраструктура (ако е применливо)   |  | <input type="checkbox"/>                     | 7.3. Не е применливо <input type="checkbox"/> |
| <b>Документација за</b>  |  | <b>Дел Б</b>                                 |   |
| 8.1. Копија од Одобрението за сигурност - Дел А  |  |  | <input type="checkbox"/>                      |
| 8.2. Копија од Дозволата за управување со железничка инфраструктура (ако е применливо)   |  | <input type="checkbox"/>                     | 8.3. Не е применливо <input type="checkbox"/> |
| 8.4. Копија од полисата за осигурување, приложена кон копијата од Дозволата за управување со железничка инфраструктура   |  |  | <input type="checkbox"/>                      |
| 8.5. Листа на прописи и технички спецификации за интероперабилност (доколку ги има) со референца (врска) каде и како се вградени во Системот за сигурносно управување и документи од кои ќе се виде како истите се применуваат во работниот процес   |  |  | <input type="checkbox"/>                      |
| 8.6. Листа на различни категории на персонал кој е или вработен или е под договор кај управителот на инфраструктурата, а кој го применува прописите кои се однесуваат за исполнување на специфичните услови и обврски при  |  | проектирање на железничката инфраструктура и | <input type="checkbox"/>                      |
|  |  | одржување железничката инфраструктура        | <input type="checkbox"/>                      |
| 8.7. Листа на различни категории на персонал кој е или вработен или е под договор кај управителот на инфраструктурата, а кои ги применува прописите кои се однесуваат за исполнување на специфичните услови и обврски при  |  | организирање и                               | <input type="checkbox"/>                      |
|  |  | регулирање на железничкиот сообраќај         | <input type="checkbox"/>                      |
| 8.8. Опис на работните процеси на персоналот согласно Системот за сигурносно управување, а согласно прописите кои важат во Република Македонија, а кои ги применува персоналот при исполнување на специфичните услови или техничките спецификации за интероперабилност (доколку ги има) и каде е потребно да се даде референца (врска) со релевантните сертификати при |  | проектирање на железничката инфраструктура и | <input type="checkbox"/>                      |
|  |  | одржување железничката инфраструктура        | <input type="checkbox"/>                      |
| 8.9. Опис на работните процеси на персоналот согласно Системот за сигурносно управување, а согласно прописите кои важат во Република Македонија, а кои ги применува персоналот при исполнување на специфичните услови или техничките спецификации за интероперабилност (доколку ги има) и каде е потребно да се даде референца (врска) со релевантните сертификати при |  | организирање на железничкиот сообраќај и     | <input type="checkbox"/>                      |
|  |  | регулирање на железничкиот сообраќај         | <input type="checkbox"/>                      |
| 8.10. Друго (специфицирај)   |  |  |   |

Овластеното лице од Управата,

(име и презиме со печатни букви)

(потпис)

## УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО

---

### ВОВЕД

Ова Барање го употребуваат управители на инфраструктура (Баратели) кои поднесуваат барање за издавање на Одобрение за сигурност Дел А и/или Дел Б согласно член 22 од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/2010). Податоците во овој документ се однесуваат и се поврзани со членовите од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/2010) и Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/2010), доколку поинаку не е кажано.

Управиител на инфраструктура кој поднесува Барање за едно од Одобренијата за сигурност или за двете Одобренија за сигурност го коисти овој образец на Барање и го поднесува истото до Управата за сигурност на железничкиот систем. На Управата за сигурност во железничкиот систем и се овозможува да го започне процесот на резгледување на Барањето без одлагање, согласно одредбите од член 23 став (1) од Законот за железничкиот систем.

Сите полиња во Барањето треба да бидат пополнети, а побараната докуметација да биде доставена од страна на управителот на железничката инфраструктура во рок не подолг од 10 работни дена.

### Одобрение за сигурност Дел А и Дел Б

Со овој документ му се овозможува на секој управител на инфраструктура да поднесе Барање, во исто време и за Одобрение за сигурност - Дел А и за Одобрение за сигурност - Дел Б или само за еден од нив употребувајќи го истиот образец на Барање. Исто така овој документ може да биде употребен за Барање за издавање на ново, обновено или ажурирано/изменето Одобрение за сигурност - Дел А и/или Одобрение за сигурност - Дел Б (согласно член 22 став 3 од Законот за железничкиот систем).

Барателот може да поднесе Барање само за издавање на ново Одобрение за сигурност - Дел А, а покасно со второ барање да се поднесе Барање за издавање на прво Одобрение за сигурност - Дел Б.

Доколку се поднесува Барање за Одобрение за сигурност - Дел Б, потребно е да се поседува валидено Одобрение за сигурност - Дел А.

### Суштински измени на железничката инфраструктура, организирање и регулирање на железничкиот сообраќај

Согласно член 22 став 3 од Законот за железничкиот систем, Одобрението за сигурност може целосно или делумно да биде ажурирано кога се направени суштински измени на железничката инфраструктура, или се направени суштински измени во организирањето и/или регулирањето на железничкиот сообраќај или се направени измени во прописите за сигурност во железничкиот систем. Носителот на Одобрението за сигурност треба веднаш да ја информира Управата за сигурност во железничкиот систем за сите поголеми измени во условите на релевантниот дел на Одобрението за сигурност, односно важно е Управата за сигурност во железничкиот систем ова да го знае, а железничкиот превозник да ги дефинира суштинските измени и причините за нивната измена.

### ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Во продолжение на Барањето се доставува Прилог кон Барањето, со цел да претставува потсетник на тоа кои документи мора да бидат доставени како Анекс кон секое Барање. Тоа ќе се користи како референтна листа, како за Барателот така и за Управата која го издава Одобрението за сигурност и за тоа треба да бидат приложени како Анекс на Барањето (секое поле мора да биде обележано во зависност од конкретниот случај).

За лесно пополнување, секое поле во Барањето има свој број. Во продолжение на ова Упатство следи и објаснување за негово пополнување. Лицето авторизирано за одобрување на поднесеното барање од Управата за сигурност во железничкиот систем треба да го потпише документот во соодветниот простор. Името и презимето на авторизираното лице треба да биде читливо напишано со печатни букви и потпишано.

## УПАТСТВО И ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБА

|           |   |
|-----------|---|
| 1.1.-1.2. | Име на институцијата до која се доставува Барањето е Управа за сигурност во железничкиот систем.<br>Адресата на Управата за сигурност во железничкиот систем може да се најде преку web страната на Министерството за транспорт и врски ( <a href="http://www.mtc.gov.mk">www.mtc.gov.mk</a> ), или на web страната на Управата за сигурност во железничкиот систем (ако е возможно) или на друг начин.   |
| 2.1.      | Ова поле специфицира дали Барањето се поднесува за издавање на Одобрение за сигурност - Дел А. Во овој случај треба да бидат доставени дополнителни информации. Задолжително мора да опише видот на услугата/гите која/и се дава/ат.  |
| 2.2.      | Барателот го обележува ова квадратче во следните случаи:<br>А) ако поднесува барање по прв пат за Одобрение за сигурност - Дел А;<br>Б) ако претходното Одобрение за сигурност, за ист вид услуга е одземен;<br>В) во било кој друг случај кој не се однесува на полињата 2.3 и 2.4.  |
| 2.3       | Одобрението за сигурност ќе биде обновено по поднесување на Барање од страна на управител на железничка инфраструктура во временски период не подолг од пет години (член 22 став 3 од Законот за железничкиот систем).  |
| 2.4       | Во случај кога се направени суштински измени на железничката инфраструктура, организирањето и регулирањето на железничкиот сообраќај или се направени измени во прописите за сигурност во железничкиот систем, Одобрението за сигурност треба целосно или делумно да биде ажурирано и поради тоа е потребно да се побара ажурирање/изменување на Одобрението за сигурност. Носителот на Одобрението за сигурност треба веднаш и без одлагање да ја информира Управата за сигурност во железничкиот систем кога се направени сите поголеми суштински измени на условите на релевантниот дел од Одобрението за сигурност, и кога се воведува во работен процес нова категорија на персонал (член 22 став 3 од Законот за железничкиот систем) |
| 2.5       | Доколку е можно треба да се специфицира Бојот за идентификација од претходното Одобрение за сигурност - Дел А, кој е во врска со Барањето кое се поднесува до Управата за сигурност во железничкиот систем со адреса како што е посочено во полето 1.1 и 1.2.   |
| 2.6       | Во ова поле треба да се назначи датумот од кога управителот на железничката инфраструктура планира да започне со обавување давање на услугата/ите или во случај кога Одобрението за сигурност се обновува или ажурира/изменува, односно датумот кога Одобрението за сигурност се планира да биде во важност.  |
| 2.7       | Доколку бројот на вработениот персонал вклучен во давањето на услугата/ите кај управителот на железничката инфраструктура е помеѓу 0 и 9 вработени лица (тука се вклучени и вработените под договор), во тој случај се одбира опцијата „микро претпријатие“. Само една опција треба да биде обележана од останатите кои се дадени како алтернатива (2.7, 2.8, 2.9, 2.10).   |
| 2.8       | Доколку бројот на вработениот персонал вклучен во давањето на услугата/ите кај управителот на железничката инфраструктура е помеѓу 10 и 49 вработени лица (тука се вклучени и вработените под договор), во тој случај се одбира опцијата „мало претпријатие“. Само една опција треба да биде обележана од останатите кои се дадени како алтернатива (2.7, 2.8, 2.9, 2.10).  |
| 2.9       | Доколку бројот на вработениот персонал вклучен во давањето на услугата/ите кај управителот на железничката инфраструктура е помеѓу 50 и 249 вработени лица (тука се вклучени и вработените под договор), во тој случај се одбира опцијата „средно претпријатие“. Само една опција треба да биде обележана од останатите кои се дадени како алтернатива (2.7, 2.8, 2.9, 2.10).   |
| 2.10      | Доколку бројот на вработениот персонал вклучен во давањето на услугата/ите кај управителот на железничката инфраструктура е помеѓу 250 и повеќе вработени лица (тука се вклучени и вработените под договор), во тој случај се одбира опцијата „големо претпријатие“. Само една опција треба да биде обележана од останатите кои се дадени како алтернатива (2.16, 2.17, 2.18, 2.19).  |

|           |  |
|-----------|--|
| 3.1       | Ова поле специфицира дали Барањето се поднесува за издавање на Одобрение за сигурност Дел Б.<br>Во овој случај треба да бидат доставени дополнителни информации. Задолжително мора да се назначи/ат типот(овите) на Одобрение(ја) за сигурност кое/и се побарува/ат и со кое се потврдува дека управителот на инфраструктура ги има прифатено прописите за исполнување на специфичните услови при проектирање и одржување на железничката инфраструктура како и при организирање и регулирање на железничкиот сообраќај, обележувајќи го соодветното квадратче.  |
| 3.2       | Барателот го обележува ова квадратче во следните случаи:<br>А) ако поднесува барање за прво или следно ново Одобрение за сигурност Дел Б;<br>Б) ако претходното Одобрение за сигурност, за ист вид на услуга е претходно одземено;<br>Ц) во било кој друг случај кој не се однесува на полињата 3.3 и 3.4.   |
| 3.3       | Одобрението за сигурност ќе биде обновено по поднесување на Барање од страна на управител на железничка инфраструктура во временски период не подолг од пет години (член 22 став 3 од Законот за железничкиот систем).   |
| 3.4       | Во случај кога се направени суштински измени на железничката инфраструктура, организирањето и регулирањето на железничкиот сообраќај или се направени измени во прописите за сигурност во железничкиот систем, Одобрението за сигурност треба целосно или делумно да биде ажурирано и поради тоа е потребно да се побара ажурирање/изменување на Одобрението за сигурност. Носителот на Одобрението за сигурност треба веднаш и без одлагање да ја информира Управата за сигурност во железничкиот систем кога се направени сите поголеми суштински измени на условите на релевантниот дел од Одобрението за сигурност, и кога се воведува во работен процес нова категорија на персонал (член 22 став 3 од Законот за железничкиот систем). |
| 3.5       | Доколку е можно треба да се специфицира Бојот за идентификација од претходното Одобрение за сигурност - Дел Б, кое е во врска со Барањето кое се поднесува до Управата за сигурност во железничкиот систем со адреса како што е наведено во полето 1.1 и 1.2.  |
| 3.6- 3.12 | Во полињата се назначува за кој/и тип/ови на Одобрение за сигурност, Барателот поднесува Барање, обележувајќи го соодветното квадратче.  |
| 3.13      | Во ова поле треба да се назначи датумот од кога управителот на железничката инфраструктура планира да започне со обавување давање на услугата/ите или во случај кога Одобрението за сигурност се обнова или ажурира/изменува, датумот кога Одобрението се планира да биде во важност.  |
| 3.14      | Доколку Барателот поднесува Барање за ново, обновено или ажурирано/изменето Одобрение за сигурност Дел Б, а поседува валидно Одобрение за сигурност - Дел А, потребно е да го впише Бројот за идентификација на валидното Одобрение за сигурност – Дел А. Дадената информација не го ослободува барателот да достави и копија од Одобрението за сигурност - Дел А заедно со Барањето (8.1). Доколку Бројот за идентификација сепак не е воведен, пишете во полето „НЕ Е ПРИМЕНЛИВО“  |
| 3.15      | Тука треба да специфицира од која Земја е издадено Одобрението за сигурност Дел А (да се впише од која Земја, органот/или институцијата го издал сертификатот). Дадената информација не го ослободува Барателот да достави и копија од Сертификатот за сигурност Дел А заедно со Барањето (8.1).   |
| 4.1       | Оваа информација се дава само во случај кога Барателот поседува едено или повеќе валидно/и Одобрение/ја за сигурност Дел Б. Бројот/Броевите за идентификација за веќе издаденото/ните Одобрение/ја за сигурност - Дел Б треба да биде/бидат специфицирани поодделно, оделувајќи ги едните од другите со „/“. Барателот не е потребно да достави копија(и) од Одобрение/ја за сигурност - Дел Б заедно со Барањето.   |

|          |  |
|----------|--|
| 4.2      | Оваа информација се дава само во случај кога Бартелот поднесува Барање или за Дел А и/или Дел Б, а во случај кога управителот на железничката инфраструктура поседува валидна Дозвола за управување со железничката инфраструктура (Закон за железничкиот систем). Дадената информација не го ослободува барателот да достави и копија од валидната Дозвола за управување со железничката инфраструктура заедно со Барањето (7.2 и 8.2).<br>ЗАБЕЛЕШКА: Управителот на железничката инфраструктура како што е дефинирано во Законот за железничкиот систем мора да поседува Дозвола за управување со железничката инфраструктура.   |
| 4.3      | Тука треба да специфицира од која Земја е издадена Дозволата за управување со железничката инфраструктура (да се впише од која Земја, органот/или институцијата ја издала Дозволата). Дадената информација не го ослободува Барателот да достави и копија од Дозволата за управување со железничката инфраструктура заедно со Барањето (7.2 и 8.2).  |
| 5.2-5.8  | Секој Барател доставува потребни информации со цел да се овозможи Управата за сигурност во железничкиот систем да го контактира управителот на железничката инфраструктура (телефонски број треба да биде оставен од овластено лице, телефонскиот и факс бројот треба да го вклучуваат и повикувачкиот број на државата, градот, електронската адреса треба да биде генералната електронска адреса на управителот на железничката инфраструктура). Контакт информациите на управителот на железничката инфраструктура треба се од општ карактер, а информации за лицата се впишуваат во полињата 6.1 до 6.5. Веб страната не е задолжителна (5.8).   |
| 5.9-5.10 | Доколку, за управителот на железничката инфраструктура постојат неколку регистарски броја, дадена е можност да се впишат двата: регистарскиот број (5.9) и даночниот број (5.10).  |
| 5.11     | Доколку е потребно може да се даде информација која е поинаква од онаа која е јасно побарана.  |
| 6.1-6.5  | За време на разгледување на Барањето за добивање на Одобрението за сигурност, овластеното лице од управителот на железничката инфраструктура е во контакт со лице од Управата за сигурност во железничкиот систем. Овластеното лице од управителот на железничката инфраструктура дава поддршка, помош, информации, дообјаснувања, кога се потребни. Телефонскиот и факс бројот треба да го вклучат и повикувачкиот број за државата, градот. Веб страната не е задолжителна.  |
| 7.1      | Овој документ се доставува, доколку се поднесува Барање за Одобрение за сигурност Дел А (ново, обновено, ажурирано/дополнето). Резиме од прирачникот за Системот за сигурносно управување се доставува како документ за проверка, при тоа се посочуваат главните елементи од Системот за сигурносно управување на управителот на железничката инфраструктура. Задолжително мора да се прикажат во детали сите информации и да се достават дополнителни придружни информации и докази за различни процеси или стандарди/правила на компанијата која ги приемува (или во фаза на имплементација) поврзани со одредбите кажани во член 9 и 10 од Законот за сигурност во железничкиот систем. |
| 7.2      | Управителот на железничката инфраструктура, како што е дефинирано во Законот за железнички систем, мора да биде лиценциран, односно управителот на железничката инфраструктура мора да поседува Дозвола за управување со железничка инфраструктура. Ако тоа не е можно се одбира опцијата „НЕ Е ПРИМЕНЛИВО“ (7.3 и/или 8.3)  |
| 7.3      | Се однесува како за 7.2  |
| 8.1      | Ако се поднесува Барање само за Одобрение за сигурност - Дел Б (за ново, обновено или ажурирано/изменето Одобрение), но не и за Одобрение за сигурност Дел А, тогаш се доставува копија од валидно Одобрение за сигурност - Дел А.   |
| 8.2      | Исто како за 7.2 (види погоре)   |
| 8.3      | Исто како за 7.3 (види погоре)   |

|      |   |
|------|---|
| 8.4  | Согласно член 21 став (3) точка 6 од Законот за железничкиот систем, управителот на железничката инфраструктура треба да биде адекватно осигуран или да поседува договор (еквивалент на осигурување) (на пример финансиски да гарантира) со кој ќе докаже дека може да ја надомести штетата во случај на несреќа. Како доказ дека управителот на железничката инфраструктура има направено осигурување, доставува копија од поисата за осигурување или финансиска гаранција со која ќе докаже дека ќе докаже дека ќе ја надомести штетата во случај на несреќа и истата се приложува како Анекс на Дозволата за управување со железничката инфраструктура и се доставуваат заедно со Барањето.  |
| 8.5  | <p>Барателот доставува листа на сигурносни правила кои важат во Република Македонија, а кои се применуваат за проектирање и одржување на железничката инфраструктура како и за организирање и регулирање на железничкиот сообраќај, како и документација за техничките спецификации за интероперабилност или за дел од нив, зависи од тоа каде е применливо и доколку ги има.</p> <p>Задолжително треба да се даде јасна референца (врска) за работните процесите кои се извршуваат со одредбите кажани во техничките спецификации за интероперабилност или сигурносни правила кои се на сила.</p> <p>Со цел да се избегне дуплирање на работата и да се намали обемот на информации, се доставува само резиме од документацијата која се однесува на елементите техничките спецификации за интероперабилност или сигурносни правила.</p> |
| 8.6  | Барателот доставува целосен список на различни КАТЕГОРИИ НА ПЕРСОНАЛ вработен или ангажиран под договор кај управителот на железничката инфраструктура, за услугите кои планира да ги врши со бараното Одобрение за сигурност. Листата на КАТЕГОРИИ НА ПЕРСОНАЛ треба да е во согласност со законите и правила кои се применуваат за сите категории.  |
| 8.7  | Исто како за 8.6 (види погоре).   |
| 8.8  | Барателот доставува опис или доказ за оние работни процеси на персоналот кажани во Системот за сигурносно управување, поткрепен со соодветна документација, согласно прописите кои ги применува персоналот при исполнување на специфичните услови и обврски или техничките спецификации за интероперабилност и каде е потребно да се даде референца (врска) со релевантните сертификати.  |
| 8.9  | Исто како за 8.8 (види погоре).   |
| 8.10 | Се остава слободен простор за да се специфицира друга документација која се доставува со Барањето. Треба да се идентификува бројот и видот, заедно со краток опис за содржината на документот.  |









**3063.**

Врз основа на член 19, став 16 од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/2010), министерот за транспорт и врски, донесе

**П Р А В И Л Н И К****ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СИГУРНОСТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА СИГУРНОСТ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА СИГУРНОСТ****I. Општа одредба****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на сертификат за сигурност, формата и содржината на образецот на сертификатот за сигурност, како и формата и содржината на Регистарот за издадени сертификати за сигурност.

**II. Форма и содржина на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на сертификат за сигурност****Член 2**

(1) Барање за издавање на сертификат за сигурност за Дел А и/или за Дел Б се поднесува во соогласност со членовите 19 и 23 од Законот за железнички систем на образец во А4 формат во бела боја.

(2) Содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

**III. Форма и содржина на сертификатот за сигурност за Дел А и за Дел Б****Член 3**

(1) Сертификатот за сигурност–Дел А се издава на образец на бела хартија во А4 формат.

(2) Образецот на сертификатот за сигурност– Дел А ги содржи следните податоци: грб на Република Македонија; назив: „Сертификат за сигурност-Дел А

со кој се потврдува на железнички превозник дека е прифатен Системот за сигурносно управување“, назив „МК Број за идентификација“ кој се изразува преку код за идентификација кој содржи четири полиња со 12 ознаки, и тоа: во поле 1 се впишува кодот на земјата (2 букви) –МК; во поле 2 се впишува видот на документ (2 бројки): првата бројка идентификува генерална класификација на документот. (Сертификатот за сигурност –Дел А носи број [1 1]), во поле 3 се впишува годината на издавање (4 бројки) и во поле 4 се впишува редниот број (4 бројки) кој прогресивно се зголемува со по една единица за секој издаден сертификат, без разлика дали се однесува на нов (прв), обновен или ажуриран/изменет или дупликат на сертификат. Во случај кога сертификатот се одзема, се става нов број. Секоја година редниот број започнува со еден. Во првата рубрика со назив „Железнички превозник“, „Скратет назив“, „Регистарски број“ и „Даночен број“. Во втората рубрика со назив „Организација која го издава Сертификатот за сигурност“ се впишуваат „Организација“ и „Земја“. Во третата рубрика со назив „Информации за Сертификатот за сигурност“ се впишуваат „Вид на сертификат“, „нов сертификат“ со квадратче за обележување, „обновен сертификат“ со квадратче за обележување, ажуриран/изменет сертификат“ со квадратче за обележување и „Број за идентификација на претходниот Сертификат за сигурност“, „Важност од - до“, „Вид(ови) на услуга(и)“, „Обем на превоз“, „Големина на претпријатието на железничкиот превозник“. Четвртата рубрика носи назив „Законодавство кое е во сила“. Петтата рубрика носи назив „Дополнителни информации“. Под петтата рубрика се впишува „Дата“, „Референтен број“ место за печат и потпис на овластено лице на „Управата за сигурност во железничкиот систем на Република Македонија“. (Содржината на образецот на сертификатот за сигурност Дел А е напишан на македонски јазик).

(3) Формата и содржината на сертификатот за сигурност - Дел А е дадена во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

**Член 4**

(1) Сертификатот за сигурност –Дел Б се издава на образец на бела хартија во А4 формат.

(2) Образецот на сертификатот за сигурност—Дел Б ги содржи следните податоци: грб на Република Македонија во боја; назив: “Сертификат за сигурност—Дел Б со кој се потврдува дека железнички превозник ги има прифатено прописите за исполнување на специфичните услови потребни за сигурносно возење на соодветната мрежа“, назив „МК Број за идентификација“ кој се изразува преку код за идентификација кој содржи четири полиња со 12 ознаки, и тоа: во поле 1 се впишува кодот на земјата (2 букви) —МК; во поле 2 се впишува видот на документ (2 бројки): првата бројка идентификува генерална класификација на документот. (Сертификатот за сигурност —Дел Б секогаш носи број [1 2]), во поле 3 се впишува годината на издавање (4 бројки) и во поле 4 се впишува редниот број (4 бројки) кој прогресивно се зголемува со по една единица за секоја издаден сертификат, без разлика дали се однесува на нов (прв), обновен или ажуриран/изменет или дупликат на сертификат. Во случај кога сертификатот се одзема, се става нов број. Секоја година редниот број започнува со еден. Во првата рубрика со назив „Железнички превозник“ се впишуваат „Назив на железничкиот превозник“, „Скратен назив“, „Регистарски број“ и „Даночен број“. Во втората рубрика со назив „Организација која го издава Сертификатот за сигурност“ се впишуваат „Организација“ и „Земја“. Во третата рубрика со назив „Информации за Сертификатот за сигурност“ се впишуваат „Вид на сертификат“, „нов сертификат“ со квадратче за обележување, „обновен сертификат“ со квадратче за обележување, ажуриран/изменет сертификат“ со квадратче за обележување и „Број за идентификација на претходниот Сертификат за сигурност“, „Важност од - до“, „Вид(ови) на услуга(и)“. Четвртата рубрика носи назив „Сертификат за сигурност—Дел А (за прифаќање на Системот за сигурносно управување) и се впишува „Идентификационен Број“. Петтата рубрика носи назив „Возни траси“. Шесттата рубрика носи назив „Специфични услови и обврски“. Седмата рубрика носи назив „Законодавство кое е во сила“. Под седмата рубрика се впишува „Дата“, место за печат и потпис на овластено лице на „Управата за сигурност во железничкиот систем на Република Македонија“ и „Референтен број“. Содржината на образецот на сертификатот за сигурност Дел Б е напишан на македонски јазик.

(3) Формата и содржината на образецот на сертификатот за сигурност Дел Б е даден во Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник.

### III. Форма и содржина на Регистарот на издадени сертификати за сигурност

#### Член 5

(1) Регистар за издадени сертификати за сигурност - Дел А и сертификати за сигурност - Дел Б се води во електронска форма и ги содржи следните податоци: реден број, назив на превозник, седиште на превозник, регистарски број на превозник, даночен број на превозник, број за идентификација на сертификатот, датум на издавање на сертификатот, референтен број на издадениот сертификат, рок на важење на сертификатот, тип на сертификат (Дел А и/или Дел Б), видот на услугата, вид на сертификат (нов, обновен, ажуриран/изменет), податоци за извршени промени во текот на важењето на сертификатот, одземен сертификат, податоци за одземањето.

(2) Регистарот за издадени сертификати се води за секоја година посебно.

(3) Формата и содржината на Регистарот за издадени сертификати за сигурност Дел А и/или Дел Б е даден во Прилог 4, кој е составен дел на овој правилник.

### IV. Завршни одредби

#### Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на издавање и одземање на решение за безбедност, формата и содржината на образецот на решението, формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени и одземени решенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2007).

#### Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-14208/1  
26 октомври 2010 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
Миле Јанаклески, с.р.

## Прилог 1

## ЛОГО НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

До

1.1 Орган за \_\_\_\_\_  
сигурност

1.2 Адреса: \_\_\_\_\_

Архивски број на Барателот: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Архивски број на Управата: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

**БАРЊЕ**

за издавање на Сертификат за сигурност –Дел А со кој се потврдува прифаќање на Системот за сигурносно управување на железнички превозник и/или Сертификат за сигурност – Дел Б со кој се потврдува прифаќање на прописите за исполнување на специфичните услови потребни за сигурносно возење на соодветна мрежа

|  |  |
|--|--|
| 2.1. Ова Барње е за Сертификат за сигурност - Дел А <input type="checkbox"/> |  |
| 2.2 Нов сертификат <input type="checkbox"/>                                  | 2.4 ажуриран/ изменет сертификат <input type="checkbox"/>                        |
| 2.3.Обновен сертификат <input type="checkbox"/>                              | 2.5. Број за идентификација на претходниот Сертификат за сигурност - Дел А _____ |

Вид(ови) на услуга(и) која/и е/се побарува/ат (селектирај една или повеќе) и проценет вкупен обем на превоз на стока/патници

|   |  |  |
|---|--|--|
| Превоз на патници                           | 2.6. Вклучувајќи превоз по конвенционални железнички пруги <input type="checkbox"/>        | 2.8. Под 3 милиони возни км во патничкиот сообраќај годишно <input type="checkbox"/>               |
|   | Не вклучувајќи конвенционални железнички пруги <input type="checkbox"/>                    |  |
|   | 2.7. Вклучувајќи превоз за сопствени потреби <input type="checkbox"/>                      | 2.9. 3 милиони или повеќе возни км во патничкиот сообраќај годишно <input type="checkbox"/>        |
|   | Не вклучувајќи превоз за сопствени потреби <input type="checkbox"/>                        |  |
| Превоз на стока                             | 2.10. Земајќи ја во предвид и услугата за превоз на опасна стока <input type="checkbox"/>  | 2.12. Под 200 милиони тони-возни км во товарниот сообраќај годишно <input type="checkbox"/>        |
|   | 2.11. Не земајќи ја во предвид услугата за превоз на опасна стока <input type="checkbox"/> | 2.13. 200 милиони или повеќе тони возни км во товарниот сообраќај годишно <input type="checkbox"/> |
| 2.14. Само маневра <input type="checkbox"/> |  |  |

|   |   |   |                          |   |                          |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 2.15. Услугата да започне на:   |   | _____   |                          |   |                          |
| Железничкиот превозник кој поднесува Барање припаѓа на следните категории на претпријатија согласно проценетиот број на вработени:  |   |   |                          |   |                          |
| 2.16. Микро претпријатие  | <input type="checkbox"/>  | 2.18. Средно претпријатие   | <input type="checkbox"/> |   |                          |
| 2.17. Мало претпријатие   | <input type="checkbox"/>  | 2.19. Големо претпријатие   | <input type="checkbox"/> |   |                          |
| <b>3.1 Ова Барање за Сертификат за сигурност - Дел Б</b> <input type="checkbox"/>   |   |   |                          |   |                          |
| 3.2 Нов сертификат  | <input type="checkbox"/>  | 3.4. Ажуриран/ изменет сертификат   | <input type="checkbox"/> |   |                          |
| 3.3. Обновен сертификат   | <input type="checkbox"/>  | 3.5 Број за идентификација на претходниот Сертификат за сигурност - Дел Б | _____                    |   |                          |
| Вид(ови) на услуга(и) која/и се побарува/ат и проценет вкупен обем на превоз на стока/патници на мрежата каде Сертификатот за сигурност - Дел Б се однесува (селектирај една или повеќе |   |   |                          |   |                          |
| Превоз на патници   | 3.6   | Вклучувајќи превоз по конвенционални железнички пруги                     | <input type="checkbox"/> | 3.8. Под 3 милиони возни км во патничкиот сообраќај годишно               | <input type="checkbox"/> |
|   |   | Не вклучувајќи конвенционални железнички пруги                            | <input type="checkbox"/> |   |                          |
|   | 3.7.  | Вклучувајќи превоз за сопствени потреби                                   | <input type="checkbox"/> | 3.9. 3 милиони или повеќе возни км во патничкиот сообраќај годишно        | <input type="checkbox"/> |
|   |   | Не вклучувајќи превоз за сопствени потреби                                | <input type="checkbox"/> |   |                          |
| Превоз на стока   | 3.10. земајќи ја во предвид и услугата за превоз на опасна стока  |   | <input type="checkbox"/> | 3.12. Под 200 милиони тони возни км во товарниот сообраќај годишно        | <input type="checkbox"/> |
|   | 3.11. не земајќи ја во предвид услугата за превоз на опасна стока |   | <input type="checkbox"/> | 3.13. 200 милиони или повеќе тони возни км во товарниот сообраќај годишно | <input type="checkbox"/> |
| 3.14. Само маневра  | <input type="checkbox"/>  |   |                          |   |                          |
| 3.15. Услугата да започне на:   |   | _____   |                          |   |                          |
| 3.16. Возни траси кои се планираат да се работат:   |   | _____<br>_____  |                          |   |                          |

|   |       |                     |       |
|---|-------|---------------------|-------|
| Доколку Барателот поседува валиден Сертификат за сигурност - Дел А (со кој се прифаќа Системот за сигурносно управување) треба да ги приложи следните документи:  |       |                     |       |
| 3.17. Број за идентификација на Сертификат за сигурност – Дел А   | _____ |                     |       |
| 3.18. Земјата која го издала Сертификатот за сигурност – Дел А  | _____ |                     |       |
| Доколку Барателот поседува еден или повеќе валиден(и) Сертификат(и) за сигурност - Дел Б треба да ги приложи следните документи:  |       |                     |       |
| 4.1. Број (евите) за идентификација на Сертификат(ите) за сигурност – Дел Б   | _____ |                     |       |
| Доколку Барателот поседува Дозвола за вршење на јавен железнички превоз и поднесува Барање за Сертификат за сигурност - Дел А и/или Сертификат(и) за сигурност - Дел Б, треба да ги приложи следните документи: |       |                     |       |
| 4.2. Нотификационен Број на Дозволата:  | _____ |                     |       |
| 4.3. Земјата која ја издала Дозволата:  | _____ |                     |       |
| <b>Информации за Барателот</b>  |       |                     |       |
| 5.2. Име на железнички превозник:   | _____ | 5.3. Скратен назив: | _____ |
| 5.4. Адреса:  | _____ |                     |       |
| 5.5. Телефонски број:   | _____ | 5.6. Факс:          | _____ |
| 5.7. E-mail адреса:   | _____ | 5.8. Веб страна:    | _____ |
| 5.9. Регистарски број:  | _____ | 5.10. Даночен број: | _____ |
| 5.11. Други информации:   |       |                     |       |
| _____   |       |                     |       |
| _____   |       |                     |       |
| Овластено лице за контакт:  |       |                     |       |
| 6.1. Име и Презиме:   |       |                     |       |
| _____   |       |                     |       |

|                       |       |            |       |
|-----------------------|-------|------------|-------|
| 6.2. Адреса:          | _____ |            |       |
| 6.3. Телефонски број: | _____ | 6.5. Факс: | _____ |
| 6.4. E-mail адреса:   | _____ |            |       |

Простор резервиран за Управата

Барател

М.П.

\_\_\_\_\_  
*(име и презиме со печатни букви)*\_\_\_\_\_  
*(потпис)*

| <b>ПРИЛОГ кон Барањето- (Потребна документација која се приложува кон Барањето)</b>  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Документација за</b>  | <b>Дел А</b>             |
| 7.1. Резиме од прирачникот за Систем за сигурносно управување согласно член 9 и член 10 од Законот за сигурност во железничкиот систем   | <input type="checkbox"/> |
| 7.2. Копија од Дозволата за вршење на јавен железнички превоз  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Документација за</b>  | <b>Дел Б</b>             |
| 8.1. Копија од Сертификатот за сигурност - Дел А   | <input type="checkbox"/> |
| 8.2. Копија од Дозволата за вршење на јавен железнички превоз  | <input type="checkbox"/> |
| 8.4. Копија од полисата за осигурување, приложена кон копијата од Дозволата за вршење на јавен железнички превоз   | <input type="checkbox"/> |
| 8.5. Листа на прописи и технички спецификации за интероперабилност (доколку ги има) со референца (врска) каде и како се вградени во Системот за сигурносно управување и документи од кои ќе се види како истите се применуваат во работниот процес   | <input type="checkbox"/> |
| 8.6. Листа на различни категории на персонал кој е или вработени или се под договор кај железничкиот превозник   | <input type="checkbox"/> |
| 8.7. Опис на работните процеси на персоналот согласно Системот за сигурносно управување, а согласно прописите кои важат во Република Македонија или техничките спецификации за интероперабилност (доколку ги има) и каде е потребно да се даде референца (врска) со релевантните сертификати | <input type="checkbox"/> |
| 8.8. Листа на различни видови на железнички возила   | <input type="checkbox"/> |
| 8.9. Опис на работните процеси на железничките возила кажани во Системот за сигурносно управување, а согласно прописите кои важат во Република Македонија или технички спецификации за интероперабилност и каде е потребно да се даде референца (врска) со релевантните сертификати          | <input type="checkbox"/> |
| 8.10. Друго (специфицирај)   |                          |



## УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО

---

### ВОВЕД

Ова Барање го користат железнички превозници (Баратели) кои поднесуваат барање за издавање на Сертификат за сигурност Дел А и/или Дел Б согласно член 19 од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/2010). Податоците во овој документ се однесуваат и се поврзани со членовите од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/2010) и Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/2010), доколку поинаку не е кажано.

Железнички превозник кој поднесува Барање за еден од Сертификатите за сигурностили за двата Сертификата за сигурност го користи овој образец на Барање и го днесува истото до Управата за сигурност во железничкиот систем. На Управата за сигурност во железничкиот систем и се овозможува да го започне процесот на резгледување на Барањето без одлагање, согласно одредбите од член 23 став (1) од Законот за железничкиот систем.

Сите полиња во Барањето треба да бидат пополнети, а побараната докуметација да биде доставена од страна на железничкиот превозник во рок не подолг од 10 работни дена.

### Сертификат за сигурност Дел А и Дел Б

Со овој документ му се овозможува на секој железнички превозник да поднесе Барање, во исто време и за Сертификат за сигурност - Дел А и за Сертификат за сигурност - Дел Б или само за еден од нив употребувајќи го истиот образец на Барање. Исто така овој документ може да биде употребен за Барање за издавање на нов, обновен или ажуриран/изменет Сертификат за сигурност - Дел А и/или Сертификат за сигурност - Дел Б (согласно член 19 став 10, 11, 12, 13 и 14 од Законот за железничкиот систем).

Барателот може да поднесе Барање само за издавање на нов Сертификат за сигурност - Дел А, а покасно со второ барање да поднесе Барање за издавање на прв Сертификат за сигурност - Дел Б.

Доколку се поднесува Барање за Сертификат за сигурност - Дел Б, потребно е да се поседува валиден Сертификат за сигурност - Дел А.

### Вид и обем на извршување на железничките операции

Согласно член 19 став 10, 11, 12, 13 и 14 од Законот за железничкиот систем, Сертификатот за сигурност може целосно или делумно да биде ажуриран кога видот или обемот на операциите значително се изменети. Носителот на Сертификатот за сигурност треба веднаш да ја информира Управата за сигурност во железничкиот систем за сите поголеми измени во условите на релевантниот дел на Сертификатот за сигурност, односно важно е Управата за сигурност во железничкиот систем ова да го знае, а железничкиот превозник да дефинира „вид“ и „обем“ на железничките операции.

„Вид“ на услуга претставува превоз на патници: земајќи ги во предвид услугите по конвенционални и не земајќи ги во предвид услугите по конвенционални пруги, земајќи ги во предвид услугите за превоз за сопствени потреби и не земајќи ги во предвид услугите за превоз за сопствени потреби, за превоз на стока : земајќи ја во предвид и услугата за превоз на опасна стока и не земајќи ја во предвид услугата за превоз на опасна стока и само маневарски услуги.

„Обем“ на услуга претставува превезени патници/стока и проценета големина на железничкиот превозник во смисла на вработен персонал во железничкиот сектор (микро, мали, средни и големи претпријатија).

„Видот“ и „Обемот“ на услуги за Сертификатот за сигурност - Дел Б (може да се повеќе, па во тој случај се земаат „сите“) кои се извршуваат од еден ист железнички превозник во една или повеќе земји, мора да бидат покриени со типот и обемот на услугата од Сертификатот за сигурност - Дел А.

Сите информации содржани во полињата од 2.6 до 2.19 и од 3.6 до 3.16 се потребни да се дефинира дали услугите кои ќе бидат извршувани со бараниот Сертификат за сигурност се еквивалентни или не, со други транспортно-железнички операции кои веќе се извршуваат од барател, согласно претходно издаден(и) валиден(ни) сертификат(и).

#### ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Во продолжение на Барањето се доставува Прилог кон Барањето, со цел да претставува потсетник на тоа кои документи мора да бидат доставени како Анекс кон секое Барање. Тоа ќе се користи како референтна листа, како за Барателот така и за Управата која го издава Сертификатот за сигурност и за тоа треба да бидат приложени како Анекс кон Барањето (секое поле мора да биде обележано во зависност од конкретниот случај).

За лесно пополнување, секое поле во Барањето има свој број. Во продолжение на ова Упатство следи и објаснување за негово пополнување. Лицето авторизирано за одобрување на поднесеното барање од Управата за сигурност во железничкиот систем треба да го потпише документот во соодветниот простор. Името и презимето на авторизираното лице треба да биде напишано читливо напишано со печатни букви и потпишано.

#### УПАТСТВО И ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБА

|           |  |
|-----------|--|
| 1.1.-1.2. | Име на институцијата до која се доставува Барањето е Управа за сигурност во железничкиот систем.<br>Адресата на Управата за сигурност во железничкиот систем може да се најде преку web страната на Министерството за транспорт и врски ( <a href="http://www.mtc.gov.mk">www.mtc.gov.mk</a> ), или на web страната на Управата за сигурност во железничкиот систем (ако е возможно) или на друг начин.  |
| 2.1.      | Ова поле специфицира дали Барањето се поднесува за издавање на Сертификат за сигурност - Дел А. Во овој случај треба да бидат доставени дополнителни информации. Задолжително мора да се назначи видот и обемот на услугите кои ќе ги дава железничкиот превозник, обележувајќи го соодветното квадратче.  |
| 2.2.      | Барателот го обележува ова квадратче во следните случаи:<br>А) ако поднесува барање по прв пат за Сертификат за сигурност - Дел А;<br>Б) ако претходниот Сертификат за сигурност, за ист вид и обем на услуга е одземен;<br>В) во било кој друг случај кој не се однесува на полињата 2.3 и 2.4.   |
| 2.3       | Сертификатот за сигурност ќе биде обновен по поднесување на Барање од страна на железничкиот превозник во временски период не подолг од пет години (член 19 став 10 од Законот за железничкиот систем).  |
| 2.4       | Во случај кога видот и обемот на услугата се значително изменети, Сертификатот за сигурност треба целосно или делумно да биде ажуриран и поради тоа е потребно да се побара ажурирање/изменување на Сертификатот за сигурност. Носителот на Сертификатот за сигурност треба веднаш и без одлагање да ја информира Управата за сигурност во железничкиот систем кога се направени сите поголеми измени на условите на релевантниот дел од Сертификатот за сигурност, и кога се воведува во работен процес нова категорија на персонал или нов вид на железничко возило. (член 19 став 10, 11, 12, 13 и 14 од Законот за железничкиот систем)  |
| 2.5       | Доколку е можно треба да се специфицира Бројот за идентификација од претходниот Сертификат за сигурност - Дел А, кој е во врска со Барањето кое се поднесува до Управат за сигурност во железничкиот систем со адреса како што е посочено во полето 1.1 и 1.2.   |
| 2.6-2.7   | Кога се поднесува Барање само за/и за превоз на патници, задолжително треба да биде означено, дали железничката операција вклучува или исклучува користење на конвенционални железнички пруги и превоз за сопствени потреби, при тоа само една опција треба да биде обележана во соодветното квадратче (доколку се резгледуваат опциите за конвенционалните услуги и превоз за сопствени потреби). Услугите кои се однесуваат на опциите означени со број 2.6 или 2.7, исто така ги обединуваат и останатите видови на превоз на патници (пр. регионален, кратки, средни, долги дестинации и др.) кои ги обавува железничкиот превозник како и други услуги потребни за обавување на превоз на патници ( на пример маневарски услуги). |

|            |  |
|------------|--|
| 2.8-2.9    | Кога се поднесува Барање за превоз на патници (2.6 или 2.7) , задолжително се означува проценетиот сегашен или планиран обем на превоз искажан во возни км во патничкиот сообраќај за една година, при тоа само една опција треба да биде обележана во соодветното квадратче.  |
| 2.10-2.11  | Кога се поднесува Барање само за/и за превоз на стока, задолжително треба да биде означено, дали железничката операција ја зема во предвид и услугата за превоз на опасна стока или не ја зема во предвид услугата за превоз на опасна стока, при тоа само една опција треба да биде обележана во соодветното квадратче.<br>Услугите кои се однесуваат на опциите означени со број 2.10 или 2.11, исто така ги обединуваат и останатите видови на превоз на стока кои не се експлицитно наведени, а кои ги обавува железничкиот превозник, како и други услуги потребни за обавување на превоз на стока ( на пример маневарски услуги).<br>Превозници кои обавуваат превоз за сопствени потреби подлежат под категоријата превоз на стока (на пример компании кои вршат одржување на пруги и треба да префрлат работни машини од едно на друго место или компании кои поседуваат возови кои вршат мерења). |
| 2.12- 2.13 | Кога се поднесува Барање за превоз на стока (2.10 или 2.11), задолжително се означува проценетиот сегашен или планиран обем на превоз искажан во тони-возни км во товарниот сообраќај за една година, при тоа само една опција треба да биде обележана во соодветното квадратче.   |
| 2.14       | Доколку Барателот има намера да обавува само маневарски услуги без обавување на превоз на патници или стока, тогаш тоа квадратче треба да биде обележано.  |
| 2.15       | Во ова поле треба да се назначи датумот од кога железничкиот превозник планира да започне со обавување на превозот (патници, стока или само маневра), или во случај на Сертификат за сигурност кој се обнова или ажурира/изменува, односно датумот кога Сертификатот за сигурност се планира да биде во важност.   |
| 2.16       | Доколку бројот на вработениот железнички персонал вклучен во железничкиот сектор или инволвиран во железничките операции и други операции поврзани со тие работи е помеѓу 0 и 9 вработени лица (тука се вклучени и вработените под договор), во тој случај се одбира опцијата „микро претпријатие“. Само една опција треба да биде обележана од останатите кои се дадени како алтернатива (2.16, 2.17, 2.18, 2.19).  |
| 2.17       | Доколку бројот на вработениот железнички персонал вклучен во железничкиот сектор или инволвиран во железничките операции и други операции поврзани со тие работи е помеѓу 10 и 49 вработени лица (тука се вклучени и вработените под договор), во тој случај се одбира опцијата „мало претпријатие“. Само една опција треба да биде обележана од останатите кои се дадени како алтернатива (2.16, 2.17, 2.18, 2.19).   |
| 2.18       | Доколку бројот на вработениот железнички персонал вклучен во железничкиот сектор или инволвиран во железничките операции и други операции поврзани со тие работи е помеѓу 50 и 249 вработени лица (тука се вклучени и вработените под договор), во тој случај се одбира опцијата „средно претпријатие“. Само една опција треба да биде обележана од останатите кои се дадени како алтернатива (2.16, 2.17, 2.18, 2.19).  |
| 2.19       | Доколку бројот на вработениот железнички персонал вклучен во железничкиот сектор или инволвиран во железничките операции и други операции поврзани со тие работи е 250 и повеќе вработени лица (тука се вклучени и вработените под договор), во тој случај се одбира опцијата „големо претпријатие“. Само една опција треба да биде обележана од останатите кои се дадени како алтернатива (2.16, 2.17, 2.18, 2.19).   |
| 3.1        | Ова поле специфицира дали Барањето се поднесува за издавање на Сертификат за сигурност - Дел Б.<br>Во овој случај треба да бидат доставени дополнителни информации. Задолжително мора да се назначи видот и обемот на услугите кои ќе ги дава железничкиот превозник, обележувајќи го соодветното квадратче.   |

|           |  |
|-----------|--|
| 3.2       | Барателот го обележува ова квадратче во следните случаи:<br>А) ако поднесува барање за прв или следен нов Сертификат за сигурност Дел Б;<br>Б) ако претходниот Сертификат за сигурност, за ист вид и обем на услуга е претходно одземен;<br>Ц) во било кој друг случај кој не се однесува на полињата 3.3 и 3.4.   |
| 3.3       | Сертификатот за сигурност ќе биде обновен по поднесување на Барање од страна на железничкиот превозник во временски период не подолг од пет години. (член 19 став 10 од Законот за железничкиот систем).   |
| 3.4       | Во случај кога видот и обемот на услугата се значително изменети, Сертификатот за сигурност треба целосно или делумно да биде ажуриран и поради тоа е потребно да се побара ажурирање/ изменување на Сертификатот за сигурност. Носителот на Сертификатот за сигурност треба веднаш и без одлагање да ја информира Управата за сигурност во железничкиот систем кога се направени сите поголеми измени на условите на релевантниот дел од Сертификатот за сигурност, и кога се воведува во работен процес нова категорија на персонал или нов вид на железничко возило (член 19 став 10, 11, 12, 13 и 14 од Законот за железничкиот систем).   |
| 3.5       | Доколку е можно треба да се специфицира Бојот за идентификација од претходниот Сертификат за сигурност - Дел Б, кој е во врска со Барањето кое се поднесува до Управата за сигурност во железничкиот систем со адреса како што е наведено во полето 1.1 и 1.2.   |
| 3.6-3.7   | Исто како за 2.6, 2.7 (види погоре)  |
| 3.8-3.9   | Исто како за 2.8, 2.9 (види погоре)  |
| 3.10-3.11 | Исто како за 2.10, 2.11 (види погоре)  |
| 3.12-3.13 | Исто како за 2.12, 2.13 (види погоре)  |
| 3.14      | Исто како за 2.14 (види погоре)  |
| 3.15      | Исто како за 2.15 (види погоре)  |
| 3.16      | Сертификатот за сигурност - Дел Б може да важи за целата железничка мрежа во Република Македонија или само за одреден нејзин дел (Член 19 став 1 од Законот за железничкиот систем), поради тоа е потребно јасно да се специфицираат сите возни релации по кои ќе се обавуваат железничките услуги (превоз на патници, стока или само маневраски услуги). Треба да се користат истите називи на трасите како во Објавата на мрежа (член 66 од Законот за железничкиот систем)- железничкиот превозник мора да ги користи истите називи на трасите. Доколку просторот во полето не е доволен за да се напишат сите називи на трасите, Барателот тоа ќе го приложи како дополнение во Прилогот кон Барањето (Анекс). |
| 3.17      | Доколку Барателот поднесува Барање за нов, обновен или ажуриран/изменет Сертификат за сигурност Дел Б, а поседува валиден Сертификат за сигурност - Дел А, потребно е да го впише Бројот за идентификација на валидниот Сертификат за сигурност – Дел А. Дадената информација не го ослободува барателот да достави и копија од Сертификатот за сигурност - Дел А заедно со Барањето (8.1). Доколку Бројот за идентификација сеуште не е воведен, напишете во полето „НЕ Е ПРИМЕНЛИВО“   |
| 3.18      | Тука треба да специфицира од која Земја е издаден Сертификат за сигурност - Дел А ( да се впише од која Земја, органот/или институцијата го издал сертификатот). Дадената информација не го ослободува Барателот да достави и копија од Сертификатот за сигурност Дел А заедно со Барањето (8.1).  |
| 4.1       | Оваа информација се дава само во случај кога Барателот поседува еден или повеќе валиден/и Сертификат/и за сигурност - Дел Б. Бројот/Броевите за идентификација за веќе издадениот/те Сертификат /и за сигурност - Дел Б треба да биде/бидат специфицирани поделно, одделувајќи ги едните од другите со „/“ . Барателот не е потребно да достави копија/и од Сертификат/и за сигурност - Дел Б заедно со Барањето.  |

|          |  |
|----------|--|
| 4.2      | <p>Оваа информација се дава само во случај кога Бартелот поднесува Барање или за Дел А и/или Дел Б, а во случај кога железничкиот превозник поседува валидна Дозвола за вршење на јавен железнички превоз (Закон за железничкиот систем). Дадената информација не го ослободува барателот да достави и копија од валидната Дозвола за обавување на јавен железнички превоз заедно со Барањето (7.2 и 8.2).</p> <p>ЗАБЕЛЕШКА: Железнички превозник како што е дефинирано во Законот за железничкиот систем мора да поседува Дозвола за обавување на јавен железнички превоз.</p>  |
| 4.3      | <p>Тука треба да се специфицира од која Земја е издадена Дозволата за вршење на јавен железнички превоз (да се впише од која Земја, органот/или институцијата ја издала Дозволата). Дадената информација не го ослободува Барателот да достави и копија од Дозволата за вршење на јавен железнички превоз заедно со Барањето (7.2 и 8.2).</p>  |
| 5.2-5.8  | <p>Секој Барател доставува потребни информации со цел да се овозможи Управата за сигурност во железничкиот систем да го контактира железничкиот превозник (телефонски број треба да биде оставен од овластено лице, телефонскиот и факс бројот треба да го вклучуваат и повикувачкиот број на државата, градот, електронската адреса треба да биде генералната електронска адреса на превозникот). Контакт информациите на железничкиот превозник треба се од општ карактер, а информации за лицата се впишуваат во полињата 6.1 до 6.5. Веб страната не е задолжителна (5.8).</p>   |
| 5.9-5.10 | <p>Доколку, за железничкиот превозник постојат неколку регистарски броја дадена е можност да се впишат двата: регистарскиот број (5.9) и даночниот број (5.10).</p>  |
| 5.11     | <p>Доколку е потребно може да се даде информација која е поинаква од онаа која е јасно побарана.</p>   |
| 6.1-6.5  | <p>За време на разгледување на Барањето за добивање на Сертификатот за сигурност, овластеното лице за контакт од железничкиот превозник е во контакт со лицето од Управата за сигурност во железничкиот систем. Овластеното лице од превозникот дава поддршка, помош, информации, дообјаснувања, кога се потребни. Телефонскиот и факс бројот треба да го вклучат и повикувачкиот број за државата, градот. Веб страната не е задолжителна.</p>  |
| 7.1      | <p>Овој документ се доставува, доколку се поднесува Барање за Сертификат за сигурност - Дел А (нова, обновена, ажурирана/дополнета).</p> <p>Резиме од прирачникот за Системот за сигурносно управување се доставува како документ за проверка, при тоа се посочуваат главните елементи од Системот за сигурносно управување на железничкиот превозник. Задолжително мора да се прикажат во детали сите информации и да се достават дополнителни придружни информации и докази за различни процеси или стандарди/правила на компанијата која ги применува (или во фаза на имплементација) поврзани со одредбите посочени во член 9 и 10 од Законот за сигурност во железничкиот систем.</p> |
| 7.2      | <p>Железничкиот превозник, како што е дефинирано во Законот за железнички систем, мора да биде лиценциран, односно железничкиот превозник мора да поседува Дозвола за вршење на јавен железнички превоз и мора да достави копија од валидна Дозвола Ако тоа не е можно се одбира опцијата „НЕ Е ПРИМЕНЛИВО“ (7.3 и/или 8.3)</p>  |
| 8.1      | <p>Ако се поднесува Барање само за Сертификат за сигурност - Дел Б (за нов, обновен или ажуриран/изменет Сертификат), но не и за Сертификат за сигурност - Дел А, тогаш се доставува копија од валиден Сертификат за сигурност - Дел А.</p>  |
| 8.2      | <p>Исто како за 7.2 (види погоре)</p>  |

|      |   |
|------|---|
| 8.4  | Согласно член 16 став (1) точка 7 од Законот за железничкиот систем, железничкиот превозник треба да биде адекватно осигуран или да поседува договор (еквивалент на осигурување) (на пример финансиски да гарантира) со кој ќе докаже дека може да ја надомести штетата во случај на несреќа. Како доказ дека железничкиот превозник има направено осигурување, доставува копија од полисата за осигурување или финансиска гаранција со која ќе докаже дека ќе ја надомести штетата во случај на несреќа и истата се приложува како Анекс на Дозволата за вршење на јавен железнички превоз и се доставуваат заедно со Барањето.  |
| 8.5  | <p>Барателот доставува листа на сигурносни правила кои важат во Република Македонија кои се применуваат за персоналот, железничките возила и, генерално, за услугите кои ќе ги врши со бараниот Сертификат за сигурност како и документација за техничките спецификации за интероперабилност или за дел од нив, зависи од тоа каде е применливо и доколку ги има.</p> <p>Задолжително треба да се даде јасна рефернца (врска) за работните процесите кои ќе се извршуваат со одредбите кажани во техничките спецификации за интероперабилност или сигурносни правила кои се на сила.</p> <p>Со цел да се избегне дуплирање на работата и да се намали обемот на информации, се доставува само резиме од документацијата која се однесува на елементите техничките спецификации за интероперабилност или сигурносни правила.</p> |
| 8.6  | Барателот доставува целосен список на различни КАТЕГОРИИ НА ПЕРСОНАЛ вработен или ангажиран под договор кај превозникот, за услугите кои планира да ги врши со бараниот Сертификат за сигурност. Листата на КАТЕГОРИИ НА ПЕРСОНАЛ треба да е во согласност со законите и правила кои се применуваат за сите категории.  |
| 8.7  | Барателот доставува опис или доказ за оние работни процеси кои се кажани во Системот за сигурносно управување, а кои се поврзани со ПЕРСОНАЛОТ, вклучувајќи и доказ дека тие ги исполниле барањата предвидени со закон(и) и правила и/или релевантните технички спецификации за интероперабилност и дека персоналот е сертифициран.   |
| 8.8  | Барателот доставува комплетна документација за различни ВИДОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА кои планира да бидат вклучени во работа со бараниот Сертификат за сигурност. ВИДОВИТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА треба да бидат во согласност со националните и мрежа од специфични правила кои се применуваат за сите категории на ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА .   |
| 8.9  | Барателот доставува опис или доказ за оние процеси кои се кажани во Системот за сигурносно управување, а кои се поврзани со ВИДОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА вклучувајќи и доказ дека тие ги исполниле барањата предвидени со закон/и и правила и/или релевантните технички спецификации за интероперабилност и дека возилата се сертифицирани.  |
| 8.10 | Се остава слободен простор за да се специфицира друга документација која се доставува со Барањето. Треба да се идентификува бројот и видот, заедно со краток опис за содржината на документот.  |



Прилог 2

**СЕРТИФИКАТ ЗА СИГУРНОСТ- ДЕЛ А**  
 СО КОЈ СЕ ПОТВРДУВА на железнички превозник дека е прифатен  
 Системот за сигурносно управување

МК Број за идентификација:

**1. Железнички превозник**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Назив на железничкиот превозник: | Скратен назив: |
| Регистарски број:                | Даночен број:  |

**2. Организација која го издава Сертификатот за сигурност**

|               |
|---------------|
| Организација: |
| Земја:        |

**3. Информации за Сертификатот за сигурност**

|   |                                |                          |   |
|---|--------------------------------|--------------------------|---|
| Вид на сертификат                                     | - нов сертификат               | <input type="checkbox"/> | Број за идентификација на претходниот Сертификат за сигурност:<br><hr/> |
|   | - обновен сертификат           | <input type="checkbox"/> |   |
|   | - ажуриран/ изменет сертификат | <input type="checkbox"/> |   |
| Важност од:   | до:                            |                          |   |
| Вид(ови) на услуга(и):                                |                                |                          |   |
| Обем на превоз:                                       |                                |                          |   |
| Големина на претпријатието на железничкиот превозник: |                                |                          |   |

**4. Законодавство кое е во сила**

|          |
|----------|
| <br><br> |
|----------|

**5. Дополнителни информации**

|          |
|----------|
| <br><br> |
|----------|

Дата

 Референтен  
 број \_\_\_\_\_

М.П.

 Управа за сигурност во железничкиот систем  
 на Република Македонија

## Прилог 3



**СЕРТИФИКАТ ЗА СИГУРНОСТ- ДЕЛ Б**  
**СО КОЈ СЕ ПОТВРДУВА дека железнички превозник ги има прифатено прописите за исполнување на специфичните услови потребни за сигурносно возење на соодветна мрежа**

МК Број за идентификација: 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**1. Железнички превозник**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Назив на железничкиот превозник: | Скратен назив: |
| Регистарски број:                | Даночен број:  |

**2. Организација која го издава Сертификатот за сигурност**

|               |
|---------------|
| Организација: |
| Земја:        |

**3. Информации за Сертификатот за сигурност**

|                        |                                |                          |   |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| Вид на сертификат      | - нов сертификат               | <input type="checkbox"/> | Број за идентификација на претходниот Сертификат за сигурност:<br><hr/> |
|                        | - обновен сертификат           | <input type="checkbox"/> |   |
|                        | - ажуриран/ изменет сертификат | <input type="checkbox"/> |   |
| Важност од:            | до:                            |                          |   |
| Вид(ови) на услуга(и): |                                |                          |   |

**4. Сертификат за сигурност – Дел А (за прифаќање на Системот за сигурносно управување)**

Идентификационен Број: 

|  |
|--|
|  |
|--|

**5. Возни релации**

|  |
|--|
|  |
|--|

**6. Специфични услови и обврски**

|  |
|--|
|  |
|--|

**7. Законодавство кое е во сила**

|  |
|--|
|  |
|--|

Дата \_\_\_\_\_

Референтен број \_\_\_\_\_

М.П.

Управа за сигурност во железничкиот систем  
на Република Македонија





**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****3064.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 39-а од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 106/08 и 119/10), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија и топлинска енергија ТЕ - ТО АД Скопје за издавање на временна лиценца за вршење на енергетска дејност комбинирано производство на електрична енергија и топлинска енергија, на седницата одржана на 12.11.2010 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ТЕ – ТО АД СКОПЈЕ**

1. На Друштвото за производство на електрична енергија и топлинска енергија ТЕ – ТО АД Скопје со седиште на ул. „Лондонска“ б.б. Скопје, на кое му е издадена Лиценца за вршење на енергетска дејност комбинирано производство на електрична енергија и топлинска енергија со Одлука бр. 02-1108/1 од 23 јуни 2008 година („Службен весник на РМ“ бр. 75/08), му се издава временна лиценца за вршење на енергетска дејност комбинирано производство на електрична енергија и топлинска енергија со важност од девет месеци од денот на стапувањето во сила на оваа Одлука.

2. Барателот на лиценца ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија и топлинска енергија во објектот комбинирана гасна електрана – топлана ТЕ – ТО Скопје, со максимална излезна моќност од 250 MW во зимски режим и максимална излезна моќност од 223 MW во летен режим, односно просечна годишна моќност од 228 MW, при производство на електрична енергија, како и со излезна моќност од 160 MW, при производство на топлинска енергија. Комбинираната електрана – топлана ТЕ – ТО Скопје е лоцирана на ул. „520“ и ул. „102“, во општина Гази Баба, Скопје и ќе користи природен гас за гориво преку приклучокот до системот за пренос на природен гас на преносниот систем оператор ГА-МА - АД Скопје.

3. Правата и обврските во однос на вршењето на енергетската дејност комбинирано производство на електрична енергија и топлинска енергија ќе бидат утврдени во прилог на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност комбинирано производство на електрична енергија и топлинска енергија бр. 02-1108/1 од 23 јуни 2008 година („Службен весник на РМ“ бр. 75/08), кој како составен дел на оваа одлука ќе биде објавен во „Службен весник на Република Македонија“, по доставувањето до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на Одобрението за употреба на објектот и документите кои што треба да се достават согласно член 15 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09).

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-51  
12 ноември 2010 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ****3065.**

Врз основа на членот 158-с точка 1) и член 122 став (1) точка 1) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09 и 67/10), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на седницата одржана на ден 29.09.2010 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА КОНТЕН ПЛАН ЗА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ****Општи одредби****Член 1**

(1) Со овој правилник се пропишува контниот план заедно со упатство за примена на контниот план за друштвата за осигурување и реосигурување (во натамошниот текст: друштвата за осигурување).

(2) Контниот план претставува единствен систем на конта согласно кој друштвата за осигурување водат сметководство и ги класифицираат податоците во своите трговски книги.

(3) Друштвата за осигурување се должни да го применуваат контниот план за евидентирање на активностите кои ги извршуваат.

(4) Друштвата за осигурување за свои потреби и во согласност со барањата на Меѓународните сметководствени стандарди (во понатамошниот текст: МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (во понатамошниот текст: МСФИ) и оваа уредба, може дополнително да развијат конта во рамки на троцифрените и повеќецифрените конта пропишани со оваа уредба.

(5) Друштвата за осигурување се должни да го применуваат пропишаниот контен план во согласност со упатството за примена на контниот план. Во упатството за примена на контниот план се објаснува класификацијата на поединечни сметководствени ставки која произлегува од содржината и функцијата на контата пропишани со контниот план, додека, пак, барањата за признавање и мерење се регулирани со соодветните МСС и МСФИ.

(6) Контниот план и упатството за примена на контниот план се дадени во прилог на овој правилник и се негов составен дел.

**Член 2**

(1) Осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување ги водат деловните книги согласно правилникот со кој се пропишува сметковниот план за трговски друштва.

(2) Субјектите од став 1 на овој член се должни да организираат и водат евиденција за приходите остварени по основ на вршење работи непосредно поврзани со работите на осигурување, и тоа по друштва за осигурување и по класи на осигурување за кои ги вршат тие работи.

**ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ****Член 3**

(1) Друштвата за осигурување се должни да извршат прекнижување на состојбата на 31 декември 2010 година од сметките утврдени со Уредбата за сметковниот план за друштвата за осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/02) на контата пропишани со овој правилник.

(2) Настаните кои се однесуваат на деловната 2010 година, друштвата за осигурување ќе ги евидентираат на сметките утврдени со Уредбата за сметковниот план за друштвата за осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/02) најдоцна до 28 февруари 2011 година.

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

2010 година  
Скопје

Претседател  
на Советот на експерти,  
д-р **Климе Попоски**, с.р.

## ПРИЛОГ 1

**КОНТЕН ПЛАН ЗА ДРУШТВАТА ЗА  
ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ****СОДРЖИНА**

- КЛАСА 0 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА, МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ВЛОЖУВАЊА
- КЛАСА 1 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, ПОБАРУВАЊА И РАЗГРАНИЧУВАЊА
- КЛАСА 2 – КРАТКОРОЧНИ И ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ, РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ И РИЗИЦИ И ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА И ПРИХОДИ ЗА ИДНИОТ ПЕРИОД
- КЛАСА 3 - ЗАЛИХИ
- КЛАСА 4 – ТРОШОЦИ И РАСХОДИ
- КЛАСА 6 – ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ
- КЛАСА 7 - ПРИХОДИ
- КЛАСА 8 - ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО
- КЛАСА 9 – КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

**КЛАСА 0 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА, МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ВЛОЖУВАЊА****00 - Нематеријални средства**

- 000 - Гудвил
  - 0000 – Набавна вредност
  - 0008 – Обезвреднување
- 001 – Трошоци за развој
  - 0010 – Набавна вредност
  - 0018 – Обезвреднување
  - 0019 – Акумулирана амортизација
- 002 - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци, софтвер и слични права
  - 0020 – Набавна вредност
  - 0028 – Обезвреднување
  - 0029 – Акумулирана амортизација
- 003 – Побарувања по основ на аванси за нематеријални средства
  - 0030 – Набавна вредност
  - 0038 – Обезвреднување
- 004 - Нематеријални средства во подготовка
  - 0040 – Набавна вредност
  - 0048 – Обезвреднување
- 009 - Останати нематеријални средства
  - 0090 – Набавна вредност
  - 0098 – Обезвреднување
  - 0099 – Акумулирана амортизација

**01 - Материјални средства (кои служат за вршење на дејноста на друштвото за осигурување)**

Во оваа група конта поединечно се прикажува вредноста на недвижностите (земјиште и градежни објекти), опремата, ситниот инвентар со век на употреба подолг од 12 месеци и останатите материјални средства кои служат за вршење на дејноста на друштвото, побарувањата по основ на дадени аванси за материјални средства, вредноста на земјиштето, градежните објекти и опремата кои служат за вршење на дејноста на друштвото во изградба, односно подготовка, материјалните средства кои служат за вршење на дејноста на друштвото под финансиски лизинг и исправката на нивната вредност (обезвреднување и амортизација).

## 010 - Земјиште

- 0100 – Набавна вредност
- 0108 – Обезвреднување

## 011 - Градежни објекти

- 0110 – Набавна вредност
- 0118 – Обезвреднување
- 0119 – Акумулирана амортизација

## 012 - Опрема

- 0120 – Набавна вредност
- 0128 – Обезвреднување
- 0129 – Акумулирана амортизација

## 013 – Побарувања по основ на аванси за земјиште, градежни објекти, опрема и останати средства

- 0130 – Набавна вредност
- 0138 – Обезвреднување

## 014 - Градежни објекти, опрема и останати материјални средства во изградба односно подготовка

- 0140 – Набавна вредност
- 0148 – Обезвреднување
- 0149 – Акумулирана амортизација

## 015 - Материјални средства под финансиски лизинг

- 0150 – Набавна вредност
- 0158 – Обезвреднување
- 0159 – Акумулирана амортизација

## 016 - Вложувања на туѓ имот во употреба

- 0160 – Набавна вредност
- 0168 – Обезвреднување
- 0169 – Акумулирана амортизација

## 019 - Останати средства

- 0190 – Набавна вредност
- 0198 – Обезвреднување
- 0199 – Акумулирана амортизација

**02 - Вложувања во материјални средства (кои не служат за вршење на дејноста на друштвото за осигурување)**

Во оваа група конта поединечно се прикажува вредноста на вложувањата на друштвото во недвижности (земјиште и градежни објекти) кои не служат за вршење на дејноста на друштвото, вредноста на вложувањата во опрема и останати материјални средства (кои не служат за вршење на дејноста), авансите за материјални средства (кои не служат за вршење на дејноста), вложувања во материјални средства (кои не служат за вршење на дејноста) - во подготовка, вложувања во материјални средства (кои не служат за вршење на дејноста) на друштвото под финансиски лизинг и исправката на нивната вредност (обезвреднување и амортизација).

## 020 - Вложување во земјиште

- 0200 - кое ја покрива математичката резерва
  - 02000 – Набавна вредност
  - 02008 – Обезвреднување

## 0201 - кое ја покрива математичката резерва за здравствено осигурување

- 02010 – Набавна вредност
- 02018 – Обезвреднување

## 0202 - кое ги покрива техничките резерви

- 02020 – Набавна вредност
- 02028 – Обезвреднување

## 0203 - кое не ги покрива техничките и/или математичката резерва

- 02030 – Набавна вредност
- 02038 – Обезвреднување

- 021 - Вложување во градежни објекти
  - 0210 - кое ја покрива математичката резерва
    - 02100 – Набавна вредност
    - 02108 – Обезвреднување
    - 02109 – Акумулирана амортизација
  - 0211 - кое ја покрива математичката резерва за здравствено осигурување
    - 02110 – Набавна вредност
    - 02118 – Обезвреднување
    - 02119 – Акумулирана амортизација
  - 0212 - кое ги покрива техничките резерви
    - 02120 – Набавна вредност
    - 02128 – Обезвреднување
    - 02129 – Акумулирана амортизација
  - 0213 - кое не ги покрива техничките и/или математичката резерва
    - 02130 – Набавна вредност
    - 02138 – Обезвреднување
    - 02139 – Акумулирана амортизација
- 022 - Вложување во опрема
  - 0220 - кое ја покрива математичката резерва
    - 02200 – Набавна вредност
    - 02208 – Обезвреднување
    - 02209 – Акумулирана амортизација
  - 0221 - кое ја покрива математичката резерва за здравствено осигурување
    - 02210 – Набавна вредност
    - 02218 – Обезвреднување
    - 02219 – Акумулирана амортизација
  - 0222 - кое ги покрива техничките резерви
    - 02220 – Набавна вредност
    - 02228 – Обезвреднување
    - 02229 – Акумулирана амортизација
  - 0223 - кое не ги покрива техничките и/или математичката резерва
    - 02230 – Набавна вредност
    - 02238 – Обезвреднување
    - 02239 – Акумулирана амортизација
- 023 – Побарувања по основ на аванси за земјиште, градежни објекти, опрема и останати средства
  - 0230 – Набавна вредност
  - 0238 – Обезвреднување
- 024 - Вложувања во градежни објекти, опрема и останати материјални средства - во изградба односно подготовка
  - 0240 – Набавна вредност
  - 0248 – Обезвреднување
- 025 - Вложување во материјални средства - под финансиски лизинг
  - 0250 – Набавна вредност
  - 0258 – Обезвреднување
  - 0259 – Акумулирана амортизација
- 029 - Вложување во останати материјални средства
  - 0290 –кое ја покрива математичката резерва
    - 02900 – Набавна вредност
    - 02908 – Обезвреднување
    - 02909 – Акумулирана амортизација
  - 0291 - кое ја покрива математичката резерва за здравствено осигурување
    - 02910 – Набавна вредност
    - 02918 – Обезвреднување
    - 02919 – Акумулирана амортизација
  - 0292 - кое ги покрива техничките резерви
    - 02920 – Набавна вредност
    - 02928 – Обезвреднување
    - 02929 – Акумулирана амортизација
  - 0293 - кое не ги покрива техничките и/или математичката резерва
    - 02930 – Набавна вредност
    - 02938 – Обезвреднување
    - 02339 – Акумулирана амортизација

**03 – Финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети**

Во оваа група конта се искажува вредноста на вложувањата на друштвото во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети. Друштвото за осигурување е должно, во рамки на пропишаните конта од оваа група, во согласност со МСС и МСФИ, да ги искажува финансиските вложувања кои се чуваат до достасување, финансиските вложувања расположливи за продажба, финансиските вложувања според објективна вредност преку билансот на успех, како и останатите финансиски вложувања. Исто така, друштвото за осигурување е должно, во рамки на пропишаните конта од оваа група, посебно да ги искажува финансиските вложувања во согласност со барањата за известување пропишани во Законот за супервизија на осигурување и донесените подзаконски акти врз основа на овој закон. Друштвото за осигурување е должно вложувањата кои ја покриваат математичката резерва да ги искажува посебно за секоја поединечна класа на осигурување на живот, како и за дополнителното осигурување.

030 - Вложувања во друштва во група - подружници

0300 – Вложувања во друштва во група - подружници кои ја покриваат математичката резерва

03000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година

030000 - Номинална вредност

030001 – Премија

030002 – Дисконт

030003 – Достасани

030005 – Промени во објективната вредност

030008 - Исправка на вредност (обезвреднување)

030009 – Акумулирана амортизација

03001 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година

030010 - Номинална вредност

030011 – Премија

030012 – Дисконт

030013 – Достасани

030015 – Промени во објективната вредност

030018 - Исправка на вредност (обезвреднување)

030019 – Акумулирана амортизација

03002 – Сопственички инструменти

030020 - Номинална вредност

030028 - Исправка на вредност (обезвреднување)

03003 – Заеми на подружници

030030 – Дадени заеми до една година

030031 – Дадени заеми над една година

030038 - Исправка на вредност (обезвреднување)

03004 – Депозити во придружени банки

030040 – Депозити по видување

030041 – Орочени депозити до една година

030042 – Орочени депозити над една година

030048 – Исправка на вредност (обезвреднување)

03009 – Останати вложувања

0301 – Вложувања во друштва во група - подружници кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување

03010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година

030100 - Номинална вредност

030101 – Премија

030102 – Дисконт

030103 – Достасани

030105 – Промени во објективната вредност

030108 - Исправка на вредност (обезвреднување)

030109 – Акумулирана амортизација

03011 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година

030110 - Номинална вредност

030111 – Премија

030112 – Дисконт

030113 – Достасани

030115 – Промени во објективната вредност

030118 - Исправка на вредност (обезвреднување)

030119 – Акумулирана амортизација

- 03012 – Сопственички инструменти
  - 030120 - Номинална вредност
  - 030128 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 03013 – Заеми на подружници
  - 030130 – Дадени заеми до една година
  - 030131 – Дадени заеми над една година
  - 030138 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 03014 – Депозити во подружени банки
  - 030140 – Депозити по видување
  - 030141 – Орочени депозити до една година
  - 030142 – Орочени депозити над една година
  - 030148 – Исправка на вредност (обезвреднување)
- 03019 – Останати вложувања
- 0302 – Вложувања во друштва во група - подружници кои ги покриваат техничките резерви
  - 03020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 030200 - Номинална вредност
    - 030201 – Премија
    - 030202 – Дисконт
    - 030203 – Достасани
    - 030205 – Промени во објективната вредност
    - 030208 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 030209 – Акумулирана амортизација
  - 03021 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 030210 - Номинална вредност
    - 030211 – Премија
    - 030212 – Дисконт
    - 030213 – Достасани
    - 030215 – Промени во објективната вредност
    - 030218 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 030219 – Акумулирана амортизација
  - 03022 – Сопственички инструменти
    - 030220 - Номинална вредност
    - 030228 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 03023 – Заеми на подружници
    - 030230 – Дадени заеми до една година
    - 030231 – Дадени заеми над една година
    - 030238 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 03024 – Депозити во подружени банки
    - 030240 – Депозити по видување
    - 030241 – Орочени депозити до една година
    - 030242 – Орочени депозити над една година
    - 030248 – Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 03029 – Останати вложувања
- 0303 – Вложувања во друштва во група - подружници кои не ги покриваат техничките и/или математичката резерва
  - 03030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 030300 - Номинална вредност
    - 030301 – Премија
    - 030302 – Дисконт
    - 030303 – Достасани
    - 030305 – Промени во објективната вредност
    - 030308 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 030309 – Акумулирана амортизација
  - 03031 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 030310 - Номинална вредност
    - 030311 – Премија
    - 030312 – Дисконт
    - 030313 – Достасани
    - 030315 – Промени во објективната вредност
    - 030318 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 030319 – Акумулирана амортизација
  - 03032 – Сопственички инструменти



- 030320 - Номинална вредност
- 030328 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 03033 – Заеми на подружници
  - 030330 – Дадени заеми до една година
  - 030331 – Дадени заеми над една година
  - 030338 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 03034 – Депозити во подружени банки
  - 030340 – Депозити по видување
  - 030341 – Орочени депозити до една година
  - 030342 – Орочени депозити над една година
  - 030348 – Исправка на вредност (обезвреднување)
- 03039 – Останати вложувања
- 031 - Вложувања во придружени друштва
  - 0310 – Вложувања во придружени друштва кои ја покриваат математичката резерва
    - 03100 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 031000 - Номинална вредност
      - 031001 – Премија
      - 031002 – Дисконт
      - 031003 – Достасани
      - 031005 – Промени во објективната вредност
      - 031008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 031009 – Акумулирана амортизација
    - 03101 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 031010 - Номинална вредност
      - 031011 – Премија
      - 031012 – Дисконт
      - 031013 – Достасани
      - 031015 – Промени во објективната вредност
      - 031018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 031019 – Акумулирана амортизација
    - 03102 – Сопственички инструменти
      - 031020 - Номинална вредност
      - 031028 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 03103 – Заеми на подружници
      - 031030 – Дадени заеми до една година
      - 031031 – Дадени заеми над една година
      - 031038 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 03104 – Депозити во подружени банки
      - 031040 – Депозити по видување
      - 031041 – Орочени депозити до една година
      - 031042 – Орочени депозити над една година
      - 031048 – Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 03109 – Останати вложувања
  - 0311 – Вложувања во придружени друштва кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 03110 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 031100 - Номинална вредност
      - 031101 – Премија
      - 031102 – Дисконт
      - 031103 – Достасани
      - 031105 – Промени во објективната вредност
      - 031108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 031109 – Акумулирана амортизација
    - 03111 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 031110 - Номинална вредност
      - 031111 – Премија
      - 031112 – Дисконт
      - 031113 – Достасани
      - 031115 – Промени во објективната вредност
      - 031118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 031119 – Акумулирана амортизација
    - 03112 – Сопственички инструменти

- 031120 - Номинална вредност
- 031128 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 03113 – Заеми на подружници
  - 031130 – Дадени заеми до една година
  - 031131 – Дадени заеми над една година
  - 031138 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 03114 – Депозити во подружени банки
  - 031140 – Депозити по видување
  - 031141 – Орочени депозити до една година
  - 031142 – Орочени депозити над една година
  - 031148 – Исправка на вредност (обезвреднување)
- 03119 – Останати вложувања
- 0312 – Вложувања во придружени друштва кои ги покриваат техничките резерви
  - 03120 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 031200 - Номинална вредност
    - 031201 – Премија
    - 031202 – Дисконт
    - 031203 – Достасани
    - 031205 – Промени во објективната вредност
    - 031208 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 031209 – Акумулирана амортизација
  - 03121 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 031210 - Номинална вредност
    - 031211 – Премија
    - 031212 – Дисконт
    - 031213 – Достасани
    - 031215 – Промени во објективната вредност
    - 031218 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 031219 – Акумулирана амортизација
  - 03122 – Сопственички инструменти
    - 031220 - Номинална вредност
    - 031228 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 03123 – Заеми на подружници
    - 031230 – Дадени заеми до една година
    - 031231 – Дадени заеми над една година
    - 031238 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 03124 – Депозити во подружени банки
    - 031240 – Депозити по видување
    - 031241 – Орочени депозити до една година
    - 031242 – Орочени депозити над една година
    - 031248 – Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 03129 – Останати вложувања
- 0313 – Вложувања во придружени друштва кои не ги покриваат техничките и/или математичката резерва
  - 03130 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 031300 - Номинална вредност
    - 031301 – Премија
    - 031302 – Дисконт
    - 031303 – Достасани
    - 031305 – Промени во објективната вредност
    - 031308 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 031309 – Акумулирана амортизација
  - 03131 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 031310 - Номинална вредност
    - 031311 – Премија
    - 031312 – Дисконт
    - 031313 – Достасани
    - 031315 – Промени во објективната вредност
    - 031318 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 031319 – Акумулирана амортизација
  - 03132 – Сопственички инструменти
    - 031320 - Номинална вредност

- 031328 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 03133 – Заеми на подружници
  - 031330 – Дадени заеми до една година
  - 031331 – Дадени заеми над една година
  - 031338 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 03134 – Депозити во подружени банки
  - 031340 – Депозити по видување
  - 031341 – Орочени депозити до една година
  - 031342 – Орочени депозити над една година
  - 031348 – Исправка на вредност (обезвреднување)
- 03139 – Останати вложувања
- 032 - Вложувања во заеднички контролирани ентитети
  - 0320 – Вложувања во заеднички контролирани ентитети кои ја покриваат математичката резерва
    - 03200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 032000 - Номинална вредност
      - 032001 – Премија
      - 032002 – Дисконт
      - 032003 – Достасани
      - 032005 – Промени во објективната вредност
      - 032008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 032009 – Акумулирана амортизација
    - 03201 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 032010 - Номинална вредност
      - 032011 – Премија
      - 032012 – Дисконт
      - 032013 – Достасани
      - 032015 – Промени во објективната вредност
      - 032018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 032019 – Акумулирана амортизација
    - 03202 – Сопственички инструменти
      - 032020 - Номинална вредност
      - 032028 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 03203 – Заеми на заеднички контролирани друштва
      - 032030 – Дадени заеми до една година
      - 032031 – Дадени заеми над една година
      - 032038 - Исправка на вредност (обезвреднување))
    - 03204 – Депозити во заеднички контролирани банки
      - 032040 – Депозити по видување
      - 032041 – Орочени депозити до една година
      - 032042 – Орочени депозити над една година
      - 032048 – Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 03209 – Останати вложувања
  - 0321 – Вложувања во заеднички контролирани ентитети кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 03210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 032100 - Номинална вредност
      - 032101 – Премија
      - 032102 – Дисконт
      - 032103 – Достасани
      - 032105 – Промени во објективната вредност
      - 032108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 032109 – Акумулирана амортизација
    - 03211 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 032110 - Номинална вредност
      - 032111 – Премија
      - 032112 – Дисконт
      - 032113 – Достасани
      - 032115 – Промени во објективната вредност
      - 032118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 032119 – Акумулирана амортизација
    - 03212 – Сопственички инструменти

- 032120 - Номинална вредност
- 032128 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 03213 – Заеми на заеднички контролирани друштва
  - 032130 – Дадени заеми до една година
  - 032131 – Дадени заеми над една година
  - 032138 - Исправка на вредност (обезвреднување))
- 03214 – Депозити во заеднички контролирани банки
  - 032140 – Депозити по видување
  - 032141 – Орочени депозити до една година
  - 032142 – Орочени депозити над една година
  - 032148 – Исправка на вредност (обезвреднување)
- 03219 – Останати вложувања
- 0322 – Вложувања во заеднички контролирани ентитети кои ги покриваат техничките резерви
  - 03220 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 032200 - Номинална вредност
    - 032201 – Премија
    - 032202 – Дисконт
    - 032203 – Достасани
    - 032205 – Промени во објективната вредност
    - 032208 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 032209 – Акумулирана амортизација
  - 03221 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 032210 - Номинална вредност
    - 032211 – Премија
    - 032212 – Дисконт
    - 032213 – Достасани
    - 032215 – Промени во објективната вредност
    - 032218 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 032219 – Акумулирана амортизација
  - 03222 – Сопственички инструменти
    - 032220 - Номинална вредност
    - 032228 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 03223 – Заеми на заеднички контролирани друштва
    - 032230 – Дадени заеми до една година
    - 032231 – Дадени заеми над една година
    - 032238 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 03224 – Депозити во заеднички контролирани банки
    - 032240 – Депозити по видување
    - 032241 – Орочени депозити до една година
    - 032242 – Орочени депозити над една година
    - 032248 – Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 03229 – Останати вложувања
- 0323 – Вложувања во заеднички контролирани ентитети кои не ги покриваат техничките и/или математичката резерва
  - 03230 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 032300 - Номинална вредност
    - 032301 – Премија
    - 032302 – Дисконт
    - 032303 – Достасани
    - 032305 – Промени во објективната вредност
    - 032308 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 032309 – Акумулирана амортизација
  - 03231 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 032310 - Номинална вредност
    - 032311 – Премија
    - 032312 – Дисконт
    - 032313 – Достасани
    - 032315 – Промени во објективната вредност
    - 032318 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 032319 – Акумулирана амортизација
  - 03232 – Сопственички инструменти

- 032320 - Номинална вредност
- 032328 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 03233 – Заеми на заеднички контролирани друштва
  - 032330 – Дадени заеми до една година
  - 032331 – Дадени заеми над една година
  - 032338 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 03234 – Депозити во заеднички контролирани банки
  - 032340 – Депозити по видување
  - 032341 – Орочени депозити до една година
  - 032342 – Орочени депозити над една година
  - 032348 – Исправка на вредност (обезвреднување)
- 03235 – Учество во Гарантен фонд
- 03239 – Останати вложувања

#### 04 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти кои се чуваат до достасување

Во оваа група конта се искажуваат вложувањата на друштвото во хартии од вредност и други финансиски инструменти кои друштвото, во согласност со МСС 39 и својата деловна политика, ги класифицирало во финансиски имот кој се чува до достасување. Друштвото за осигурување е должно, во рамки на пропишаните конта од оваа група, посебно да ги искажува финансиските вложувања во согласност со барањата за известување пропишани во Законот за супервизија на осигурување и донесените подзаконски акти врз основа на овој закон. Друштвото за осигурување е должно вложувањата кои ја покриваат математичката резерва да ги искажува посебно за секоја поединечна класа на осигурување на живот, како и за дополнителното осигурување. Оваа група не ги опфаќа вложувањата во друштва во група-подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети кои се прикажуваат на групата конта 03.

040 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти кои се чуваат до достасување кои ја покриваат математичката резерва

- 0400 – Нефинансиски друштва
  - 04000 – Приватни нефинансиски друштва
    - 040000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0400000 - Номинална вредност
      - 0400001 – Премија
      - 0400002 – Дисконт
      - 0400003 - Достасани
      - 0400008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0400009 – Акумулирана амортизација
    - 040001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0400010 - Номинална вредност
      - 0400011 – Премија
      - 0400012 – Дисконт
      - 0400013 - Достасани
      - 0400018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0400019 – Акумулирана амортизација
  - 04001 – Јавни нефинансиски друштва
    - 040010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0400100 - Номинална вредност
      - 0400111 – Премија
      - 0400112 – Дисконт
      - 0400113 - Достасани
      - 0400118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0400119 – Акумулирана амортизација
    - 040011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0400110 - Номинална вредност
      - 0400111 – Премија
      - 0400112 – Дисконт
      - 0400113 - Достасани
      - 0400118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0400119 – Акумулирана амортизација

- 0401 – Држава
  - 04010 – Централна Влада
    - 040100 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0401000 - Номинална вредност
      - 0401001 – Премија
      - 0401002 – Дисконт
      - 0401003 - Достасани
      - 0401008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0401009 – Акумулирана амортизација
    - 040101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0401010 - Номинална вредност
      - 0401011 – Премија
      - 0401012 – Дисконт
      - 0401013 - Достасани
      - 0401018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0401019 – Акумулирана амортизација
  - 04011 – Локална самоуправа
    - 040110 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0401100 - Номинална вредност
      - 0401101 – Премија
      - 0401102 – Дисконт
      - 0401103 - Достасани
      - 0401108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0401109 – Акумулирана амортизација
    - 040111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0401110 - Номинална вредност
      - 0401111 – Премија
      - 0401112 – Дисконт
      - 0401113 - Достасани
      - 0401118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0401119 – Акумулирана амортизација
- 0402 – Финансиски друштва
  - 04020 – Централна банка
    - 040200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0402000 - Номинална вредност
      - 0402001 – Премија
      - 0402002 – Дисконт
      - 0402003 - Достасани
      - 0402008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0402009 – Акумулирана амортизација
    - 040201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0402010 - Номинална вредност
      - 0402011 – Премија
      - 0402012 – Дисконт
      - 0402013 - Достасани
      - 0402018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0402019 – Акумулирана амортизација
  - 04021 – Банки
    - 040210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0402100 - Номинална вредност
      - 0402101 – Премија
      - 0402102 – Дисконт
      - 0402103 - Достасани
      - 0402108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0402109 – Акумулирана амортизација
    - 040211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0400110 - Номинална вредност
      - 0400111 – Премија
      - 0400112 – Дисконт
      - 0400113 - Достасани
      - 0400118 - Исправка на вредност (обезвреднување)

- 0400119 – Акумулирана амортизација
- 04029 – Останати
  - 040290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 0402900 - Номинална вредност
    - 0402901 – Премија
    - 0402902 – Дисконт
    - 0402903 - Достасани
    - 0402908 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0402909 – Акумулирана амортизација
  - 040291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    - 0402910 - Номинална вредност
    - 0402911 – Премија
    - 0402912 – Дисконт
    - 0402913 - Достасани
    - 0402918 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0402919 – Акумулирана амортизација
- 041 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти кои се чуваат до достасување кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 0410 – Нефинансиски друштва
    - 04100 –Приватни нефинансиски друштва
      - 041000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
        - 0410000 - Номинална вредност
        - 0410001 – Премија
        - 0410002 – Дисконт
        - 0410003 - Достасани
        - 0410008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0410009 – Акумулирана амортизација
      - 041001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
        - 0410010 - Номинална вредност
        - 0410011 – Премија
        - 0410012 – Дисконт
        - 0410013 - Достасани
        - 0410018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0410019 – Акумулирана амортизација
    - 04101 – Јавни нефинансиски друштва
      - 041010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
        - 0410100 - Номинална вредност
        - 0410101 – Премија
        - 0410102 – Дисконт
        - 0410103 - Достасани
        - 0410108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0410109 – Акумулирана амортизација
      - 041011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
        - 0410110 - Номинална вредност
        - 0410111 – Премија
        - 0410112 – Дисконт
        - 0410113 - Достасани
        - 0410118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0410119 – Акумулирана амортизација
  - 0411 – Држава
    - 04110 – Централна Влада
      - 041100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
        - 0411000 - Номинална вредност
        - 0411001 – Премија
        - 0411002 – Дисконт
        - 0411003 - Достасани
        - 0411008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0411009 – Акумулирана амортизација
      - 041101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
        - 0411010 - Номинална вредност

- 0411011 – Премија
- 0411012 – Дисконт
- 0411013 - Достасани
- 0411018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 0411019 – Акумулирана амортизација
- 04111 – Локална самоуправа
  - 041110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 0411100 - Номинална вредност
    - 0411101 – Премија
    - 0411102 – Дисконт
    - 0411103 - Достасани
    - 0411108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0411109 – Акумулирана амортизација
  - 041111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    - 0411110 - Номинална вредност
    - 0411111 – Премија
    - 0411112 – Дисконт
    - 0411113 - Достасани
    - 0411118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0411119 – Акумулирана амортизација
- 0412 – Финансиски друштва
  - 04120 – Централна банка
    - 041200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0412000 - Номинална вредност
      - 0412001 – Премија
      - 0412002 – Дисконт
      - 0412003 - Достасани
      - 0412008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0412009 – Акумулирана амортизација
    - 041201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0412010 - Номинална вредност
      - 0412011 – Премија
      - 0412012 – Дисконт
      - 0412013 - Достасани
      - 0412018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0412019 – Акумулирана амортизација
  - 04121 – Банки
    - 041210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0412100 - Номинална вредност
      - 0412101 – Премија
      - 0412102 – Дисконт
      - 0412103 - Достасани
      - 0412108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0412109 – Акумулирана амортизација
    - 041211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0412110 - Номинална вредност
      - 0412111 – Премија
      - 0412112 – Дисконт
      - 0412113 - Достасани
      - 0412118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0412119 – Акумулирана амортизација
  - 04129 – Останати
    - 041290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0412900 - Номинална вредност
      - 0412901 – Премија
      - 0412902 – Дисконт
      - 0412903 - Достасани
      - 0412908 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0412909 – Акумулирана амортизација
    - 041291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0412910 - Номинална вредност



- 0412911 – Премија
- 0412912 – Дисконт
- 0412913 - Достасани
- 0412918 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 0412919 – Акумулирана амортизација
- 042 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти кои се чуваат до достасување кои ги покриваат техничките резерви
  - 0420 – Нефинансиски друштва
    - 04200 – Приватни нефинансиски друштва
      - 042000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
        - 0420000 - Номинална вредност
        - 0420001 – Премија
        - 0420002 – Дисконт
        - 0420003 - Достасани
        - 0420008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0420009 – Акумулирана амортизација
      - 042001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
        - 0420010 - Номинална вредност
        - 0420011 – Премија
        - 0420012 – Дисконт
        - 0420013 - Достасани
        - 0420018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0420019 – Акумулирана амортизација
    - 04201 – Јавни нефинансиски друштва
      - 042010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
        - 0420100 - Номинална вредност
        - 0420111 – Премија
        - 0420112 – Дисконт
        - 0420113 - Достасани
        - 0420118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0420119 – Акумулирана амортизација
      - 042011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
        - 0420110 - Номинална вредност
        - 0420111 – Премија
        - 0420112 – Дисконт
        - 0420113 - Достасани
        - 0420118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0420119 – Акумулирана амортизација
  - 0421 – Држава
    - 04210 – Централна Влада
      - 042100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
        - 0421000 - Номинална вредност
        - 0421001 – Премија
        - 0421002 – Дисконт
        - 0421003 - Достасани
        - 0421008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0421009 – Акумулирана амортизација
      - 042101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
        - 0421010 - Номинална вредност
        - 0421011 – Премија
        - 0421012 – Дисконт
        - 0421013 - Достасани
        - 0421018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0421019 – Акумулирана амортизација
    - 04211 – Локална самоуправа
      - 042110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
        - 0421100 - Номинална вредност
        - 0421101 – Премија
        - 0421102 – Дисконт
        - 0421103 - Достасани
        - 0421108 - Исправка на вредност (обезвреднување)

- 0421109 – Акумулирана амортизација
- 042111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
  - 0421110 - Номинална вредност
  - 0421111 – Премија
  - 0421112 – Дисконт
  - 0421113 - Достасани
  - 0421118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 0421119 – Акумулирана амортизација
- 0422 – Финансиски друштва
  - 04220 – Централна банка
    - 042200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0422000 - Номинална вредност
      - 0422001 – Премија
      - 0422002 – Дисконт
      - 0422003 - Достасани
      - 0422008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0422009 – Акумулирана амортизација
    - 042201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0422010 - Номинална вредност
      - 0422011 – Премија
      - 0422012 – Дисконт
      - 0422013 - Достасани
      - 0422018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0422019 – Акумулирана амортизација
  - 04221 – Банки
    - 042210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0422100 - Номинална вредност
      - 0422101 – Премија
      - 0422102 – Дисконт
      - 0422103 - Достасани
      - 0422108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0422109 – Акумулирана амортизација
    - 042211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0422110 - Номинална вредност
      - 0422111 – Премија
      - 0422112 – Дисконт
      - 0422113 - Достасани
      - 0422118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0422119 – Акумулирана амортизација
  - 04229 – Останати
    - 042290 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0422900 - Номинална вредност
      - 0422901 – Премија
      - 0422902 – Дисконт
      - 0422903 - Достасани
      - 0422908 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0422909 – Акумулирана амортизација
    - 042291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0422910 - Номинална вредност
      - 0422911 – Премија
      - 0422912 – Дисконт
      - 0422913 - Достасани
      - 0422918 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0422919 – Акумулирана амортизација
- 043 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти кои се чуваат до достасување кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
  - 0430 – Нефинансиски друштва
    - 04300 – Приватни нефинансиски друштва
      - 043000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0430000 - Номинална вредност

- 0430001 – Премија
- 0430002 – Дисконт
- 0430003 - Достасани
- 0430008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 0430009 – Акумулирана амортизација
- 043001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
  - 0430010 - Номинална вредност
  - 0430011 – Премија
  - 0430012 – Дисконт
  - 0430013 - Достасани
  - 0430018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 0430019 – Акумулирана амортизација
- 04301 – Јавни нефинансиски друштва
  - 043010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 0430100 - Номинална вредност
    - 0430101 – Премија
    - 0430102 – Дисконт
    - 0430103 - Достасани
    - 0430108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0430109 – Акумулирана амортизација
  - 043011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    - 0430110 - Номинална вредност
    - 0430111 – Премија
    - 0430112 – Дисконт
    - 0430113 - Достасани
    - 0430118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0430119 – Акумулирана амортизација
- 0431 – Држава
  - 04310 – Централна Влада
    - 043100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0431000 - Номинална вредност
      - 0431001 – Премија
      - 0431002 – Дисконт
      - 0431003 - Достасани
      - 0431008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0431009 – Акумулирана амортизација
    - 043101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0431010 - Номинална вредност
      - 0431011 – Премија
      - 0431012 – Дисконт
      - 0431013 - Достасани
      - 0431018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0431019 – Акумулирана амортизација
  - 04311 – Локална самоуправа
    - 043110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0431100 - Номинална вредност
      - 0431101 – Премија
      - 0431102 – Дисконт
      - 0431103 - Достасани
      - 0431108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0431109 – Акумулирана амортизација
    - 043111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0431110 - Номинална вредност
      - 0431111 – Премија
      - 0431112 – Дисконт
      - 0431113 - Достасани
      - 0431118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0431119 – Акумулирана амортизација
- 0432 – Финансиски друштва
  - 04320 – Централна банка
    - 043200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година

- 0432000 - Номинална вредност
- 0432001 – Премија
- 0432002 – Дисконт
- 0432003 - Достасани
- 0432008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 0432009 – Акумулирана амортизација
- 043201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
  - 0432010 - Номинална вредност
  - 0432011 – Премија
  - 0432012 – Дисконт
  - 0432013 - Достасани
  - 0432018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 0432019 – Акумулирана амортизација
- 04321 – Банки
  - 043210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 0432100 - Номинална вредност
    - 0432101 – Премија
    - 0432102 – Дисконт
    - 0432103 - Достасани
    - 0432108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0432109 – Акумулирана амортизација
  - 043211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    - 0432110 - Номинална вредност
    - 0432111 – Премија
    - 0432112 – Дисконт
    - 0432113 - Достасани
    - 0432118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0432119 – Акумулирана амортизација
- 04329 – Останати
  - 043290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 0432900 - Номинална вредност
    - 0432901 – Премија
    - 0432902 – Дисконт
    - 0432903 - Достасани
    - 0432908 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0432909 – Акумулирана амортизација
  - 043291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    - 0432910 - Номинална вредност
    - 0432911 – Премија
    - 0432912 – Дисконт
    - 0432913 - Достасани
    - 0432918 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0432919 – Акумулирана амортизација

#### 05 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти расположливи за продажба

Во оваа група конта се искажуваат вложувањата на друштвото во хартии од вредност и други финансиски инструменти кои друштвото, во согласност со МСС 39 и својата деловна политика, ги класифицира во финансиски имот расположливи за продажба. Друштвото за осигурување е должно, во рамки на пропишаните конта од оваа група, посебно да ги искажува финансиските вложувања во согласност со барањата за известување пропишани во Законот за супервизија на осигурување и донесените подзаконски акти врз основа на овој закон. Друштвото за осигурување е должно вложувањата кои ја покриваат математичката резерва да ги искажува посебно за секоја поединечна класа на осигурување на живот, како и за дополнителното осигурување. Оваа група не ги опфаќа вложувањата во друштва во група-подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети кои се прикажуваат на групата конта 03.

050 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти расположливи за продажба кои ја покриваат математичката резерва

0500 – Нефинансиски друштва

05000 – Приватни нефинансиски друштва

050000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година

- 0500000 - Номинална вредност
- 0500001 - Премија
- 0500002 - Дисконт
- 0500003 - Достасани
- 0500005 - Промени во објективната вредност
- 0500008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 0500009 - Акумулирана амортизација
- 050001 - Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
  - 0500010 - Номинална вредност
  - 0500011 - Премија
  - 0500012 - Дисконт
  - 0500013 - Достасани
  - 0500015 - Промени во објективната вредност
  - 0500018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 0500019 - Акумулирана амортизација
- 050002 - Сопственички инструменти
  - 0500020 - Набавна вредност
  - 0500025 - Промени во објективната вредност
  - 0500028 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 05001 - Јавни нефинансиски друштва
  - 050010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 0500100 - Номинална вредност
    - 0500101 - Премија
    - 0500102 - Дисконт
    - 0500103 - Достасани
    - 0500105 - Промени во објективната вредност
    - 0500108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0500109 - Акумулирана амортизација
  - 050011 - Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    - 0500110 - Номинална вредност
    - 0500111 - Премија
    - 0500112 - Дисконт
    - 0500113 - Достасани
    - 0500115 - Промени во објективната вредност
    - 0500118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0500119 - Акумулирана амортизација
  - 050012 - Сопственички инструменти
    - 0500120 - Номинална вредност
    - 0500125 - Промени во објективната вредност
    - 0500128 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 0501 - Држава
  - 05010 - Централна Влада
    - 050100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0501000 - Номинална вредност
      - 0501001 - Премија
      - 0501002 - Дисконт
      - 0501003 - Достасани
      - 0501005 - Промени во објективната вредност
      - 0501008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0501009 - Акумулирана амортизација
    - 050101 - Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0501010 - Номинална вредност
      - 0501011 - Премија
      - 0501012 - Дисконт
      - 0501013 - Достасани
      - 0501015 - Промени во објективната вредност
      - 0501018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0501019 - Акумулирана амортизација
  - 05011 - Локална самоуправа
    - 050110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0501100 - Номинална вредност

- 0501101 – Премија
- 0501102 – Дисконт
- 0501103 – Достасани
- 0501105 – Промени во објективната вредност
- 0501108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 0501109 – Акумулирана амортизација
- 050111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
  - 0501110 - Номинална вредност
  - 0501111 – Премија
  - 0501112 – Дисконт
  - 0501113 – Достасани
  - 0501115 – Промени во објективната вредност
  - 0501118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 0501119 – Акумулирана амортизација
- 0502 – Финансиски друштва
  - 05020 – Централна банка
    - 050200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0502000 - Номинална вредност
      - 0502001 – Премија
      - 0502002 – Дисконт
      - 0502003 – Достасани
      - 0502005 – Промени во објективната вредност
      - 0502008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0502009 – Акумулирана амортизација
    - 050201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0502010 - Номинална вредност
      - 0502011 – Премија
      - 0502012 – Дисконт
      - 0502013 – Достасани
      - 0502015 – Промени во објективната вредност
      - 0502018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0502019 – Акумулирана амортизација
  - 05021 – Банки
    - 050210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0502100 - Номинална вредност
      - 0502101 – Премија
      - 0502102 – Дисконт
      - 0502103 – Достасани
      - 0502105 – Промени во објективната вредност
      - 0502108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0502109 – Акумулирана амортизација
    - 050211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0502110 - Номинална вредност
      - 0502111 – Премија
      - 0502112 – Дисконт
      - 0502113 – Достасани
      - 0502115 – Промени во објективната вредност
      - 0502118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0502119 – Акумулирана амортизација
    - 050212 – Сопственички инструменти
      - 0502120 - Набавна вредност
      - 0502125 – Промени во објективната вредност
      - 0502128 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 05022 – Инвестициски фондови
    - 050220 - Удели во отворени инвестициски фондови
    - 050221 – Акции од затворени инвестициски фондови
    - 050229 – Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 05029 – Останати вложувања
    - 050290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0502900 - Номинална вредност
      - 0502901 – Премија

- 0502902 – Дисконт
  - 0502903 – Достасани
  - 0502905 – Промени во објективната вредност
  - 0502908 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 0502909 – Акумулирана амортизација
  - 050291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    - 0502910 - Номинална вредност
    - 0502911 – Премија
    - 0502912 – Дисконт
    - 0502913 – Достасани
    - 0502915 – Промени во објективната вредност
    - 0502918 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0502919 – Акумулирана амортизација
  - 050292 – Сопственички инструменти
    - 0502920 - Набавна вредност
    - 0502925 – Промени во објективната вредност
    - 0502928 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 051 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти расположливи за продажба кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
- 0510 – Нефинансиски друштва
    - 05100 – Приватни нефинансиски друштва
      - 051000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
        - 0510000 - Номинална вредност
        - 0510001 – Премија
        - 0510002 – Дисконт
        - 0510003 – Достасани
        - 0510005 – Промени во објективната вредност
        - 0510008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0510009 – Акумулирана амортизација
      - 051001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
        - 0510010 - Номинална вредност
        - 0510011 – Премија
        - 0510012 – Дисконт
        - 0510013 – Достасани
        - 0510015 – Промени во објективната вредност
        - 0510018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0510019 – Акумулирана амортизација
      - 051002 – Сопственички инструменти
        - 0510020 – Набавна вредност
        - 0510025 - Промени во објективната вредност
        - 0510028 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 05101 – Јавни нефинансиски друштва
      - 051010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
        - 0510100 - Номинална вредност
        - 0510101 – Премија
        - 0510102 – Дисконт
        - 0510103 – Достасани
        - 0510105 – Промени во објективната вредност
        - 0510108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0510109 – Акумулирана амортизација
      - 051011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
        - 0510110 - Номинална вредност
        - 0510111 – Премија
        - 0510112 – Дисконт
        - 0510113 – Достасани
        - 0510115 – Промени во објективната вредност
        - 0510118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0510119 – Акумулирана амортизација
      - 051012 - Сопственички инструменти
        - 0510120 – Набавна вредност

- 0510125 - Промени во објективната вредност
- 0510128 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 0511 – Држава
  - 05110 – Централна Влада
    - 051100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0511000 - Номинална вредност
      - 0511001 – Премија
      - 0511002 – Дисконт
      - 0511003 – Достасани
      - 0511005 – Промени во објективната вредност
      - 0511008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0511009 – Акумулирана амортизација
    - 051101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0511010 - Номинална вредност
      - 0511011 – Премија
      - 0511012 – Дисконт
      - 0511013 – Достасани
      - 0511015 – Промени во објективната вредност
      - 0511018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0511019 – Акумулирана амортизација
  - 05111 – Локална самоуправа
    - 051110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0511100 - Номинална вредност
      - 0511101 – Премија
      - 0511102 – Дисконт
      - 0511103 – Достасани
      - 0511105 – Промени во објективната вредност
      - 0511108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0511109 – Акумулирана амортизација
    - 051111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0511110 - Номинална вредност
      - 0511111 – Премија
      - 0511112 – Дисконт
      - 0511113 – Достасани
      - 0511115 – Промени во објективната вредност
      - 0511118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0511119 – Акумулирана амортизација
- 0512 – Финансиски друштва
  - 05120 – Централна банка
    - 051200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0512000 - Номинална вредност
      - 0512001 – Премија
      - 0512002 – Дисконт
      - 0512003 – Достасани
      - 0512005 – Промени во објективната вредност
      - 0512008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0512009 – Акумулирана амортизација
    - 051201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0512010 - Номинална вредност
      - 0512011 – Премија
      - 0512012 – Дисконт
      - 0512013 – Достасани
      - 0512015 – Промени во објективната вредност
      - 0512018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0512019 – Акумулирана амортизација
    - 051202 – Сопственички инструменти
      - 0512020 – Набавна вредност
      - 0512025 – Промени во објективната вредност
      - 0512028 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 05121 – Банки
    - 051210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година



- 0512100 - Номинална вредност
- 0512101 – Премија
- 0512102 – Дисконт
- 0512103 – Достасани
- 0512105 – Промени во објективната вредност
- 0512108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 0512109 – Акумулирана амортизација
- 051211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
- 0512110 - Номинална вредност
- 0512111 – Премија
- 0512112 – Дисконт
- 0512113 – Достасани
- 0512115 – Промени во објективната вредност
- 0512118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 0512119 – Акумулирана амортизација
- 051212 - Сопственички инструменти
- 0512120 – Набавна вредност
- 0512125 – Промени во објективната вредност
- 0512128 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 05122 – Инвестициски фондови
- 051220 - Удели во отворени инвестициски фондови
- 051221 – Акции од затворени инвестициски фондови
- 051229 – Исправка на вредност (обезвреднување)
- 05129 – Останати
- 051290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
- 0512900 - Номинална вредност
- 0512901 – Премија
- 0512902 – Дисконт
- 0512903 – Достасани
- 0512905 – Промени во објективната вредност
- 0512908 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 0512909 – Акумулирана амортизација
- 051291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
- 0512910 - Номинална вредност
- 0512911 – Премија
- 0512912 – Дисконт
- 0512913 – Достасани
- 0512915 – Промени во објективната вредност
- 0512918 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 0512919 – Акумулирана амортизација
- 051292 - Сопственички инструменти
- 0512920 – Набавна вредност
- 0512925 – Промени во објективната вредност
- 0512928 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 052 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти расположливи за продажба кои ги покриваат техничките резерви
- 0520 – Нефинансиски друштва
- 05200 –Приватни нефинансиски друштва
- 052000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
- 0520000 - Номинална вредност
- 0520001 – Премија
- 0520002 – Дисконт
- 0520003 – Достасани
- 0520005 – Промени во објективната вредност
- 0520008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 0520009 – Акумулирана амортизација
- 052001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
- 0520010 - Номинална вредност
- 0520011 – Премија
- 0520012 – Дисконт

- 0520013 – Достасани
- 0520015 – Промени во објективната вредност
- 0520018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 0520019 – Акумулирана амортизација
- 052002 - Сопственички инструменти
  - 0520020 – Набавна вредност
  - 0520025 – Промени во објективната вредност
  - 0520028 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 05201 – Јавни нефинансиски друштва
  - 052010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 0520100 - Номинална вредност
    - 0520101 – Премија
    - 0520102 – Дисконт
    - 0520103 – Достасани
    - 0520105 – Промени во објективната вредност
    - 0520108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0520109 – Акумулирана амортизација
  - 052011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    - 0520110 - Номинална вредност
    - 0520111 – Премија
    - 0520112 – Дисконт
    - 0520113 – Достасани
    - 0520115 – Промени во објективната вредност
    - 0520118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0520119 – Акумулирана амортизација
  - 052012 - Сопственички инструменти
    - 0520120 – Набавна вредност
    - 0520125 – Промени во објективната вредност
    - 0520128 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 0521 – Држава
  - 05210 – Централна Влада
    - 052100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0521000 - Номинална вредност
      - 0521001 – Премија
      - 0521002 – Дисконт
      - 0521003 – Достасани
      - 0521005 – Промени во објективната вредност
      - 0521008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0521009 – Акумулирана амортизација
    - 052101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0521010 - Номинална вредност
      - 0521011 – Премија
      - 0521012 – Дисконт
      - 0521013 – Достасани
      - 0521015 – Промени во објективната вредност
      - 0521018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0521019 – Акумулирана амортизација
  - 05211 – Локална самоуправа
    - 052110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0521100 - Номинална вредност
      - 0521101 – Премија
      - 0521102 – Дисконт
      - 0521103 – Достасани
      - 0521105 – Промени во објективната вредност
      - 0521108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0521109 – Акумулирана амортизација
    - 052111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0521110 - Номинална вредност
      - 0521111 – Премија
      - 0521112 – Дисконт
      - 0521113 – Достасани

- 0521115 – Промени во објективната вредност
- 0521118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 0521119 – Акумулирана амортизација
- 0522 – Финансиски друштва
  - 05220 – Централна банка
    - 052200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0522000 - Номинална вредност
      - 0522001 – Премија
      - 0522002 – Дисконт
      - 0522003 – Достасани
      - 0522005 – Промени во објективната вредност
      - 0522008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0522009 – Акумулирана амортизација
    - 052201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0522010 - Номинална вредност
      - 0522011 – Премија
      - 0522012 – Дисконт
      - 0522013 – Достасани
      - 0522015 – Промени во објективната вредност
      - 0522018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0522019 – Акумулирана амортизација
  - 05221 – Банки
    - 052210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0522100 - Номинална вредност
      - 0522101 – Премија
      - 0522102 – Дисконт
      - 0522103 – Достасани
      - 0522105 – Промени во објективната вредност
      - 0522108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0522109 – Акумулирана амортизација
    - 052211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0522110 - Номинална вредност
      - 0522111 – Премија
      - 0522112 – Дисконт
      - 0522113 – Достасани
      - 0522115 – Промени во објективната вредност
      - 0522118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0522119 – Акумулирана амортизација
    - 052212 - Сопственички инструменти
      - 0522120 – Набавна вредност
      - 0522125 – Промени во објективната вредност
      - 0522128 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 05222 – Инвестициски фондови
    - 052220 - Удели во отворени инвестициски фондови
    - 052221 – Акции од затворени инвестициски фондови
    - 052228 – Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 05229 – Останати
    - 052290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0522900 - Номинална вредност
      - 0522901 – Премија
      - 0522902 – Дисконт
      - 0522903 – Достасани
      - 0522905 – Промени во објективната вредност
      - 0522908 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0522909 – Акумулирана амортизација
    - 052291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0522910 - Номинална вредност
      - 0522911 – Премија
      - 0522912 – Дисконт
      - 0522913 – Достасани
      - 0522915 – Промени во објективната вредност

- 0522918 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 0522919 – Акумулирана амортизација
- 052292 - Сопственички инструменти
  - 0522920 – Набавна вредност
  - 0522925 – Промени во објективната вредност
  - 0522928 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 053 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти расположливи за продажба кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
  - 0530 – Нефинансиски друштва
    - 05300 –Приватни нефинансиски друштва
      - 053000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
        - 0530000 - Номинална вредност
        - 0530001 – Премија
        - 0530002 – Дисконт
        - 0530003 – Достасани
        - 0530005 – Промени во објективната вредност
        - 0530008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0530009 – Акумулирана амортизација
      - 053001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
        - 0530010 - Номинална вредност
        - 0530011 – Премија
        - 0530012 – Дисконт
        - 0530013 – Достасани
        - 0530015 - Промени во објективната вредност
        - 0530018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0530019 – Акумулирана амортизација
      - 053002 - Сопственички инструменти
        - 0530020 – Набавна вредност
        - 0530025 – Промени во објективната вредност
        - 0530028 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 05301 – Јавни нефинансиски друштва
      - 053010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
        - 0530100 - Номинална вредност
        - 0530101 – Премија
        - 0530102 – Дисконт
        - 0530103 – Достасани
        - 0530105 - Промени во објективната вредност
        - 0530108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0530109 – Акумулирана амортизација
      - 053011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
        - 0530110 - Номинална вредност
        - 0530111 – Премија
        - 0530112 – Дисконт
        - 0530113 – Достасани
        - 0530115 - Промени во објективната вредност
        - 0530118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
        - 0530119 – Акумулирана амортизација
      - 053012 - Сопственички инструменти
        - 0530120 – Набавна вредност
        - 0530125 – Промени во објективната вредност
        - 0530128 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 0531 – Држава
    - 05310 – Централна Влада
      - 053100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
        - 0531000 - Номинална вредност
        - 0531001 – Премија
        - 0531002 – Дисконт
        - 0531003 – Достасани
        - 0531005 - Промени во објективната вредност
        - 0531008 - Исправка на вредност (обезвреднување)

- 0531009 – Акумулирана амортизација
- 053101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
  - 0531010 - Номинална вредност
  - 0531011 – Премија
  - 0531012 – Дисконт
  - 0531013 – Достасани
  - 0531015 - Промени во објективната вредност
  - 0531018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 0531019 – Акумулирана амортизација
- 05311 – Локална самоуправа
  - 053110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 0531100 - Номинална вредност
    - 0531101 – Премија
    - 0531102 – Дисконт
    - 0531103 – Достасани
    - 0531105 - Промени во објективната вредност
    - 0531108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0531109 – Акумулирана амортизација
  - 053111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    - 0531110 - Номинална вредност
    - 0531111 – Премија
    - 0531112 – Дисконт
    - 0531113 – Достасани
    - 0531115 - Промени во објективната вредност
    - 0531118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0531119 – Акумулирана амортизација
- 0532 – Финансиски друштва
  - 05320 – Централна банка
    - 053200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0532000 - Номинална вредност
      - 0532001 – Премија
      - 0532002 – Дисконт
      - 0532003 – Достасани
      - 0532005 - Промени во објективната вредност
      - 0532008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0532009 – Акумулирана амортизација
    - 053201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0532010 - Номинална вредност
      - 0532011 – Премија
      - 0532012 – Дисконт
      - 0532013 – Достасани
      - 0532015 - Промени во објективната вредност
      - 0532018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0532019 – Акумулирана амортизација
    - 053202 - Сопственички инструменти
      - 0532020 – Набавна вредност
      - 0532025 – Промени во објективната вредност
      - 0532028 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 05321 – Банки
    - 053210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 0532100 - Номинална вредност
      - 0532101 – Премија
      - 0532102 – Дисконт
      - 0532103 – Достасани
      - 0532105 - Промени во објективната вредност
      - 0532108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
      - 0532109 – Акумулирана амортизација
    - 053211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 0532110 - Номинална вредност
      - 0532111 – Премија
      - 0532112 – Дисконт

- 0532113 – Достасани
- 0532115 - Промени во објективната вредност
- 0532118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 0532119 – Акумулирана амортизација
- 053212 - Сопственички инструменти
  - 0532120 – Набавна вредност
  - 0532125 – Промени во објективната вредност
  - 0532128 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 05322 – Инвестициски фондови
  - 053220 - Удели во отворени инвестициски фондови
  - 053221 – Акции од затворени инвестициски фондови
  - 053228 – Исправка на вредност (обезвреднување)
- 05329 – Останати
  - 053290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 0532900 - Номинална вредност
    - 0532901 – Премија
    - 0532902 – Дисконт
    - 0532903 – Достасани
    - 0532905 - Промени во објективната вредност
    - 0532908 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0532909 – Акумулирана амортизација
  - 053291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    - 0532910 - Номинална вредност
    - 0532911 – Премија
    - 0532912 – Дисконт
    - 0532913 – Достасани
    - 0532915 - Промени во објективната вредност
    - 0532918 - Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 0532919 – Акумулирана амортизација
  - 053292 - Сопственички инструменти
    - 0532920 – Набавна вредност
    - 0532925 – Промени во објективната вредност
    - 0532928 - Исправка на вредност (обезвреднување)

**06 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување (по објективна вредност преку билансот на успех)**

Во оваа група конта се искажуваат вложувањата на друштвото во хартии од вредност и други финансиски инструменти кои друштвото, во согласност со МСС 39 и својата деловна политика, ги класифицирало во финансиски имот за тргување (по објективна вредност преку билансот на успех). Друштвото за осигурување е должно, во рамки на пропишаните конта од оваа група, посебно да ги искажува финансиските вложувања во согласност со барањата за известување пропишани во Законот за супервизија на осигурување и донесените подзаконски акти врз основа на овој закон. Друштвото за осигурување е должно вложувањата кои ја покриваат математичката резерва да ги искажува посебно за секоја поединечна класа на осигурување на живот, како и за дополнителното осигурување. Оваа група не ги опфаќа вложувањата во друштва во група-подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети кои се прикажуваат на групата конта 03.

060 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување кои ја покриваат математичката резерва

0600 – Нефинансиски друштва

06000 –Приватни нефинансиски друштва

060000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година

060001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година

060002 – Сопственички инструменти

06001 – Јавни нефинансиски друштва

060010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година

060011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година

060012 – Сопственички инструменти

- 0601 – Држава
  - 06010 – Централна Влада
    - 060100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 060101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
  - 06011 – Локална самоуправа
    - 060110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 060111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
- 0602 – Финансиски друштва
  - 06020 – Централна банка
    - 060200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 060201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
  - 06021 – Банки
    - 060210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 060211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    - 060212 – Сопственички инструменти
  - 06022 – Инвестициски фондови
    - 060220 - Удели во отворени инвестициски фондови
    - 060221 – Акции од затворени инвестициски фондови
  - 06029 – Останати
    - 060290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 060291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    - 060292 – Сопственички инструменти
- 061 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 0610 – Нефинансиски друштва
    - 06100 –Приватни нефинансиски друштва
      - 061000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 061001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 061002 – Сопственички инструменти
    - 06101 – Јавни нефинансиски друштва
      - 061010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 061011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 061012 - Сопственички инструменти
- 0611 – Држава
  - 06110 – Централна Влада
    - 061100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 061101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
  - 06111 – Локална самоуправа
    - 061110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 061111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
- 0612 – Финансиски друштва
  - 06120 – Централна банка
    - 061200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 061201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    - 061202 – Сопственички инструменти
  - 06121 – Банки
    - 061210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 061211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    - 061212 - Сопственички инструменти
  - 06122 – Инвестициски фондови
    - 061220 - Удели во отворени инвестициски фондови
    - 061221 – Акции од затворени инвестициски фондови
  - 06129 – Останати
    - 061290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 061291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    - 061292 - Сопственички инструменти
- 062 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти кои се чуваат за тргување е кои ги покриваат техничките резерви
  - 0620 – Нефинансиски друштва
    - 06200 –Приватни нефинансиски друштва
      - 062000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година

- 062001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
- 062002 – Сопственички инструменти
- 06201 – Јавни нефинансиски друштва
  - 062010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
  - 062011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
  - 062012 – Сопственички инструменти
- 0621 – Држава
  - 06210 – Централна Влада
    - 062100 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 062101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
  - 06211 – Локална самоуправа
    - 062110 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 062111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
- 0622 – Финансиски друштва
  - 06220 – Централна банка
    - 062200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 062201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
  - 06221 – Банки
    - 062210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 062211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    - 062212 – Сопственички инструменти
  - 06222 – Инвестициски фондови
    - 062220 – Удели во отворени инвестициски фондови
    - 062221 – Акции од затворени инвестициски фондови
  - 06229 – Останати вложувања
    - 062290 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 062291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    - 062292 – Сопственички инструменти
- 063 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти кои се чуваат за тргување кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
  - 0630 – Нефинансиски друштва
    - 06300 – Приватни нефинансиски друштва
      - 063000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 063001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 063002 – Сопственички инструменти
    - 06301 – Јавни нефинансиски друштва
      - 063010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 063011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 063012 – Сопственички инструменти
  - 0631 – Држава
    - 06310 – Централна Влада
      - 063100 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 063101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    - 06311 – Локална самоуправа
      - 063110 – Инструменти на пазарот на пари
      - 063111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
  - 0632 – Финансиски друштва
    - 06320 – Централна банка
      - 063200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 063201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 063202 – Сопственички инструменти
    - 06321 – Банки
      - 063210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 063211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 063212 – Сопственички инструменти
    - 06322 – Инвестициски фондови
      - 063220 – Удели во отворени инвестициски фондови
      - 063221 – Акции од затворени инвестициски фондови
    - 06329 – Останати
      - 063290 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 063291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
      - 063292 – Сопственички инструменти



**07 – Деривативни финансиски инструменти (објективна вредност)**

*Во оваа група конта се искажуваат деривативните финансиски инструменти чувани за тргување, вградените деривативи и деривативните финансиски инструменти чувани за управување со ризик (хеџинг).*

- 070 – Деривативни финансиски инструменти чувани за тргување
  - 0700 – Договори зависни од промена на каматната стапка
  - 0701 – Договори зависни од промена на курсот
  - 0702 – Договори зависни од промена на цената на хартиите од вредност
- 071 – Вградени деривативи
  - 0710 – Договори зависни од промена на каматната стапка
  - 0711 – Договори зависни од промена на курсот
  - 0712 – Договори зависни од промена на цената на хартиите од вредност
- 072 – Деривативни финансиски инструменти чувани за управување со ризик
  - 0720 – Договори зависни од промена на каматната стапка
  - 0721 – Договори зависни од промена на курсот
  - 0722 – Договори зависни од промена на цената на хартиите од вредност

**08 – Депозити, заеми и побарувања**

*Во оваа група конта се искажува вредноста на дадените депозити, заеми (вклучувајќи ги депозитите и заемите со девизна клаузула), некраткорочни средства наменети за продажба и прекинати работења и останати пласмани. Друштвото за осигурување е должно, во рамки на пропишаните конта од оваа група, посебно да ги искажува финансиските пласмани во согласност со барањата за известување пропишани во Законот за супервизија на осигурување и донесените подзаконски акти врз основа на овој закон. Друштвото за осигурување е должно пласманите кои ја покриваат математичката резерва да ги искажува посебно за секоја поединечна класа на осигурување на живот, како и за дополнителното осигурување. Оваа група не ги опфаќа вложувањата во друштва во група-подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети кои се прикажуваат на групата конта 03.*

- 080 – Депозити
  - 0800 – кои ја покриваат математичката резерва
    - 08000 – Депозити по видување
    - 08001 – Орочени депозити до една година
    - 08002 – Орочени депозити над една година
    - 08008 – Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 0801 – кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 08010 – Депозити по видување
    - 08011 – Орочени депозити до една година
    - 08012 – Орочени депозити над една година
    - 08018 – Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 0802 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 08020 – Депозити по видување
    - 08021 – Орочени депозити до една година
    - 08022 – Орочени депозити над една година
    - 08028 – Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 0803 – кои кои не ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва
    - 08030 – Депозити по видување
    - 08031 – Орочени депозити до една година
    - 08032 – Орочени депозити над една година
    - 08038 – Исправка на вредност (обезвреднување)
- 081 – Дадени заеми
  - 0810 – Дадени заеми обезбедени со хипотека
    - 08100 – кои ја покриваат математичката резерва
      - 081000 – Дадени заеми до една година
      - 081001 – Дадени заеми над една година
      - 081008 – Исправка на вредност (обезвреднување)
    - 08101 – кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување

- 081010 – Дадени заеми до една година
- 081011 – Дадени заеми над една година
- 081018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 08102 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 081020 – Дадени заеми до една година
  - 081021 – Дадени заеми над една година
  - 081028 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 08103 – кои не ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва
  - 081030 – Дадени заеми до една година
  - 081031 – Дадени заеми над една година
  - 081038 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 0810 – Дадени заеми обезбедени со хипотека
- 0811 – Останати дадени заеми
  - 08110 – кои ја покриваат математичката резерва
    - 081100 – Дадени заеми до една година
    - 081101 – Дадени заеми над една година
    - 081108 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 08111 – кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 081110 – Дадени заеми до една година
    - 081111 – Дадени заеми над една година
    - 081118 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 08112 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 081120 – Дадени заеми до една година
    - 081121 – Дадени заеми над една година
    - 081128 - Исправка на вредност (обезвреднување)
  - 08113 – кои не ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва
    - 081130 – Дадени заеми до една година
    - 081131 – Дадени заеми над една година
    - 081138 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 082 – Некраткорочни средства наменети за продажба и прекинати работења
  - 0820 – Долгорочни нематеријални средства наменети за продажба
  - 0821 - Долгорочни материјални средства наменети за продажба
  - 0822 - Капитални вложувања во друштва во група – подружници, наменти за продажба
  - 0829 – Останати некроткорочни средства наменети за продажба
- 083 – Хартии од вредност кои не котираат на активен пазар
  - 0830 – кои ја покриваат математичката резерва
    - 08300 – Набавна вредност
    - 08308 – Обезвредување
    - 08309 – Акумулирана амортизација
  - 0831 – кои ја покриваат математичката резерва
    - 08310 – Набавна вредност
    - 08318 – Обезвредување
    - 08319 – Акумулирана амортизација
  - 0832 – кои ја покриваат математичката резерва
    - 08320 – Набавна вредност
    - 08328 – Обезвредување
    - 08329 – Акумулирана амортизација
  - 0833 – кои ја покриваат математичката резерва
    - 08330 – Набавна вредност
    - 08338 – Обезвредување
    - 08339 – Акумулирана амортизација
- 089 – Останати пласмани, депозити и заеми
  - 0890 – кои ја покриваат математичката резерва
    - 08900 - Набавна вредност
    - 08908 - Обезвреднување
  - 0891 – кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 08910 - Набавна вредност
    - 08918 - Обезвреднување
  - 0892 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 08920 - Набавна вредност
    - 08928 – Обезвреднување

- 0899 - кои не ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва
- 08990 - Набавна вредност
- 08998 - Обезвреднување

**09 – Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)**

Во оваа група конта поединечно се прикажува вредноста на финансиските вложувања кои се искажуваат, признаваат и вреднуваат во согласност со МСС 39 и донесената сметководствена политика, како и со одредбите од договорот за осигурување. Друштвото за осигурување е должно во рамки на овие пропишани конта, дополнително да развие конта на кои засебно, во согласност со МСС и МСФИ, ќе ги прикажува вложувањата кои се чуваат до достасување, финансиски вложувања расположливи за продажба, финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност, преку билансот на успех), како и останати финансиски вложувања. Друштвото за осигурување е должно, во рамки на пропишаните конта од оваа група, посебно да ги искажува финансиските вложувања во согласност со барањата за известување пропишани во Законот за супервизија на осигурување и донесените подзаконски акти врз основа на овој закон. Друштвото за осигурување е должно вложувањата кај кои осигуреникот го презема инвестициониот ризик да ги искажува посебно за секој поединечен договор за осигурување. Оваа група не ги опфаќа вложувањата во друштва во група-подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети кои се прикажуваат на групата конта 03.

090 - Должнички инструменти

0900 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година

- 09000 - Номинална вредност
- 09001 – Премија
- 09002 – Дисконт
- 09003 – Достасани
- 09005 - Промени во објективната вредност
- 09008 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 09009 – Акумулирана амортизација

0901 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година

- 09010 - Номинална вредност
- 09011 – Премија
- 09012 – Дисконт
- 09013 – Достасани
- 09015 - Промени во објективната вредност
- 09018 - Исправка на вредност (обезвреднување)
- 09019 – Акумулирана амортизација

091 – Сопственички инструменти

- 0910 - Набавна вредност
- 0915 – Промени во објективната вредност
- 0918 - Исправка на вредност (обезвреднување)

092 - Вложувања во заеднички и инвестициски фондови

- 0920 - Набавна вредност
- 0925 – Промени во објективната вредност
- 0928 - Исправка на вредност (обезвреднување)

099 – Останати финансиски инструменти

- 0990 - Набавна вредност
- 0998 - Исправка на вредност (обезвреднување)

**КЛАСА 1 – ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, ПОБАРУВАЊА И РАЗГРАНИЧУВАЊА****10 - Парични средства во банка и во благајна**

- 100 – Парични средства во банка во домашна валута
- 101 – Парични средства на посебни сметки за покрите на математичката резерва
  - 1010 - Парични средства на посебна сметки за покрите на математичката резерва
  - 1011 - Парични средства на посебна сметки за покрите на математичката резерва за здравствено осигурување.
  - 1012 - Парични средства на посебна сметки за покрите на математичката резерва каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот
  - 1013 - Парични средства на посебна сметки за покрите на математичката резерва во однос на останати класи на осигурување за кои е потребно да се издвојува математичка резерва
- 102 - Парични средства на други посебни сметки со посебна намена
- 103 - Парични средства во благајна во домашна валута
- 104 - Парични средства во банка во странска валута
- 105 - Парични средства во благајна во странска валута
- 104 - Девизни акредитиви
- 109 – Останати парични средства

**11 - Парични еквиваленти**

- 110 – Чекови
- 111 - Меници
- 112 - Останати парични еквиваленти
- 119 – Исправка на вредност

**12 – Побарувања од непосредни работи на осигурување**

*Друштвата за осигурување се должни да развијат дополнителни конта на кои ќе ги прикажуваат побарувањата од осигуреници по основ на премија за осигурување по класи на осигурување, како и посебно за дополнителните осигурувања. Друштвата за осигурување се должни во својата евиденција да обезбедат точни и ажурирани податоци за старосната структура на побарувањата (по рок на доспевање).*

- 120 - Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување во земјата
  - 1200 - Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување во земјата
  - 1201 - Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување во земјата – друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 121 - Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување во странство
  - 1210 - Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување во странство
  - 1211 - Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување во странство – друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 122 - Побарувања од застапници и посредници во осигурувањето по основ на премија за осигурување
  - 1220 - Побарувања од посредници и застапници во осигурувањето по основ на премија за осигурување во земјата
  - 1221 - Побарувања од посредници и застапници во осигурувањето по основ на премија за осигурување во странство
  - 1222 - Побарувања од посредници и застапници во осигурувањето по основ на премија за осигурување – друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 128 - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување
  - 1280 - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување
  - 1281 - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 129 - Исправка на вредноста на побарувањата од непосредни работи на осигурување
  - 1290 – Исправка на вредност на побарувањата од непосредни работи на осигурување – резервирања (посебна резерва)
  - 1291 - Исправка на вредноста на побарувањата од непосредни работи на осигурување – отпис

**13 – Побарувања по основ на работи на соосигурување и реосигурување (активно соосигурување / реосигурување)**

*Друштвата за осигурување се должни да развијат дополнителни конта на кои ќе ги прикажуваат побарувањата по*

основ на премија за соосигурување и реосигурување по класи на осигурување, како и посебно за дополнителните осигурувања. Друштвата за осигурување се должни во својата евиденција да обезбедат точни и ажурирани податоци за старосната структура на побарувањата (по рок на доспевање).

- 130 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на премија од соосигурување
  - 1300 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на премија од соосигурување
  - 1301 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на премија од соосигурување - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 131 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување во земјата
  - 1310 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување во земјата
  - 1311 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување во земјата - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 132 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување во странство
  - 1320 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување во странство
  - 1321 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување во странство - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 133 - Побарувања кои произлегуваат од дадени депозити по основ на договори за реосигурување
  - 1330 - Побарувања кои произлегуваат од дадени депозити по основ на договори за реосигурување во земјата
  - 1331 - Побарувања кои произлегуваат од дадени депозити по основ на договори за реосигурување во странство
  - 1332 - Побарувања кои произлегуваат од дадени депозити по основ на договори за реосигурување во странство - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 138 - Останати побарувања по основ на работи на соосигурување и реосигурување
  - 1380 - Останати побарувања по основ на работи на соосигурување и реосигурување во земјата
  - 1381 - Останати побарувања по основ на работи на соосигурување и реосигурување во странство
  - 1382 - Останати побарувања по основ на работи за соосигурување и реосигурување - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 139 - Исправка на вредност на побарувања по основ на работи на соосигурување и реосигурување

**14 – Побарувања по основ на учество во надомест на штети и останати побарувања по основ на соосигурување и реосигурување**

- 140 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на учество во надомест на штети од соосигурување
  - 1400 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на учество во надомест на штети од соосигурување
  - 1401 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на учество во надомест на штети од соосигурување - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 141 - Побарувања од друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на штети од реосигурување
  - 1410 - Побарувања од друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на штети од реосигурување
  - 1411 - Побарувања од друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на штети од реосигурување - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 142 - Побарувања од друштва за ретроцесија по основ на учество во надомест на штети од ретроцесија
  - 1420 - Побарувања од друштва за ретроцесија по основ на учество во надомест на штети од ретроцесија
  - 1421 - Побарувања од друштва за ретроцесија по основ на учество во надомест на штети од ретроцесија - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 148 – Останати побарувања по основ на соосигурување, реосигурување и ретроцесија
  - 1480 - Останати побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување, реосигурување и ретроцесија
  - 1481 - Останати побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување, реосигурување и ретроцесија - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 149 - Исправка на вредноста на побарувања по основ на учество во надомест на штети и останатите побарувања

**15 - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување**

*Друштвата за осигурување се должни да развијат дополнителни конта на кои ќе ги прикажуваат побарувањата по основ на регрес (конто 150) по класи на осигурување, како и посебно за дополнителните осигурувања.*

- 150 - Побарувања по основ на регрес
  - 1500 - Побарувања по основ на регрес
  - 1501 - Побарувања по основ на регрес - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 151 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети - услужни штети
  - 1510 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети - услужни штети во земјата
  - 1511 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети - услужни штети во странство
  - 1512 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети - услужни штети - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 152 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест за исплатени штети - пристојба
  - 1520 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест за исплатени штети во земјата
  - 1521 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест за исплатени штети во странство
  - 1522 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест за исплатени штети - подружници, придружени друштва и учества во вложувања
- 153 - Побарувања од Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила
- 154 - Побарувања по основ на провизија од реосигурување
  - 1540 - Побарувања од друштва за реосигурување по основ на провизија од реосигурување
  - 1541 - Побарувања од друштва за реосигурување по основ на провизија од реосигурување - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 155 - Побарувања по основ на дадени аванси за штети
  - 1550 - Побарувања по основ на дадени аванси за штети
  - 1551 - Побарувања по основ на дадени аванси за штети - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 158 - Останати краткорочни побарувања од непосредни работи на осигурување
  - 1580 - Останати краткорочни побарувања од непосредни работи на осигурување
  - 1581 - Останати краткорочни побарувања од непосредни работи на осигурување - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 159 - Исправка на вредност на останатите побарувања од непосредни работи на осигурување

**16 – Побарувања по основ на вложувања**

- 160 – Побарувања по основ на камата
  - 1600 - Побарувања по основ на камата
  - 1601 - Побарувања по основ на камата - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 161 – Побарувања по основ на дивиденда
  - 1610 - Побарувања по основ на дивиденда
  - 1611 - Побарувања по основ на дивиденда - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 162 – Побарувања по основ на останати учества во добивката
  - 1620 - Побарувања по основ на останати учества во добивката
  - 1621 - Побарувања по основ на останати учества во добивката - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 163 – Побарувања по основ на наемнини
  - 1630 - Побарувања по основ на наемнини
  - 1631 - Побарувања по основ на наемнини - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 168 - Останати побарувања по основ на вложувања
  - 1680 - Останати побарувања по основ на вложувања
  - 1681 - Останати побарувања по основ на вложувања - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 169 - Исправка на вредност на побарувања по основ на вложувања

**17 - Останати побарувања**

- 170 – Побарувања по основ на даноци
- 171 - Побарувања од државата и други институции
- 172 - Побарувања од вработени
- 173 - Побарувања од купувачи
  - 1730 - Побарувања од купувачи
  - 1731 - Побарувања од купувачи - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 174 - Побарувања за депозити, аванси и кауции
  - 1740 - Побарувања за депозити, аванси и кауции
  - 1741 - Побарувања за депозити, аванси и кауции - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 175 – Побарувања од работи на управување со заеднички пензиски фондови
- 178 -Останати побарувања
  - 1780 - Останати побарувања
  - 1781 - Останати побарувања - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 179 - Исправка на вредност на останатите побарувања

**19 - Однапред платени трошоци за идниот период и пресметани приходи - Активни временски разграничувања**

- Во оваа група на конта поединечно се прикажуваат разграничените трошоци, приходот кој не може да се припише на сметководствениот период на кој се однесуваат и разграничените трошоци за стекнување.*
- 190 –Пресметани приходи по основ на камати и наемнини
  - 191 – Останати пресметани приходи
  - 192 - Одложени трошоци за стекнување
    - 1920 - Одложени трошоци за стекнување
    - 1921 - Одложени трошоци за стекнување - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
  - 193 – Останати одложени трошоци
  - 198 - Одложени даночни средства
  - 199 - Останати пресметани приходи и одложени трошоци

**КЛАСА 2 - КРАТКОРОЧНИ И ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ, РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ И РИЗИЦИ И ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА И ПРИХОДИ ЗА ИДНИОТ ПЕРИОД****20 – Обврски од непосредни работи на осигурување**

- 200 - Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и договорени износи кои треба да бидат исплатени во земјата
  - 2000 - Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и договорени износи кои треба да бидат исплатени во земјата
  - 2001 - Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и договорени износи кои треба да бидат исплатени во земјата - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 201 - Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и договорени износи кои треба да бидат исплатени во странство
  - 2010 - Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и договорени износи кои треба да бидат исплатени во странство
  - 2011 - Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и договорени износи кои треба да бидат исплатени во странство - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 202 – Обврски спрема посредници по основ на штети, суми на осигурување и договорени износи кои треба да бидат исплатени
  - 2020 - Обврски спрема посредници по основ на штети, суми на осигурување и договорени износи кои треба да бидат исплатени, во земјата
  - 2021 - Обврски спрема посредници по основ на штети, суми на осигурување и договорени износи кои треба да





**23 - Останати обврски од непосредни работи на осигурување**

- 230 - Обврски по основ на регрес  
 2300 - Обврски по основ на регрес  
 2301 - Обврски по основ на регрес - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 231 - Обврски спрема друштва за осигурување по основ на исплатени штети - услужни штети  
 2310 - Обврски спрема друштва за осигурување за исплата на штети - услужни штети во земјата  
 2311 - Обврски спрема други друштва за осигурување за исплата на штети - услужни штети во странство  
 2312 - Обврски спрема друштва за осигурување по основ на исплатени штети - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 232 - Обврски спрема друштва за осигурување по основ на надомест за исплатени штети - пристојба  
 2320 - Обврски спрема друштва за осигурување по основ на надомест за исплатени штети - пристојба во земјата  
 2321 - Обврски спрема друштва за осигурување по основ на надомест за исплатени штети - пристојба во странство  
 2322 - Обврски спрема друштва за осигурување по основ на надомест за исплатени штети - пристојба - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 233 - Обврски спрема Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила
- 234 - Обврски за провизија по основ на работи на застапување и посредување во осигурувањето  
 2340 - Обврски по основ на провизија на друштва за застапување  
 2341 - Обврски по основ на провизија на застапници во осигурувањето  
 2342 - Обврски по основ на провизија на осигурително брокерски друштва  
 2343 - Обврски по основ на провизија на останати субјекти
- 235 - Обврски за провизија по основ на соосигурување и реосигурување  
 2350 - Обврски за провизија по основ на соосигурување и реосигурување  
 2351 - Обврски за провизија по основ на соосигурување и реосигурување - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 236 - Обврски по основ на придонеси, членарини, надоместоци и други давачки  
 2360 - Обврски спрема надзорниот орган  
 2361 - Обврски по основ на противпожарен придонес, придонес за безбедност и останати законски пропишани давачки  
 23610 - Обврски по основ на противпожарен придонес  
 23611 - Обврски по основ на придонес за безбедност  
 23612 - Обврски по основ на останати законски пропишани давачки
- 2362 - Останати обврски
- 237 - Обврски за примени аванси по основ на премија и штети  
 2370 - Обврски за примени аванси по основ на премија за осигурување  
 23700 - Обврски за примени аванси по основ на премија за осигурување  
 23701 - Обврски за примени аванси по основ на премија за осигурување - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети  
 2371 - Обврски за примени аванси по основ на надомест на штети  
 23710 - Обврски за примени аванси по основ на надомест на штети  
 23711 - Обврски за примени аванси по основ на надомест на штети - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 239 - Останати обврски од непосредни работи на осигурување  
 2390 - Останати обврски од непосредни работи на осигурување  
 2391 - Останати обврски од непосредни работи на осигурување - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети

**24 – Обврски по основ на вложувања**

- 240 – Обврски по основ на камати  
 2400 – Краткорочни обврски по основ на камати  
 2401 – Краткорочни обврски по основ на камати -друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети  
 2402 - Долгорочни обврски по основ на камати  
 2403 - Долгорочни обврски по основ на камати -друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 241 - Обврски по основ на дивиденда

- 2410 - Краткорочни обврски по основ на дивиденда
- 2411 - Краткорочни обврски по основ на дивиденда - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 2412 - Долгорочни обврски по основ на дивиденда
- 2413 - Долгорочни обврски по основ на дивиденда - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 242 - Обврски по основ на останати учества во добивката
  - 2420 - Краткорочни обврски по основ на останати учества во добивката
  - 2421 - Краткорочни обврски по основ на останати учества во добивката - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
  - 2422 - Долгорочни обврски по основ на останати учества во добивката
  - 2423 - Долгорочни обврски по основ на останати учества во добивката - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 243 - Обврски по основ на земени заеми и кредити од банки
  - 2430 - Краткорочни обврски по основ на земени заеми и кредити од банки
  - 2431 - Краткорочни обврски по основ на земени заеми и кредити од банки - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
  - 2432 - Долгорочни обврски по основ на земени заеми и кредити од банки
  - 2433 - Долгорочни обврски по основ на земени заеми и кредити од банки - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 244 - Обврски по основ на останати земени заеми и кредити
  - 2440 - Краткорочни обврски по основ на останати земени заеми и кредити
  - 2441 - Краткорочни обврски по основ на останати земени заеми и кредити - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
  - 2442 - Долгорочни обврски по основ на останати земени заеми и кредити
  - 2443 - Долгорочни обврски по основ на останати земени заеми и кредити - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 245 - Обврски за издадени хартии од вредност
  - 2450 - Краткорочни обврски за издадени хартии од вредност
  - 2451 - Краткорочни обврски за издадени хартии од вредност - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
  - 2452 - Долгорочни обврски за издадени хартии од вредност
  - 2453 - Долгорочни обврски за издадени хартии од вредност - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 246 - Обврски по основ на финансиски лизинг
  - 2460 - Краткорочни обврски по основ на финансиски лизинг
  - 2461 - Краткорочни обврски по основ на финансиски лизинг - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
  - 2462 - Долгорочни обврски по основ на финансиски лизинг
  - 2463 - Долгорочни обврски по основ на финансиски лизинг - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
- 247 - Субординирани обврски
- 249 - Останати обврски по основ на вложувања
  - 2490 - Останати краткорочни обврски по основ на вложувања
  - 2491 - Останати краткорочни обврски по основ на вложувања - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
  - 2492 - Останати долгорочни обврски по основ на вложувања
  - 2493 - Останати долгорочни обврски по основ на вложувања - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети

**25 – Резервирања за ризици и неизвесности**

- 250 - Резервирања за пензиски планови
- 251 – Резервирања за отпремнини
- 252 – Резервирања за јубилејни награди
- 253 – Резервирања за судски спорови
- 254 – Резервирања за неповолни договори
- 255 – Резервирања за гаранции
- 259 – Останати резервирања

**27 - Обврски спрема вработените**

- 270 - Обврски по основ на бруто плати и надоместоци на плати
- 271 - Обврски по основ на нето плати
- 272 - Обврски спрема вработените за платено отсуство (боледување)
- 273 - Обврски спрема вработените за надомест за регрес за годишен одмор
- 274 - Обврски за придонеси од плати
- 275 - Обврски за даноци од плати
- 279 - Останати обврски спрема вработените

**28 - Останати обврски**

- 280 - Обврски за даноци
- 281 - Обврски спрема добавувачи
- 282 - Обврски по основа на примени други аванси, депозити и кауции
- 283 - Обврски по договори на дело`
- 284 - Обврски спрема ревизорски друштва
- 285 - Обврски спрема органи на управување
- 286 - Обврски спрема раководството на заеднички пензиски фонд
- 289 - Останати краткорочни обврски

**29 - Одложено плаќање на трошоци и приходи кои се однесуваат на идните периоди - Пасивни временски разграничувања**

- 290 - Обврски за пресметани а одложени трошоци
- 291 - Пресметани приходи за идни периоди
- 292 - Одложено признавање на приходи за кои постои неизвесност за наплата
- 293 - Пресметани директни провизии
- 294 - Одложена провизија од реосигурување
  - 2940 - Одложена провизија од реосигурување - осигурување на живот
  - 2941 - Одложена провизија од реосигурување - неживотно осигурување
- 295 - Одложени даночни обврски
- 296 - Останати пресметани трошоци и одложени приходи

**КЛАСА 3 - ЗАЛИХИ****30 - Залихи на материјали**

- 300 - Залихи на материјали
- 308 - Вредносно усогласување на залихите на материјали
- 309 - Исправка на вредност на залихите на материјали

**31 - Залихи на ситен инвентар**

- 310 - Залихи на ситен инвентар
- 311 - Ситен инвентар во употреба
- 318 - Вредносно усогласување на залихите на ситен инвентар
- 319 - Исправка на вредност на залихите на ситен инвентар

**32 - Остатоци на осигурени оштетени предмети (спасени остатоци)**

- 320 - Залихи на осигурани оштетени предмети (спасени остатоци)
- 328 - Вредносно усогласување на залихите на залихи на осигурани оштетени предмети (спасени остатоци)
- 329 - Исправка на вредност на залихите на залихите на осигурани оштетени предмети (спасени остатоци)

**КЛАСА 4 – ТРОШОЦИ И РАСХОДИ****40 – Настанати штети (нето-трошоци за штети)**

*Друштвата за осигурување се должни да развијат дополнителни конта на кои ќе ги прикажуваат трошоците за исплатени штети по класи на осигурување, како и посебно за дополнителното осигурување.*

- 400 - Бруто исплатени штети и договорени суми на осигурување
  - 4000 – Бруто исплатени штети и договорени суми на осигурување кон осигуреници
  - 4001 – Трошоци поврзани со обработка и исплата на штети (понатаму да се развијат дополнителни аналитички конта за трошоци за извид и проценка, трошоци за вештачења, адвокатски услуги и останати трошоци поврзани со обработка и исплата на штети)
- 401 - Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања и спасени остатоци
- 402 - Бруто исплатени штети - дел за соосигурување
- 403 - Бруто исплатени штети - дел за реосигурување
- 404 - Промени во бруто резервите за штети
  - 4040 - Промени во бруто резервите за настанати пријавени штети
  - 4041 - Промени во бруто резервите за настанати непријавени штети (ИБНР)
- 405 – Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување
  - 4050 - Промени во бруто резервите за настанати пријавени штети - дел за соосигурување
  - 4051 - Промени во бруто резервите за настанати непријавени штети (ИБНР) - дел за соосигурување
- 406 - Промени во бруто резервите за штети - дел за реосигурување
  - 4060 - Промени во бруто резервите за настанати пријавени штети – дел за реосигурување
  - 4061 - Промени во бруто резервите за настанати непријавени штети (ИБНР) – дел за реосигурување

**41 – Нето промени во останатите технички резерви**

*Друштвата за осигурување се должни да развијат дополнителни конта на кои ќе ги прикажуваат трошоците за промени во останатите технички резерви по класи на осигурување, како и посебно за дополнителното осигурување.*

- 410 - Промени во бруто математичката резерва
  - 4100 - Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот
  - 4101 - Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот
  - 4102 - Промени во бруто математичката резерва за здравствено осигурување
  - 4103 - Промени во бруто математичката резерва во однос на останатите класи на осигурување во однос на кои треба да се издвојува математичка резерва
- 411 - Промени во делот за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва
  - 4110 - Промени во делот за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва
  - 4111 - Промени во делот за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот
  - 4112 - Промени во делот за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва за здравствено осигурување
  - 4113 - Промени во делот за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва во однос на останатите класи на осигурување во однос на кои треба да се издвојува математичка резерва
- 412 - Промени во бруто резервите за бонуси и попусти
- 413 - Промени во делот за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти
- 414 - Промени во бруто еквализационата резерва
- 415 - Промени во делот за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва
- 416 - Промени во останатите бруто технички резерви
- 417 - Промени во делот за соосигурување и реосигурување во останатите бруто технички резерви

**42 - Останати осигурително технички трошоци**

- 420 – Трошоци за одобрени бонуси и попусти
  - 4200 – Трошоци за одобрени бонуси (кои зависат од резултатот)
  - 4201 – Трошоци за одобрени попусти (кои не зависат од резултатот)
- 421 – Трошоци за исплата на штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила
- 422 - Трошоци по основ на противпожарен придонес, придонес за безбедност и останати законски пропишани давачки

- 4220 – Трошоци по основ на противпожарен придонес
- 4221 – Трошоци по основ на придонес за безбедност
- 4222 - Трошоци по основ на останати законски давачки
- 423 – Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган и Националното биро за осигурување
  - 4230 - Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган
  - 4231 - Трошоци по основ на финансирање на Националното биро за осигурување
- 424 – Трошоци за превентива
- 425 – Провизија по основ на договори за осигурување
- 429 – Останати осигурително технички трошоци

**43 - Трошоци за услуги**

*Друштвата за осигурување се должни да развијат дополнителни конта на кои ќе ги прикажуваат трошоците за провизија по класи на осигурување, како и посебно за дополнителното осигурување*

- 430 – Провизија
  - 4300 – Провизија спрема друштва за застапување во осигурувањето
  - 4301 – Провизија спрема застапници во осигурувањето
  - 4302 – Провизија спрема осигурително брокерски друштва
  - 4309 – Останата провизија
- 431 - Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки
- 432 - Трошоци за наемници
- 433 – Трошоци за банкарски услуги
- 434 - Трошоци за премија за осигурување
- 435– Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги
- 436 - Трошоци за услуги за одржување
- 437 – Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и донации
  - 4370 – Трошоци за маркетинг
  - 4371 – Трошоци за репрезентација
  - 4372 – Трошоци за спонзорства и донации
- 438 - Промена во одложените трошоци за стекнување
- 439 -Трошоци за останати услуги

**44 - Амортизација и обезвредување**

*Во оваа група се искажуваат трошоците за амортизација и обезвреднување на средствата кои служат за вршење на дејноста на друштвото.*

- 440 - Амортизација на нематеријални средства
- 441 - Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста
  - 4410 – Амортизација на градежни објекти
  - 4411 – Амортизација на опрема
  - 4412 – Амортизација на останати материјални средства
- 442 - Обезвреднување на нематеријални средства
- 443 - Обезвреднување на материјални средства кои служат за вршење на дејноста
  - 4430 - Обезвреднување на градежни објекти кои служат за вршење на дејноста
  - 4431 - Обезвреднување на опрема кои служат за вршење на дејноста
  - 4432 - Обезвреднување на останати материјални средства кои служат за вршење на дејноста
- 444 – Обезвреднување на краткорочни тековни средства
- 449 – Останато обезвреднување

**45 – Материјални трошоци**

- 450 - Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување
- 451 - Трошоци за канцелариски и потрошен материјали
- 452 – Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл)
- 453 – Трошоци за печатење обрасци
- 454 – Трошоци за весници и списанија
- 455 – Отпис на ситен инвентар
- 456 – Трошоци за потрошено гориво
- 459 – Останати материјални трошоци

**46 – Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето**

Во оваа група се искажуваат трошоците за резервирања, како и останатите трошоци од работењето, освен осигурително технички трошоци.

- 460 – Трошоци од резервирања
  - 4600 – Трошоци од резервирања за пензиски планови
    - 46000 - Трошоци од резервирања за пензиски планови
    - 46001 – Ослободување на резервирањето
  - 4601 – Трошоци од резервирања за отпремнини
    - 46010 - Трошоци од резервирања за отпремнини
    - 46011 - Ослободување на резервирањето
  - 4602 - Трошоци од резервирања за јубилејни награди
    - 46020 - Трошоци од резервирања за јубилејни награди
    - 46021 – Ослободување на резервирањето
  - 4603 – Трошоци од резервирања за судски спорови
    - 46030 - Трошоци од резервирања за судски спорови
    - 46031 – Ослободување на резервирањето
  - 4604 – Трошоци од резервирања за неповолни договори
    - 46040 - Трошоци од резервирања за неповолни договори
    - 46041 – Ослободување на резервирањето
  - 4605 – Трошоци од резервирања за гаранции
    - 46050 - Трошоци од резервирања за гаранции
    - 46051 – Ослободување на резервирањето
  - 4609 – Останати трошоци од резервирања
    - 46090 -Останати трошоци од резервирања
    - 46091 – Ослободување на резервирањето
- 461 - Трошоци за придонеси и членарини
  - 4610 – Трошоци за придонеси
  - 4611 – Трошоци за членарини
- 462 - Трошоци по основ на надоместоци за службени патување и патни трошоци
- 463 – Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување
- 464 – Трошоци за стручно усовршување
- 465 – Трошоци за управување со заеднички пензиски фонд
- 466 – Трошоци за ревизија
- 467 – Трошоци за стипендии и награди на ученици и студенти
- 468 – Трошоци за даноци и придонеси
- 469- Останати трошоци од работењето

**47 - Трошоци за вработени**

- 470 – Бруто-плати
  - 4700 – Бруто-плати за вработени во внатрешната продажна мрежа
  - 4701 – Бруто-плати за вработени во проценка и ликвидација на штети
  - 4702 – Бруто-плати за останати вработени
- 471 - Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени
- 479 - Останати трошоци за вработени согласно закон и колективен договор

**48 - Расходи по основ на финансиски вложувања**

- 480 - Камати
  - 4800 - Трошоци за камати по основ на обврзници и други издадени хартии од вредност
  - 4801 -Трошоци за камати по основ на заеми и кредити од банки
  - 4802 – Трошоци за камати по основ на финансиски наем
  - 4803 – Трошоци за камати по основ на деривативни финансиски инструменти
  - 4804 - Трошоци за камати по основ на останати финансиски обврски

## 481 – Негативни курсни разлики

## 4810 – Вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети

## 48100- кои ја покриваат математичката резерва

- 481000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
- 481001 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 481002 – Сопственички инструменти
- 481003 – Дадени заеми
- 481004 – Дадени депозити

## 48101 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување

- 481010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
- 481011 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 481012 – Сопственички инструменти
- 481013 – Дадени заеми
- 481014 – Дадени депозити

## 48102 – кои ги покриваат техничките резерви

- 481020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
- 481021 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 481022 – Сопственички инструменти
- 481023 – Дадени заеми
- 481024 – Дадени депозити

## 48103 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви

- 481030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
- 481031 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 481032 – Сопственички инструменти
- 481033 – Дадени заеми
- 481034 – Дадени депозити

## 4811 – Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување

## 48110- кои ја покриваат математичката резерва

- 481100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
- 481101 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година

## 48111 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување

- 481110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
- 481111 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година

## 48112 – кои ги покриваат техничките резерви

- 481120 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
- 481121 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година

## 48113 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви

- 481130 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
- 481131 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година

## 4812 – Финансиски вложувања расположливи за продажба

## 48120- кои ја покриваат математичката резерва

- 481200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
- 481201 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 481202 – Сопственички инструменти
- 481203 – Инвестициски фондови

## 48121 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување

- 481210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
- 481211 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 481212 – Сопственички инструменти
- 481213 – Инвестициски фондови

## 48122 – кои ги покриваат техничките резерви

- 481220 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
- 481221 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 481222 – Сопственички инструменти
- 481223 – Инвестициски фондови

## 48123 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви

- 481230 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
- 481231 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 481232 – Сопственички инструменти
- 481233 – Инвестициски фондови

## 4813 – Финансиски вложувања за тргување

- 48130- кои ја покриваат математичката резерва
  - 481300 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
  - 481301 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
  - 481302 – Сопственички инструменти
  - 481303 – Инвестициски фондови
- 48131 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 481310 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
  - 481311 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
  - 481312 – Сопственички инструменти
  - 481313 – Инвестициски фондови
- 48132 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 481320 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
  - 481321 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
  - 481322 – Сопственички инструменти
  - 481323 – Инвестициски фондови
- 48133 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
  - 481330 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
  - 481331 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
  - 481332 – Сопственички инструменти
  - 481333 – Инвестициски фондови
- 4814 – Деривативни финансиски инструменти
  - 48140- кои ја покриваат математичката резерва
    - 481400 – деривативи чувани за тргување
    - 481401 – вградени деривативи
    - 481402 – деривативи чувани за управување со ризик
  - 48141 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 481410 – деривативи чувани за тргување
    - 481411 – вградени деривативи
    - 481412 – деривативи чувани за управување со ризик
  - 48142 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 481420 – деривативи чувани за тргување
    - 481421 – вградени деривативи
    - 481422 – деривативи чувани за управување со ризик
  - 48143 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
    - 481430 – деривативи чувани за тргување
    - 481431 – вградени деривативи
    - 481432 – деривативи чувани за управување со ризик
- 4815 – Дадени заеми
  - 48150- кои ја покриваат математичката резерва
  - 48151 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 48152 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 48153 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 4816 – Дадени депозити
  - 48160- кои ја покриваат математичката резерва
  - 48161 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 48162 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 48163 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 4819 – Останати вложувања
  - 48190- кои ја покриваат математичката резерва
  - 48191 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 48192 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 48193 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 482 – Загуби поради обезвреднување на вложувањата
  - 4820 - Вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
    - 48200 - кои ја покриваат математичката резерва
      - 482000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 482001 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 482002 – Сопственички инструменти
      - 482003 – Дадени заеми
      - 482004 – Дадени депозити
    - 48201 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување



- 482010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
- 482011 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 482012 – Сопственички инструменти
- 482013 – Дадени заеми
- 482014 – Дадени депозити
- 48202 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 482020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
  - 482021 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
  - 482022 – Сопственички инструменти
  - 482023 – Дадени заеми
  - 482024 – Дадени депозити
- 48203 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
  - 482030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
  - 482031 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
  - 482032 – Сопственички инструменти
  - 482033 – Дадени заеми
  - 482034 – Дадени депозити
- 4821 - Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување
  - 48210 - кои ја покриваат математичката резерва
    - 482100 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 482101 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
  - 48211 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 482110 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 482111 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
  - 48212 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 482120 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 482121 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
  - 48213 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
    - 482130 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 482131 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 4822- Финансиски вложувања расположливи за продажба
  - 48220 - кои ја покриваат математичката резерва
    - 482200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 482201 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 482202 – Сопственички инструменти
    - 482203 – Инвестициски фондови
  - 48221 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 482210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 482211 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 482212 – Сопственички инструменти
    - 482213 – Инвестициски фондови
  - 48222 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 482220 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 482221 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 482222 – Сопственички инструменти
    - 482223 – Инвестициски фондови
  - 48223 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
    - 482230 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 482231 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 482232 – Сопственички инструменти
    - 482233 – Инвестициски фондови
- 4823 - Дадени заеми
  - 48230 - кои ја покриваат математичката резерва
  - 48231 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 48232 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 48233 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 4824 - Побарувањата по основ на дадени депозити
  - 48240 - кои ја покриваат математичката резерва
  - 48241 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 48242 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 48243 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви

- 4825 - Вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста
  - 48250 - кои ја покриваат математичката резерва
  - 48251 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 48252 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 48253 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 4829 - Останати финансиски средства и вложувања
  - 48290 - кои ја покриваат математичката резерва
  - 48291 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 48292 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 48293 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 483 - Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност
  - 4830 – Вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
    - 48300 - кои ја покриваат математичката резерва
      - 483000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 483001 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 483002 – Сопственички инструменти
      - 483003 – Дадени заеми
      - 483004 – Дадени депозити
    - 48301 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
      - 483010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 483011 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 483012 – Сопственички инструменти
      - 483013 – Дадени заеми
      - 483014 – Дадени депозити
    - 48302 – кои ги покриваат техничките резерви
      - 483020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 483021 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 483022 – Сопственички инструменти
      - 483023 – Дадени заеми
      - 483024 – Дадени депозити
    - 48303 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
      - 483030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 483031 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 483032 – Сопственички инструменти
      - 483033 – Дадени заеми
      - 483034 – Дадени депозити
  - 4831 - Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност преку билансот на успех)
    - 48310- кои ја покриваат математичката резерва
      - 483100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 483101 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 483102 – Сопственички инструменти
      - 483103 – Инвестициски фондови
    - 48311 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
      - 483110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 483111 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 483112 – Сопственички инструменти
      - 483113 – Инвестициски фондови
    - 48312 – кои ги покриваат техничките резерви
      - 483120 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 483121 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 483122 – Сопственички инструменти
      - 483123 – Инвестициски фондови
    - 48313 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
      - 483130 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 483131 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 483132 – Сопственички инструменти
      - 483133 – Инвестициски фондови
  - 4832 - Деривативни финансиски инструменти
    - 48320 - кои ја покриваат математичката резерва
      - 483200 – Деривативни финансиски инструменти чувани за тргување
      - 483201 – Вградени деривативи

- 483202 – Деривативни финансиски инструменти чувани за управување со ризик
- 48321 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 483210 – Деривативни финансиски инструменти чувани за тргување
  - 483211 – Вградени деривативи
  - 483212 – Деривативни финансиски инструменти чувани за управување со ризик
- 48322 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 483220 – Деривативни финансиски инструменти чувани за тргување
  - 483221 – Вградени деривативи
  - 483222 – Деривативни финансиски инструменти чувани за управување со ризик
- 48323 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
  - 483230 – Деривативни финансиски инструменти чувани за тргување
  - 483231 – Вградени деривативи
  - 483232 – Деривативни финансиски инструменти чувани за управување со ризик
- 4833 - Вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејност (кои се водат по објективна вредност)
  - 48330 - кои ја покриваат математичката резерва
  - 48331 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 48332 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 48333 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 4839 – Останати финансиски средства и вложувања кои се водат по објективна вредност
  - 48390 - кои ја покриваат математичката резерва
  - 48391 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 48392 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 48393 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 484 – Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на финансиски имот
  - 4840 - Финансиски вложувања во друштва во група-подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
    - 48400 - кои ја покриваат математичката резерва
      - 484000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 484001 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 484002 – Сопственички инструменти
      - 484003 – Дадени заеми
      - 484004 – Дадени депозити
    - 48401 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
      - 484010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 484011 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 484012 – Сопственички инструменти
      - 484013 – Дадени заеми
      - 484014 – Дадени депозити
    - 48402 – кои ги покриваат техничките резерви
      - 484020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 484021 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 484022 – Сопственички инструменти
      - 484023 – Дадени заеми
      - 484024 – Дадени депозити
    - 48403 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
      - 484030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 484031 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 484032 – Сопственички инструменти
      - 484033 – Дадени заеми
      - 484034 – Дадени депозити
  - 4841 – Финансиски вложувања расположливи за продажба
    - 48410- кои ја покриваат математичката резерва
      - 484100 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 484101 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 484102 – Сопственички инструменти
      - 484103 – Инвестициски фондови
    - 48411 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
      - 484110 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 484111 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 484112 – Сопственички инструменти

- 484113 – Инвестициски фондови
- 48412 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 484120 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
  - 484121 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година
  - 484122 – Сопственички инструменти
  - 484123 – Инвестициски фондови
- 48413 – кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
  - 484130 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
  - 484131 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година
  - 484132 – Сопственички инструменти
  - 484133 – Инвестициски фондови
- 4842 – Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)
  - 48420 – кои ја покриваат математичката резерва
    - 484200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 484201 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 484202 – Сопственички инструменти
    - 484203 – Инвестициски фондови
  - 48421 – кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 484210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 484211 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 484212 – Сопственички инструменти
    - 484213 – Инвестициски фондови
  - 48422 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 484220 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 484221 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 484222 – Сопственички инструменти
    - 484223 – Инвестициски фондови
  - 48423 – кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
    - 484230 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 484231 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 484232 – Сопственички инструменти
    - 484233 – Инвестициски фондови
- 4843 – Вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста
  - 48430 – кои ја покриваат математичката резерва
  - 48431 – кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 48432 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 48433 – кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 4849 – Останати финансиски средства и вложувања
  - 48490 – кои ја покриваат математичката резерва
  - 48491 – кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 48492 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 48493 – кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 485 – Трошоци по основ на надоместоци
- 489 – Останати расходи по основ на вложувања
  - 4890 – кои ја покриваат математичката резерва
  - 4891 – кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 4892 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 4893 – кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви

**49 – Останати финансиски и други расходи**

- 490 – Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста
  - 4900 – кои ја покриваат математичката резерва
  - 4901 – кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 4902 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 4903 – кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 491 – Расходи по основ на расходување и продажба на нематеријални средства и материјални средства кои служат за вршење на дејност
- 492 – Расходи по основ на материјали и спасени остатоци
  - 4920 – Расходи по основ на обезвреднување на материјали и спасени остатоци

- 4921 – Расходи по основ на расходување и продажба на материјални и спасени остатоци
- 493 – Расходи по основ на краткорочни тековни средства
  - 4930 - Загуби поради обезвреднување на краткорочни тековни средства
  - 4931 – Расходи од продажба на некраткорочни средства наменети за продажба и прекинати работења
- 494 - Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување
  - 4940 - Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување – посебна резерва
  - 4941 – Ослободување на загубата поради обезвреднување на побарувањата по основ на премија за осигурување – посебна резерва
  - 4942 - Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување – отпис
  - 4943 – Наплатени претходно отпишани побарувања
- 495 – Загуби поради обезвреднување на останатите побарувања, освен побарувања по основ на премија осигурување
  - 4950 - Загуби поради обезвреднување на останатите побарувања, освен побарувања по основ на премија за осигурување
  - 4951 – Ослободување на загубата поради обезвреднување на останатите побарувања, освен побарувањата по основ на премија за осигурување
  - 4952 - Загуби поради обезвреднување на останатите побарувања, освен побарувањата по основ на премија за осигурување – отпис
  - 4953 – Наплатени претходно отпишани останати побарувања
- 496 – Платени казни и надоместоци
- 497 - Останати финансиски и други расходи
- 498 – Вонредни расходи
- 499 – Распоред на трошоци и расходи

**КЛАСА 6 – ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ**

- 600 - Резерва за преносна премија
  - 6000 – Бруто резерва за преносна премија
  - 6001 – Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија
- 601 – Математичка резерва за осигурување на живот
  - 6010 – Бруто математичка резерва
  - 6011 – Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва
- 602 – Математичка резерва за осигурување на живот во однос на договори за осигурување каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот
  - 6020 – Бруто износ на математичката резерва
  - 6021 – Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва
- 603 – Резерви за настанати и пријавени штети
  - 6030 – Бруто резерви за настанати и пријавени штети
  - 6031 – Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за настанати и пријавени штети
- 604 – Резерви за настанати а непријавени штети-
  - 6040 – Бруто резерви за настанати а непријавени штети
  - 6041 – Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за настанати а непријавени штети
- 605 – Резерви за бонуси и попусти
  - 6050 – Бруто резерви за бонуси и попусти
  - 6051 – Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти
- 606 – Еквализациона резерва
  - 6060 – Бруто еквализациона резерва
  - 6061 – Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва
- 607 – Останати осигурително технички резерви
  - 6070 – Бруто останати осигурително технички резерви
  - 6071 – Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останати осигурително технички резерви

**КЛАСА 7 – ПРИХОДИ****70 – Нето-приходи од премија (нето заработена премија)**

*Друштвата за осигурување се должни да ги расчленат приходите од група 70 на поединечни аналитички конта по класи на осигурување.*

- 700 – Бруто полисирана премија за осигурување
- 701 – Бруто полисирана премија од соосигурување
- 702 – Бруто полисирана премија од реосигурување и ретроцесија
- 703 – Бруто полисирана премија предадена во соосигурување
- 704 – Бруто полисирана премија предадена во реосигурување
- 705 - Промена во бруто резервата за преносна премија
- 706 - Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за соосигурување
- 707 - Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување

**71 – Останати осигурително технички приходи**

- 710 – Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка
- 711 – Приходи од претходно исплатени штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила
- 712 – Приходи од претходни години
- 719 – Останати осигурително технички приходи

**72 - Приходи од вложувања**

- 720 - Приходи од камати
  - 7200 – Вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и учества во вложувања
    - 72000- кои ја покриваат математичката резерва
      - 720000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 720001 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 720002 – Сопственички инструменти
      - 720003 – Дадени заеми
      - 720004 – Дадени депозити
    - 72001 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
      - 720010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 720011 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 720012 – Сопственички инструменти
      - 720013 – Дадени заеми
      - 720014 – Дадени депозити
    - 72002 – кои ги покриваат техничките резерви
      - 720020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 720021 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 720022 – Сопственички инструменти
      - 720023 – Дадени заеми
      - 720024 – Дадени депозити
    - 72003 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
      - 720030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 720031 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 720032 – Сопственички инструменти
      - 720033 – Дадени заеми
      - 720034 – Дадени депозити
  - 7201 – Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување
    - 72010- кои ја покриваат математичката резерва
      - 720100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 720101 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 72011 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
      - 720110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година

- 720111 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 72012 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 720120 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
  - 720121 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 72013 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
  - 720130 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
  - 720131 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 7202 – Финансиски вложувања расположливи за продажба
  - 72020- кои ја покриваат математичката резерва
    - 720200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 720201 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 720202 – Сопственички инструменти
    - 720203 – Инвестициски фондови
  - 72021 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 720210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 720211 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 720212 – Сопственички инструменти
    - 720213 – Инвестициски фондови
  - 72022 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 720220 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 720221 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 720222 – Сопственички инструменти
    - 720223 – Инвестициски фондови
  - 72023 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
    - 720230 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 720231 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 720232 – Сопственички инструменти
    - 720233 – Инвестициски фондови
- 7203 – Финансиски вложувања за тргување
  - 72030- кои ја покриваат математичката резерва
    - 720300 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 720301 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 720302 – Сопственички инструменти
    - 720303 – Инвестициски фондови
  - 72031 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 720310 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 720311 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 720312 – Сопственички инструменти
    - 720313 – Инвестициски фондови
  - 72032 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 720320 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 720321 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 720322 – Сопственички инструменти
    - 720323 – Инвестициски фондови
  - 72033 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
    - 720330 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 720331 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 720332 – Сопственички инструменти
    - 720333 – Инвестициски фондови
- 7204 – Деривативни финансиски инструменти
  - 72040- кои ја покриваат математичката резерва
    - 720400 – Деривативи чувани за тргување
    - 720401 – Вградени деривативи
    - 720402 – Деривативи чувани за управување со ризик
  - 72041 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 720410 – Деривативи чувани за тргување
    - 720411 – вградени деривативи
    - 720412 – Деривативи чувани за управување со ризик
  - 72042 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 720420 – Деривативи чувани за тргување
    - 720421 – Вградени деривативи

- 720422 – Деривативи чувани за управување со ризик
- 72043 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
  - 720430 – Деривативи чувани за тргување
  - 720431 – Вградени деривативи
  - 720432 – Деривативи чувани за управување со ризик
- 7205 – Дадени заеми
  - 72050- кои ја покриваат математичката резерва
  - 72051 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 72052 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 72053 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 7206 – Дадени депозити
  - 72060- кои ја покриваат математичката резерва
  - 72061 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 72062 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 72063 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 7209 – Останати вложувања
  - 72090- кои ја покриваат математичката резерва
  - 72091 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 72092 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 72093 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 721 – Приходи од амортизација на дисконтот на обврзниците
  - 7210 - Вложувања во друштва во група, подружници и придружени друштва
    - 72100 - кои ја покриваат математичката резерва
    - 72101- кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 72102 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 72103 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
  - 7211 – Останати вложувања
    - 72110 - кои ја покриваат математичката резерва
    - 72111- кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 72112 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 72113 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 722 – Позитивни курсни разлики
  - 7220 – Вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и учества во вложувања
    - 72200- кои ја покриваат математичката резерва
      - 722000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 722001 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 722002 – Сопственички инструменти
      - 722003 – Дадени заеми
      - 722004 – Дадени депозити
    - 72201 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
      - 722010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 722011 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 722012 – Сопственички инструменти
      - 722013 – Дадени заеми
      - 722014 – Дадени депозити
    - 72202 – кои ги покриваат техничките резерви
      - 722020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 722021 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 722022 – Сопственички инструменти
      - 722023 – Дадени заеми
      - 722024 – Дадени депозити
    - 72203 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
      - 722030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 722031 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 722032 – Сопственички инструменти
      - 722033 – Дадени заеми
      - 722034 – Дадени депозити
  - 7221 – Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување
    - 72210- Кои ја покриваат математичката резерва
      - 722100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 722101 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година



- 72211 - Кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 722110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
  - 722111 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 72212 – Кои ги покриваат техничките резерви
  - 722120 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
  - 722121 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 72213 - Кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
  - 722130 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
  - 722131 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 7222 – Финансиски вложувања расположливи за продажба
  - 72220 - кои ја покриваат математичката резерва
    - 722200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 722201 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 722202 – Сопственички инструменти
    - 722203 – Инвестициски фондови
  - 72221 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 722210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 722211 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 722212 – Сопственички инструменти
    - 722213 – Инвестициски фондови
  - 72222 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 722220 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 722221 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 722222 – Сопственички инструменти
    - 722223 – Инвестициски фондови
  - 72223 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
    - 722230 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 722231 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 722232 – Сопственички инструменти
    - 722233 – Инвестициски фондови
- 7223 – Финансиски вложувања за тргување
  - 72230- кои ја покриваат математичката резерва
    - 722300 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 722301 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 722302 – Сопственички инструменти
    - 722303 – Инвестициски фондови
  - 72231 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 722310 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 722311 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 722312 – Сопственички инструменти
    - 722313 – Инвестициски фондови
  - 72232 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 722320 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 722321 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 722322 – Сопственички инструменти
    - 722323 – Инвестициски фондови
  - 72233 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
    - 722330 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 722331 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 722332 – Сопственички инструменти
    - 722333 – Инвестициски фондови
- 7224 – Деривативни финансиски инструменти
  - 72240- кои ја покриваат математичката резерва
    - 722400 – деривативи чувани за тргување
    - 722401 – вградени деривативи
    - 722402 – деривативи чувани за управување со ризик
  - 72241 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 722410 – деривативи чувани за тргување
    - 722411 – вградени деривативи
    - 722412 – деривативи чувани за управување со ризик
  - 72242 – кои ги покриваат техничките резерви

- 722420 – деривативи чувани за тргување
- 722421 – вградени деривативи
- 722422 – деривативи чувани за управување со ризик
- 72243 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 722430 – деривативи чувани за тргување
- 722431 – вградени деривативи
- 722432 – деривативи чувани за управување со ризик
- 7225 – Дадени заеми
- 72250- кои ја покриваат математичката резерва
- 72251 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
- 72252 – кои ги покриваат техничките резерви
- 72253 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 7226 – Дадени депозити
- 72260- кои ја покриваат математичката резерва
- 72261 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
- 72262 – кои ги покриваат техничките резерви
- 72263 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 7229 – Останати вложувања
- 72290- кои ја покриваат математичката резерва
- 72291 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
- 72292 – кои ги покриваат техничките резерви
- 72293 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 723 – Приходи од дивиденди
- 7230 – Вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и учества во вложувања
- 72300- кои ја покриваат математичката резерва
- 72301 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
- 72302 – кои ги покриваат техничките резерви
- 72303 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 7231 – Финансиски вложувања расположливи за продажба
- 72310 - кои ја покриваат математичката резерва
- 72311 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
- 72312 – кои ги покриваат техничките резерви
- 72313 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 7232 – Финансиски вложувања за тргување
- 72320- кои ја покриваат математичката резерва
- 72321 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
- 72322 – кои ги покриваат техничките резерви
- 72323 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 7239 – Останати вложувања
- 72390- кои ја покриваат математичката резерва
- 72391 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
- 72392 – кои ги покриваат техничките резерви
- 72393 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 724 – Зголемување на вредноста на вложувањата
- 7240 - Вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и учества во вложувања
- 72400 - кои ја покриваат математичката резерва
- 724000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
- 724001 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 724002 – Сопственички инструменти
- 724003 – Дадени заеми
- 724004 – Дадени депозити
- 72401 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
- 724010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
- 724011 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 724012 – Сопственички инструменти
- 724013 – Дадени заеми
- 724014 – Дадени депозити
- 72402 – кои ги покриваат техничките резерви
- 724020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
- 724021 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 724022 – Сопственички инструменти

- 724023 – Дадени заеми
- 724024 – Дадени депозити
- 72403 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
  - 724030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
  - 724031 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
  - 724032 – Сопственички инструменти
  - 724033 – Дадени заеми
  - 724034 – Дадени депозити
- 7241 - Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување
  - 72410 - кои ја покриваат математичката резерва
    - 724100 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 724101 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
  - 72411 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 724110 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 724111 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
  - 72412 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 724120 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 724121 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
  - 72413 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
    - 724130 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 724131 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
- 7242- Финансиски вложувања расположливи за продажба
  - 72420 - кои ја покриваат математичката резерва
    - 724200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 724201 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 724202 – Сопственички инструменти
    - 724203 – Инвестициски фондови
  - 72421 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 724210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 724211 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 724212 – Сопственички инструменти
    - 724213 – Инвестициски фондови
  - 72422 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 724220 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 724221 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 724222 – Сопственички инструменти
    - 724223 – Инвестициски фондови
  - 72423 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
    - 724230 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 724231 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 724232 – Сопственички инструменти
    - 724233 – Инвестициски фондови
- 7243 - Дадени заеми
  - 72430 - кои ја покриваат математичката резерва
  - 72431 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 72432 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 72433 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 7244 - Побарувањата по основ на дадени депозити
  - 72440 - кои ја покриваат математичката резерва
  - 72441 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 72442 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 72443 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 7245 - Вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (за кои се пресметува амортизација)
  - 72450 - кои ја покриваат математичката резерва
  - 72451 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 72452 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 72453 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 7249 - Останати финансиски средства и вложувања
  - 72490 - кои ја покриваат математичката резерва
  - 72491 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување

- 72492 – кои ги покриваат техничките резерви
- 72493 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 725 - Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувањата
  - 7250 – Вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и учества во вложувања
    - 72500 - кои ја покриваат математичката резерва
      - 725000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 725001 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 725002 – Сопственички инструменти
      - 725003 – Дадени заеми
      - 725004 – Дадени депозити
    - 72501 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
      - 725010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 725011 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 725012 – Сопственички инструменти
      - 725013 – Дадени заеми
      - 725014 – Дадени депозити
    - 72502 – кои ги покриваат техничките резерви
      - 725020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 725021 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 725022 – Сопственички инструменти
      - 725023 – Дадени заеми
      - 725024 – Дадени депозити
    - 72503 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
      - 725030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 725031 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 725032 – Сопственички инструменти
      - 725033 – Дадени заеми
      - 725034 – Дадени депозити
  - 7251 - Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност преку билансот на успех)
    - 72510- кои ја покриваат математичката резерва
      - 725100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 725101 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 725102 – Сопственички инструменти
      - 725103 – Инвестициски фондови
    - 72511 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
      - 725110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 725111 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 725112 – Сопственички инструменти
      - 725113 – Инвестициски фондови
    - 72512 – кои ги покриваат техничките резерви
      - 725120 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 725121 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 725122 – Сопственички инструменти
      - 725123 – Инвестициски фондови
    - 72513 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
      - 725130 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 725131 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 725132 – Сопственички инструменти
      - 725133 – Инвестициски фондови
  - 7252 - Деривативни финансиски инструменти
    - 72520 - кои ја покриваат математичката резерва
      - 725200 – деривативни финансиски инструменти чувани за тргување
      - 725201 – вградени деривативи
      - 725202 – деривативни финансиски инструменти чувани за управување со ризик
    - 72521 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
      - 725210 – деривативни финансиски инструменти чувани за тргување
      - 725211 – вградени деривативи
      - 725212 – деривативни финансиски инструменти чувани за управување со ризик
    - 72522 – кои ги покриваат техничките резерви
      - 725220 – деривативни финансиски инструменти чувани за тргување
      - 725221 – вградени деривативи

- 725222 – деривативни финансиски инструменти чувани за управување со ризик
- 72523 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
  - 725230 – деривативни финансиски инструменти чувани за тргување
  - 725231 – вградени деривативи
  - 725232 – деривативни финансиски инструменти чувани за управување со ризик
- 7253 - Вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејност (кои се водат по објективна вредност)
  - 72530 - кои ја покриваат математичката резерва
  - 72531 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 72532 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 72533 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 7259 – Останати финансиски средства и вложувања кои се водат по објективна вредност
  - 72590 - кои ја покриваат математичката резерва
  - 72591 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 72592 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 72593 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 726 – Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања
  - 7260 - Финансиски вложувања во друштва во група-подружници, придружени друштва и учества во вложувања
    - 72600 - кои ја покриваат математичката резерва
      - 726000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 726001 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 726002 – Сопственички инструменти
      - 726003 – Дадени заеми
      - 726004 – Дадени депозити
    - 72601- кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
      - 726010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 726011 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 726012 – Сопственички инструменти
      - 726013 – Дадени заеми
      - 726014 – Дадени депозити
    - 72602– кои ги покриваат техничките резерви
      - 726020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 726021 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 726022 – Сопственички инструменти
      - 726023 – Дадени заеми
      - 726024 – Дадени депозити
    - 72603 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
      - 726030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 726031 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 726032 – Сопственички инструменти
      - 726033 – Дадени заеми
      - 726034 – Дадени депозити
  - 7261 – Финансиски вложувања расположливи за продажба
    - 72610- кои ја покриваат математичката резерва
      - 726100 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 726101- Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 726102 - Сопственички инструменти
      - 726103 – Инвестициски фондови
    - 72611 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
      - 726110 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 726111- Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 726112 - Сопственички инструменти
      - 726113 – Инвестициски фондови
    - 72612 – кои ги покриваат техничките резерви
      - 726120 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 726121- Должнички инструменти со рок на достасување над една година
      - 726122 - Сопственички инструменти
      - 726123 – Инвестициски фондови
    - 72613 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
      - 726130 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
      - 726131- Должнички инструменти со рок на достасување над една година

- 726132 - Сопственички инструменти
- 726133 – Инвестициски фондови
- 7262 – Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)
  - 72620- кои ја покриваат математичката резерва
    - 726200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 726201 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 726202 – Сопственички инструменти
    - 726203 – Инвестициски фондови
  - 72621 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 726210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 726211 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 726212 – Сопственички инструменти
    - 726213 – Инвестициски фондови
  - 72622 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 726220 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 726221 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 726222 – Сопственички инструменти
    - 726223 – Инвестициски фондови
  - 72623 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
    - 726230 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година
    - 726231 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
    - 726232 – Сопственички инструменти
    - 726233 – Инвестициски фондови
- 7263 - Вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста
  - 72630 - кои ја покриваат математичката резерва
  - 72631- кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 72632– кои ги покриваат техничките резерви
  - 72633- кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 7269 – Останати финансиски средства и вложувања
  - 72690 - кои ја покриваат математичката резерва
  - 72691- кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 72692– кои ги покриваат техничките резерви
  - 72693- кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 727 – Приходи од наемнини по основ на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејност
  - 7270 - Вложувања во друштва во група, подружници и придружени друштва
    - 72700 - кои ја покриваат математичката резерва
    - 72701- кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 72702 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 72703 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
  - 7279 - Останати вложувања
    - 72790 - кои ја покриваат математичката резерва
    - 72791- кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
    - 72792 – кои ги покриваат техничките резерви
    - 72793 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви
- 729 – Останати приходи од вложувања
  - 7290 - кои ја покриваат математичката резерва
  - 7291- кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување
  - 7292 – кои ги покриваат техничките резерви
  - 7293 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви

### 73 – Останати финансиски и други приходи

- 730 – Приходи по основ на вредносно усогласување на нематеријални средства и материјални средства кои служат за вршење на дејноста
- 731 – Приходи по основ на расходување и продажба на нематеријални средства и материјални средства кои служат за вршење на дејност
- 732 - Приходи по основ на вредносно усогласување на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (за кои не се пресметува амортизација)
- 733 – Приходи по основ на краткорочни тековни средства

- 734 – Приходи по основ на продажба на некраткорочни средства наменети за продажба и прекинати работења
- 735 – Приходи по основ на отпис на обврски
- 736 – Приходи по основ на казни и надоместоци
- 737 – Приходи по основ на дотации, субвенции и други надоместоци
- 738 – Вонредни приходи
- 739 – Останати финансиски и други приходи

**79 – Распоред на приходи**

- 799 – Распоред на приходи

**КЛАСА 8 - ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО****80 - Добивка или загуба пред оданочување**

- 800 – Разлика меѓу приходи и расходи
- 801 - Добивка пред оданочување
- 802 - Загуба пред оданочување

**81 - Данок на добивка или загуба пред оданочување**

- 810 - Данок на добивка пред оданочување
- 811 - Данок на загуба пред оданочување

**82 – Нето-добивка или загуба по оданочување**

- 820 – Нето-добивка по оданочување
- 821 – Нето-загуба по оданочување

**83 - Распоред на добивката за финансиската година**

- 830 – Дел од нето-добивката за покривање на загубата од претходните години
- 831 - Дел од нето-добивката за математичка резерва
- 832 - Дел од нето-добивката за законски и статутарни резерви
- 833 - Дел од нето-добивката за останати резерви
- 834 - Дел од нето-добивката за исплата на дивиденда на акционерите
- 835 - Дел од нето-добивката за плати и надоместоци од добивката
- 836 - Нераспределена нето-добивката

**КЛАСА 9 – КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ****90 - Запишан капитал**

- 900 - Акционерски капитал - запишани обични акции
  - 9000 - Акционерски капитал - запишани обични акции од РМ
  - 9001 - Акционерски капитал - запишани обични акции од домашни правни лица
  - 9002 - Акционерски капитал - запишани обични акции од домашни физички лица
  - 9003 - Акционерски капитал - запишани обични акции од странски лица
- 901 - Акционерски капитал - запишани приоритетни акции
  - 9010 - Акционерски капитал - запишани приоритетни акции од РМ
  - 9011 - Акционерски капитал - запишани приоритетни акции од домашни правни лица
  - 9012 - Акционерски капитал - запишани приоритетни акции од домашни физички лица
  - 9013 - Акционерски капитал - запишани приоритетни акции од странски лица

- 902 – Запишан а неуплатен капитал (-)
  - 9020 – Запишан а неуплатен капитал – обични акции (-)
  - 9021 – Запишан а неуплатен капитал – приоритетни акции (-)

**91 - Премии на емитирани акции**

- 910 – Премии на емитирани обични акции
- 911 – Премии на емитирани приоритетни акции

**92 - Резерви**

- 921 - Резерви од добивката
  - 9210 - Законски резерви
  - 9211 - Резерви за сопствени акции
  - 9212 - Статутарни резерви
  - 9213 - Останати резерви од добивката
- 922 – Откупени сопствени акции (-)
  - 9220 – Откупени сопствени обични акции
  - 9221 – Откупени сопствени приоритетни акции

**93 – Ревалоризациона резерва**

- 930 – Ревалоризациона резерва на нематеријални средства
- 931 – Ревалоризациона резерва на материјални средства
- 932 – Ревалоризациона резерва на финансиски вложувања расположливи за продажба
- 939 – Останати ревалоризациони резерви

**94 - Нераспределена нето-добивка или пренесена загуба**

- 940 – Нераспределена нето-добивка од претходните години
- 941 - Пренесена загуба од претходните години

**95 – Нето-добивка или загуба за тековната година**

- 950 – Нето-добивка за тековната деловна година
- 951 – Нето-загуба за тековната деловна година

**99 - Вонбилансна евиденција**

Активни вонбилансни конта

- 990 – Нереализирани регресни побарувања
- 991 – Дадени гаранции и други облици на емство
- 992 - Хартии од вредност и потенцијални хартии од вредност
- 993 - Вложувања, потенцијална добивка и други резултати
- 994 - Останати активни конта

Пасивни вонбилансни конта

- 995 - Нереализирани регресни побарувања
- 996 - Дадени гаранции и други облици на емство
- 997 - Хартии од вредност и потенцијални хартии од вредност
- 998 - Вложувања, потенцијална добивка и други резултати
- 999 - Останати пасивни конт



## ПРИЛОГ 2

**УПАТСТВО ЗА ПРИМЕНА НА КОНТНИОТ ПЛАН ЗА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ****ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Друштвата за осигурување се должни да ги водат своите деловни книги со користење на контниот план за друштвата за осигурување пропишан од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Заради единствена примена на контниот план се дава ова упатство со кое се појаснува класификацијата на поединечните сметководствени ставки која произлегува од содржината и функцијата на контата пропишани со контниот план. Барањата за признавање и мерење се регулирани со соодветните МСФИ.

2. Во случаите кога во контниот план е предвидено одредени конта понатаму да се развиваат по класи на осигурување, последните цифри на аналитичкото конто треба да се совпаѓаат со бројот на класата на осигурување, како што е предвидено во Законот за супервизија на осигурување или во други подзаконски акти донесени врз основа на тој закон.

2. Во случаите кога во контниот план е предвидено одредени вложувања да се класифицираат по сектори, во зависност од типот на издавачот на финансискиот инструмент, термините употребени во контниот план го имаат следното значење:

1. Секторот Нефинансиски друштва опфаќа институционални единици – правни лица чија примарна дејност е производство на стоки или давање нефинансиски услуги наменети за пазар. Определувањето на потсектори во рамки на овој сектор се врши во зависност од тоа дали се контролирани од државата или не. Согласно ова, ги разликуваме следните потсектори:
  - приватни нефинансиски друштва кои не ги контролира државата и
  - јавни нефинансиски друштва кои ги контролира државата (сите нефинансиски друштва кои се под контрола на државни единици). Контролата се дефинира како можност на државата за определување на генералната политика на друштвата преку поседување на повеќе од 50% од акциите со право на глас, преку пропис кој и дава право на државата да ја определува политиката на друштвото и да назначува директори.
2. Секторот Држава ги вклучува сите институционални единици формирани да ја спроведуваат политиката на државата преку инструменти на економска регулација, трансфер на приходите од задолжителни давачки и кои претставуваат непазарни производители чиешто производство е наменето за индивидуална и заедничка потрошувачка а кои главно се финансираат преку задолжителни плаќања. Секторот држава ги опфаќа следните потсектори:
  - потсекторот Централна влада ги опфаќа сите административни оддели на државата, како и други централни органи чиешто компетенции вообичаено се протегаат на целата економска територија, како и непрофитни институции кои се контролирани и главно финансирани од страна на централната влада и чиешто компетенции вообичаено се протегаат на целата економска територија (институционални единици кои се финансираат од буџетот на РМ, претседател и Влада на РМ, министерства, Уставен суд, агенции на владата кои се финансирани од буџетот на РМ и др).
  - Потсекторот Локална самоуправа ги опфаќа оние видови јавни служби чиешто компетенции се протегаат само на локални делови од економската територија, како и непрофитни институции кои се контролирани и во најголем дел финансирани од страна на локалните управи и чиешто надлежности се ограничени на економската територија на локалните единици на самоуправа.
3. Секторот Финансиски друштва ги опфаќа сите институционални единици кои главно вршат финансиско посредување (дејност во која една институционална единици се стекнува со финансиски средства и во исто време презема обврски за своја сметка преку вклучување во финансиски трансакции на пазарот) и/или помошни финансиски дејности (дејности сродни на финансиското посредување, кои сами по себе

не претставуваат финансиско посредување). Овој сектор ги опфаќа следните потсектори:

- Централна банка
- Банки
- Инвестициски фондови
- Останати финансиски друштва

#### **КЛАСА 0 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА, МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ВЛОЖУВАЊА**

На поединечните групи конта од оваа класа се искажуваат нематеријалните средства, материјалните средства кои служат за вршење на дејноста на друштвото за осигурување, вложувањата во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети, вложувањата во финансиски средства, како и останатите финансиски вложувања (депозити, заеми и останати пласмани). Покрај тоа, во рамки на оваа класа се искажуваат и материјалните средства преземени во замена на ненаплатени побарувања, како и вложувањата во материјални средства во согласност со МСС 40.

#### **ГРУПА 00 – НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

На контата од оваа група се искажуваат нематеријалните средства кои ги исполнуваат условите за признавање во согласност со МСС 38 Нематеријални средства. На контата од оваа група се искажуваат и останатите нематеријални средства кои ги исполнуваат условите за признавање во согласност со други МСФИ, на пример: гудвил стекнат преку деловно спојување - МСФИ 3 Деловни комбинации, финансискиот наем на нематеријални средства - МСС 17 Наеми, како и сегашната вредност на стекнато осигурително портфолио - МСФИ 4 Договори за осигурување. На контата од оваа група се искажува и акумулираната амортизација и вредносното усогласување на нематеријалните средства.

Во рамки на контото 000 се искажува вредноста на гудвил-от стекнат преку деловно спојување во согласност со МСФИ 3 Деловни комбинации.

Во рамки на контото 001 се искажуваат трошоците за развој доколку истите ги исполнуваат критериумите за признавање согласно МСС 38 Нематеријални средства.

Во рамки на контото 002 се искажуваат трошоците за патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и слични права кои се признаваат во согласност со МСС 38 Нематеријални средства. На овие конта се искажува и компјутерскиот софтвер кој не е интегриран дел на хардверот во согласност со МСС 38. Компјутерскиот софтвер за компјутерски контролирана алатка која не може да работи без овој софтвер, претставува интегриран дел на хардверот и се искажува како материјално средство во согласност со МСС 16 Недвижности, постројки и опрема. Интерно развиениот софтвер се искажува во рамки на контото 002 во согласност со барањата од МСС 38 Нематеријални средства.

Во рамки на контото 003 се искажуваат побарувањата по основ на дадени аванси за средства кои по набавката ќе ги исполнуваат условите за признавање во рамки на некое од останатите конта во рамки на групата 00.

На контото 004 се искажува вредноста на нематеријалните средства кои сеуште не се ставени во употреба.

Во рамки на контото 009 се искажуваат останатите нематеријални средства кои не се искажани на останатите конта од оваа група а кои ги исполнуваат критериумите за признавање во согласност со МСС 38 Нематеријални средства. Во рамки на ова конто, на посебни аналитички конта се искажува и вредноста на финансискиот наем на нематеријални средства во согласност со МСС 17, како и сегашната вредност на стекнатото осигурително портфолио во согласност со МСФИ 4.

Во рамки на секое од горенаведените конта, на посебни аналитички конта се искажува вредносното усогласување заради евентуално обезвреднување на нематеријалните средства, како и акумулираната амортизација.

Обезвреднувањето се евидентира во согласност со МСС 36. Друштвото за осигурување може да ги ревалоризира нематеријалните средства во согласност со МСС 38 само доколку објективната вредност на нематеријалните средства може да се утврди на активен пазар.

Загубата по основ на обезвреднување на нематеријалните средства во согласност со МСС 36 (односно МСФИ 3 за гудвил), друштвото за осигурување ја книжи на товар на контото 442 – Обезвреднување на нематеријални средства, односно на товар на расположливата ревалоризациона резерва на konto 930, доколку оваа резерва претходно била формирана.

Зголемувањето на вредноста по основ на ревалоризација се прикажува на контото 930 - Ревалоризациона резерва на нематеријални средства или во корист на контото 730 - Приходи по основ на вредносно усогласување на нематеријални средства и материјални средства кои служат за вршење на дејноста, но само до висина на расходите кои во претходниот период биле книжени на товар на контото 442 - Обезвреднување на нематеријални средства.

Корисниот век на траење на средството и методите на амортизација ги утврдува друштвото за осигурување во своите сметководствени политики во согласност со МСС 38. Трошокот за амортизација се прикажува на контото 440.

#### **Група 01 – Материјални средства кои служат за вршење на дејноста на друштвото за осигурување**

Во рамки на конта од група 01 се искажува вредноста на долгорочните материјални средства во согласност со МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема и МСС 36 - Намалување на вредноста на средствата.

Во рамки на контата 010, 011, 012 и 019 се искажуваат трошоците од вложувањето во материјални средства. Под трошоци од вложувањето се подразбираат трошоците за набавка на долгорочните материјални средства во согласност со МСС 16 – Недвижности, постројки и опрема.

Во рамки на konto 012, покрај останатото, се искажува и вредноста на компјутерската и останатата опрема за обработка на податоци, вклучувајќи го и компјутерскиот софтвер кој се смета за составен дел на хардверот (МСС 38 - Нематеријални средства).

Во рамки на konto 013 се искажува вредноста на исплатените аванси за долгорочни материјални средства, додека, пак, вложувањата во текот на подготовка на тие средства се евидентираат во рамки на konto 014. По завршување на подготовката, вредноста на вложувањето искажана на овие конта се пренесува на соодветни конта од група 01.

На контото 015 се искажува вредноста на опремата и градежните објекти набавени по пат на финансиски лизинг во согласност со МСС 17 – Наеми со истовремено искажување на долгорочни обврски во рамки на контото 246.

На контото 016 се искажува вредноста на вложувањата на туѓ имот во употреба.

Во рамки на контото 019 се искажуваат останатите материјални средства кои не се искажани на останатите конта од оваа група.

Во рамки на секое од горенаведените конта, на посебни аналитички конта се искажува вредносното усогласување заради евентуално обезвреднување на материјалните средства, како и акумулираната амортизација.

Износот на акумулираната амортизација и вредносното усогласување (обезвреднување) го утврдува друштвото за осигурување во своите сметководствени политики во согласност со МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема и МСС 36 - Намалување на вредноста на средствата.

Загубата по основ на вредносно усогласување на материјалните средства кои служат за завршење на дејноста се книжи на товар на konto 443 – Обезвреднување на материјални средства кои служат за вршење дејност, односно на товар на расположливата ревалоризациона резерва на konto 931, доколку оваа резерва претходно била формирана.

Зголемувањето на вредноста по основ на ревалоризација на материјалните средства кои служат за вршење на

дејност, се книжи во согласност со МСС 16 во корист на контото 931 - Ревалоризациона резерва на материјални средства или во корист на контото 730 - Приходи од вредносно усогласување на нематеријални средства и материјални средства кои служат за вршење на дејноста, но само до висина на расходите кои во претходниот период биле книжени на товар на контото 443 - Обезвреднување на материјални средства кои служат за вршење дејност.

### **Група 02 - Вложувања во материјални средства (кои не служат за вршење на дејноста на друштвото за осигурување)**

На конта од групата 02 се искажува вредноста на долгорочните материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото за осигурување во согласност со МСС 40 - Вложувања во недвижности. Во согласност со МСС 40 вложувањата во недвижности друштвото за осигурување ги искажува само ако истите ги исполнуваат условите дека е веројатно друштвото за осигурување да остварува идни економски користи од вложувањето во недвижноста, како и дека трошокот на вложување може со сигурност да се измери. Вложувањето во недвижност почетно се мери според трошокот за набавка. Во почетното мерење се вклучуваат сите трансакциски трошоци.

Почетниот трошок за учество во недвижност која се држи под наем и се класифицира како вложување во недвижност е пропишан како финансиски наем согласно МСС 17. Во овој случај средствата се признаваат по објективна вредност на недвижноста или сегашна вредност на минималните плаќања на наемот во зависност од тоа што е пониско. Истиот износ се признава и како обврска во согласност со МСС 17.

Друштвото за осигурување во својата сметководствена политика одлучува за начинот на вреднување на овие вложувања (или како модел по набавна вредност или како модел по објективна вредност) и ја применува донесената политика за сите свои вложувања во недвижности. Друштвото за осигурување кое ќе го одбере моделот по набавна вредност, ќе ги вреднува сите свои вложувања во недвижности во согласност со барањата на МСС 16 за тој модел, освен за оние кои ги исполнуваат критериумите за класификација – расположливи за продажба или се вклучени во групата за отуѓување во согласност со МСФИ 5 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења.

Во рамки на конто 029, покрај другото, се искажува и вредноста на преземените материјални средства во замена за ненаплатени побарувања, расчленети по видови материјални средства. Вредноста на преземените материјални средства во замена за ненаплатени побарувања, се искажува по објективна вредност.

Во рамки на секое од горенаведените конта, на посебни аналитички конта се искажува вредносното усогласување заради евентуално обезвреднување на материјалните средства средства, како и акумулираната амортизација.

Износот на амортизацијата, како и обезвреднувањето на овие долгорочни материјални средства, друштвото за осигурување го утврдува во согласност со своите сметководствени политики (или по моделот по набавна вредност или по моделот објективна вредност) во согласност со МСС 16 и МСС 40.

### **Група 03 - Финансиски вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и учества во вложувања**

Во оваа група конта поединечно се искажува вредноста на вложувањата на друштвото за осигурување во други друштва во кои друштвото за осигурување поседува акции со право на глас и удели во износ поголем од 50% сопственост, односно права на управување во друштвото со што се остварува мнозинско учество во друштвото. Овие вложувања друштвото за осигурување ги вреднува и прикажува во согласност со МСС 27 – Консолидирани и посебни финансиски извештаи. Во вложувања на друштвото за осигурување во придружени друштва се прикажуваат вложувањата на друштвото за осигурување во други друштва во кои друштвото поседува акции со право на глас и удели од 20% до 50% сопственост, односно право на управување во друштвото, со што се остварува значајно учество во работењето и деловната политика на друштвото чии акции и удели се стекнати. Овие вложувања друштвото ги искажува и вреднува во своите финансиски извештаи во согласност со МСС 28 – Вложувања во придружени ентитети. На истата група конта се прикажуваат и вложувањата во друштва во кои

друштвото за осигурување има учество. Овие вложувања друштвото за осигурување ги искажува и вреднува во согласност со МСС 31 – Учества во заеднички вложувања.

Контата за искажување на финансиските вложувања на друштвото за осигурување во друштва во група – подружници, придружени друштва и учества во вложувања се класифицираат вид на финансиски инструмент, а во рамките на тој критериум според рокот на достасаност на финансиските инструменти, со тоа што понатаму се расчленуваат на конта на кои одвоено се искажува номиналната вредност, премијата, дисконтот, достасаноста, обезвреднувањето и акумулираната амортизација.

#### **Група 04 – Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување**

Во оваа група конта се искажуваат вложувањата на друштвото за осигурување во хартии од вредност и други финансиски инструменти кои друштвото за осигурување во согласност со МСС 39 – Финансиски инструменти, признавање и мерење и со својата деловна политика, ги класифицира во финансиски имот кој се чува до достасување. Во оваа категорија друштвото за осигурување може да ги класифицира инструментите кои имаат фиксни или определени плаќања и фиксно достасување и кои друштвото има намера и можност да ги чува до достасување, освен оние кои друштвото за осигурување при почетното признавање ги определило по објективна вредност преку билансот на успех, оние кои друштвото за осигурување ги класифицира како расположливи за продажба и оние кои ја исполнуваат дефиницијата за заеми и побарувања во согласност со МСС 39 - Финансиски инструменти, признавање и мерење.

Контата за искажување на финансиските вложувања на друштвото за осигурување во финансиски инструменти кои се чуваат до достасување, се класифицираат по сектори во зависност од типот на издавачот на финансискиот инструмент, а во рамките на тој критериум според вид на финансискиот инструмент и рокот на достасаност на финансискиот инструмент кој се чува до достасување, со тоа што понатаму се расчленуваат на конта на кои одвоено се искажува номиналната вредност, премијата, дисконтот, достасаноста, обезвреднувањето и акумулираната амортизација.

Хартиите од вредност и останатите финансиски инструменти кои се чуваат до достасување, се вреднуваат по амортизиран трошок во согласност со МСС 39 - Финансиски инструменти, признавање и мерење .

#### **Група 05 – Финансиски вложувања расположливи за продажба**

Во оваа група конта поединечно се искажува вредноста на финансиски вложувања на друштвото за осигурување во хартии од вредност и други финансиски инструменти кои во согласност со МСС 39 – Финансиски инструменти – признавање и мерење и со својата деловната политика, друштвото за осигурување ги класифицира во финансиски средства расположливи за продажба. Во оваа група се класифицираат инструментите кои не се чуваат до доспевање и кои не се чуваат за тргување, односно оние за кои не е позната намерата при купувањето (може да се предмет на продажба или може да се чуваат до доспевање).

Контата за искажување на финансиските вложувања на друштвото за осигурување во финансиски инструменти расположливи за продажба, се класифицираат по сектори во зависност од типот на издавачот на финансискиот инструмент, а во рамките на тој критериум според видот на финансискиот инструмент и рокот на достасаност на финансискиот инструмент кој се чува до достасување, со тоа што понатаму се расчленуваат на конта на кои одвоено се искажува номиналната вредност, премијата, дисконтот, достасаноста, обезвреднувањето и акумулираната амортизација.

Хартиите од вредност и останатите финансиски инструменти кои се класифицираат во портфолиото расположливо за продажба, почетно се признаваат во деловните книги по објективна вредност (трошоци за набавка, вклучувајќи ги и трансакциските трошоци). Резултатот од дополнително вредносно усогласување со објективната вредност (нереализирана добивка/загуба) се книжи како зголемување или намалување на објективната вредност на вложувањето на конта на кои е искажано вредносното усогласување со признавање на ефектот од вредносното усогласување во капиталот (одобрување или задолжување на konto 932). Реализираната добивка/загуба од продажба се пренесува од капиталот во билансот на успех (со одобрување на соодветно

приходно konto од групата 72, односно задолжување на соодветно расходно konto од групата 48). Амортизација на почетно признаената премија или дисконт при купување на должнички хартии од вредност кои се класифицирани како финансиски вложувања расположливи за продажба, се признава во билансот на успех како зголемување или намалување на приходот од камати (со одобрување или задолжување на соодветно konto).

#### **Група 06 - Финансиски вложувања кои се чуваат за тргување (по објективна вредност преку билансот на успех)**

Во оваа група conta се искажуваат вложувањата на друштвото за осигурување во хартии од вредност и други финансиски инструменти кои друштвото за осигурување во согласност со МСС 39 и со својата деловна политика, ги класифицирало во финансиски средства кои се чуваат за тргување (по објективна вредност преку билансот на успех).

Контата за искажување на финансиските вложувања на друштвото за осигурување во финансиски инструменти кои се чуваат за тргување, се класифицираат по сектори во зависност од типот на издавачот на финансискиот инструмент, а во рамките на тој критериум според вид на финансискиот инструмент и рокот на достасаност на финансискиот инструмент кој се чува до достасување, со тоа што понатаму се расчленуваат на conta на кои одвоено се искажува номиналната вредност, премијата, дисконтот, достасаноста, обезвреднувањето и акумулираната амортизација.

Хартиите од вредност и останатите финансиски инструменти класифицирани во финансиски средства чувани за тргување (според објективна вредност преку билансот на успех), почетно се признаваат на соодветните conta во рамки на група 06 по објективна вредност (трошоци за набавка). Трансакциските трошоци на овие средства не се вклучуваат во износот по кој првично се мери инструментот.

Резултатот од дополнително вредносно усогласување со објективната вредност (нереализирана добивка/загуба) се книги како зголемување или намалување на објективната вредност на вложувањето на conta на кои е искажано вредносното усогласување со признавање на ефектот од вредносното усогласување во билансот на успех (со одобрување на соодветно konto од групата 72 односно задолжување на соодветно расходно konto од групата 48).

#### **Група 07 – Деривативни финансиски инструменти (објективна вредност)**

На оваа група conta поединечно се искажуваат деривативните финансиски инструменти чувани за тргување, вградените деривативи и деривативните финансиски инструменти чувани за управување со ризик.

#### **Група 08 – Депозити, заеми и побарувања**

На оваа група conta поединечно се искажува вредноста на дадените депозити и заеми (вклучувајќи ги депозитите и заемите со девизна клаузула) побарувања по основ на дадени гаранции, некраткорочните средства наменети за продажба и прекинати работења и останати пласмани.

Во рамки на konto 080 се искажува вредноста на дадените депозити, депозити со валутна клаузула кај банки и останати финансиски институции. Признавањето и мерењето на овие депозити се врши во согласност со МСС-39 и донесената сметководствена политика на друштвото за осигурување.

Во рамки на konto 081 се искажува вредноста на дадените заеми расчленети на краткорочни и долгорочни заеми, а понатаму по критериум на вложување од средства кои ја покриваат: математичката резерва, математичката резерва за здравствено осигурување, техничките резерви, како и вложувања од средства кои не ги покриваат техничките и/ или математичката резерва.

На conta од оваа група се искажува и исправката на вредност од вредносното усогласување на заемите кое друштвото за осигурување го утврдува во согласност со донесената сметководствена политика за вреднување на

побарувањата по основ на дадени заеми. За износот на извршената исправка на вредност на пласманот се зголемуваат трошоците со задолжување на соодветно konto од групата 48 и одобрување на соодветно konto во рамки на konto 081. За износот на вредносното усогласување (намалување на исправката на вредност), кое може да настане како резултат на наплата на побарувањето за кое претходно е извршена исправка на вредност, се задолжува соодветното konto за вредносно усогласување на konto 081, со одобрување на соодветно konto од класата 7 – приходи врз основа на наплата на претходно извршена исправка на вредност на товар на трошоците. Во случај на дефинитивен отпис на побарувањето за кое претходно е извршена исправка на вредност, се задолжува соодветното konto во рамки на konto 081 а се одобрува контото на кое е книжено побарувањето кое дефинитивно се отпишува како билансна позиција, па истото, евентуално, се пренесува во вонбилансната евиденција на друштвото за осигурување.

Во рамки на konto 082 се искажуваат вложувањата во материјални и нематеријални средства кои ги исполнуваат критериумите за класификација да се чуваат за продажба (или се вклучени во групата за отуѓување класифицирани како да се чуваат за продажба), во согласност со МСФИ 5 – Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења.

Во рамки на konto 083 се искажуваат хартиите од вредност и останатите инструменти со кои активно не се тргува (за разлика од хартиите од вредност и останатите инструменти со кои активно се тргува а кои се искажуваат во рамки на conta од групата 06).

Во рамки на konto 089 се искажува вредноста на останатите финансиски вложувања кои не се претходно наведени.

#### **Група 09 – Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик**

Во оваа група conta поединечно се искажува вредноста на финансиските вложувања кои се искажуваат, признаваат и вреднуваат во согласност со МСС 39 и со донесената сметководствена политика, како и со одредбите од договорот за осигурување.

#### **КЛАСА 1 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, ПОБАРУВАЊА И РАЗГРАНИЧУВАЊА**

На поединечните групи conta од оваа класа се искажуваат паричните средства на сметки во банка и во благајна, побарувањата од непосредни работи на осигурување, побарувањата по основ на премија за соосигурување и реосигурување, побарувањата по основ на учество во надомест на штети и останати побарувања по основ на соосигурување и реосигурување, останатите побарувања од непосредни работи на осигурување, побарувањата по основ на вложувања, останатите побарувања од работењето, како и платените трошоци кои се однесуваат на идни периоди и недоспеаната наплата на приходи.

На conta од групите 10 се искажуваат паричните средства во банка и во благајна, како и останатите парични средства.

На conta од групата 11 се искажуваат чековите, мениците и останатите парични еквиваленти.

На conta од групата 12 се искажуваат побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување, побарувањата од посредници во осигурувањето по основ на премија за осигурување и останати побарувања од непосредни работи на осигурување и исправката на вредност на побарувањата по основ на премија која се врши во согласност со сметководствената политика на друштвото за осигурување и со донесените супервизорски нормативи за вреднување на побарувањата по основ на премија.

На conta од групата 13 се искажуваат побарувањата од друштва за осигурување и реосигурување по основ на премија за соосигурување и реосигурување, побарувањата од краткорочни депозити по основ на договори за реосигурување, останатите побарувања од работи на соосигурување и реосигурување, како и исправката на вредност на побарувањата по основ на премија за соосигурување и реосигурување која се врши во согласност со сметководствената политика на друштвото за осигурување.

На конта од групата 14 се искажуваат побарувања од друштва за осигурување, друштва за реосигурување и ретроцесија по основ на учество во надомест на штети, како и исправката на вредност на побарувањата по основ на учество во надомест на штети која се врши во согласност со сметководствената политика на друштвото за осигурување.

На конта од групата 15 се искажуваат останатите побарувања од непосредни работи на осигурување, како што се побарувањата по основ на регрес, побарувањата од друштва за осигурување по основ на исплатени штети - услужни штети, побарувањата од друштва за осигурување по основ на надомест за исплатени штети – пристојба, побарувања од друштва за реосигурување по основ на провизија од реосигурување, побарувањата по основ на дадени аванси за штети, побарувањата од гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила, побарувањата од друштва за осигурување по основ на штети од гарантен фонд, останатите краткорочни побарувања од непосредни работи на осигурување, како и исправката на вредност на останатите краткорочни побарувања од непосредни работи на осигурување. Вреднувањето на овие побарувања се врши во согласност со сметководствената политика на друштвото за осигурување.

На конта од групата 16 се искажуваат краткорочните побарувања по основ на финансиски вложувања, и тоа побарувањата по основ на камати, дивиденди, побарувањата по основ на останати учества во добивката, побарувањата по основ на наемнини, како и останатите побарувања по основ на вложувања.

На конта од групата 17 се искажуваат останатите краткорочни побарувања од работењето, како што се побарувања по основ на даноци, побарувањата од вработени, побарувањата од купувачи, побарувањата по основ на дадени депозити, аванси и кауции и останатите побарувања од работењето. Вреднувањето на овие побарувања се врши во согласност со сметководствената политика на друштвото за осигурување.

На конта од групата 19 се искажуваат однапред пресметаните приходи, одложените трошоци, одложените даночни средства и останати активни временски разграничувања. Во рамки на конто 190 и 191 се прикажува недоспеаната наплата на приходи. Во рамки на конто 192 се прикажуваат одложените трошоци за стекнување. Во рамки на конто 193 се прикажуваат одложените даночни средства кои се признаваат во согласност со МСС 12 - Данок на добивка. При признавање на одложените даночни средства се врши книжење на товар на конто 193 со одобрување на конта од групата 81, освен даночниот имот кој произлегува од трансакција или деловен настан кој се признава во главнината, како и деловното спојување кое претставува стекнување (МСС 12).

## **КЛАСА 2 - КРАТКОРОЧНИ И ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ, РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ И РИЗИЦИ И ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА И ПРИХОДИ ЗА ИДНИОТ ПЕРИОД**

На поединечните групи конта од оваа класа се искажуваат обврските од непосредни работи на осигурување, обврските по основ на премија за соосигурување и реосигурување, обврските по основ на учество во надомест на штети од работи на соосигурување и реосигурување, останатите обврски од непосредни работи на осигурување, обврски по основ на финансиски вложувања, обврските спрема вработените, останатите обврски од работењето, како и одложеното плаќање на трошоци и приходи кои се однесуваат на идните периоди.

На конта од групата 20 се искажуваат обврските спрема осигуреници по основ на штети и договорени износи кои треба да бидат исплатени, како и останатите обврски по основ на непосредни работи на осигурување.

На конта од групата 21 се искажуваат обврските спрема друштва за осигурување и друштва за реосигурување по основ на премија за соосигурување и реосигурување која треба да се плати, како и останатите обврски по основ на работи на соосигурување и реосигурување.

На конта од групата 22 се искажуваат обврските спрема друштва за осигурување по основ на учество во надомест на штети од соосигурување, реосигурување и ретроцесија, како и останатите обврски по основ на учество во надомест на штети.

На конта од групата 23 се искажуваат останатите обврски од непосредни работи на осигурување, како што се



обврските по основ на регрес, обврските спрема друштва за осигурување по основ на исплатени штети и надомест за исплатени штети, обврските спрема гарантниот фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила, обврските по основ на провизија од работи на застапување и посредување во осигурување, како и обврските по основ на провизија за реосигурување, обврските по основ на депозити задржани од работи на реосигурување, обврските по основ на придонеси и членарини, обврските по основ на примени аванси, како и останатите краткорочни обврски од непосредни работи на осигурување.

На конта од групата 24 се искажуваат обврските по основ на финансиски вложувања, како што се обврските по основ на камати, дивиденди, останати обврски по основ на земени заеми и кредити, обврските по основ на издадени хартии од вредност, обврските по основ на финансиски лизинг, обврските по основ на гарантирани депозити, како останатите обврски по основ на вложувања.

На конта од групата 25 се прикажуваат обврските за резервирања, како што се резервирања за пензиски планови, отпремнини, јубилејни награди (во согласност со МСС 19 – Користи за вработените), резервирања за судски спорови, неповолни договори (МСС 37 – Резервирања, неизвесни средства и неизвесни обврски).

На конта од групата 27 се искажуваат обврските спрема вработените по основ на плати, придонеси и даноци од плати, како и останатите краткорочни обврски спрема вработените.

На конта од групата 28 се искажуваат останатите обврски кои произлегуваат од работењето на друштвото за осигурување, како што се обврските по основ на даноци, обврските спрема добавувачи, обврските по основ на депозити и кауции, обврските по договори на дело, обврските спрема ревизорски друштва, обврските спрема органи на управување, како и останатите обврски кои произлегуваат од работењето на друштвото за осигурување.

Во рамки на konto 290 се искажуваат обврските по основ на настанати трошоци за идниот период. Во рамки на konto 291 се прикажуваат пресметаните приходи за идните периоди. Во рамки на konto 292 се прикажуваат одложените приходи за кои постои неизвесност во наплатата. Во рамки на konto 293 се прикажуваат пресметаните директни провизии, а во рамки на konto 294 се прикажуваат разграничените провизии за реосигурување. Во рамки на konto 295 се искажуваат одложените даночни обврски во согласност со МСС 12 – Данок на добивка. При признавање на одложените даночни обврски се врши книжење на товар на конта од групата 81 со одобрување на konto 295, освен даночните обврски кои произлегуваат од трансакција или деловен настан кој се признава директно во главнината.

### **КЛАСА 3 – ЗАЛИХИ**

На конта од класата 3 се искажуваат залихите на материјали, залихите на ситен инвентар, ситниот инвентар во употреба, залихите на спасени остатоци, исправката на вредност на ситниот инвентар, како и отстапувањето од цените на ситниот инвентар во согласност со МСС 2.

### **КЛАСА 4 – ТРОШОЦИ И РАСХОДИ**

На контото 4000 се прикажуваат надоместоците за штети, суми на осигурување и други договорени износи кои се исплаќаат на осигурениците, односно корисниците на осигурувањето по основ на сите склучени договори за осигурување, соосигурување и реосигурување. Книжења на товар на ова konto се вршат веднаш по извршената ликвидација на оштетното побарување, без оглед кога оштетното побарување ќе биде фактички реализирано, односно без оглед на тоа кога ќе биде исплатена штетата, сумата на осигурување, односно договорениот износ. На ова konto не се прикажуваат надоместоците за штети и други договорени износи кои се исплаќаат по основ на непознати и неосигурени моторни возила.

На контото 4001 се искажуваат трошоците поврзани со обработка и исплата на штетата, како што се трошоците за адвокатски услуги поврзани со обработка и исплата на штети, трошоци за проценка на штета и останати трошоци поврзани со обработка и исплата на штетите.

На контото 401 (на страната побарува) се искажуваат приходите по основ на реализирани регресни побарувања и спасени остатоци. Приходот по основ на реализирани регресни побарувања се признава врз основа на наплатено регресно побарување, правосилна извршна судска одлука или писмен договор склучен со регресниот должник.

На контата 402 и 403 (на страната побарува) се искажува делот за соосигурување и реосигурување во бруто исплатените штети како ставки кои ги намалуваат трошоците за штети.

На контото 404 се искажува промената (зголемување или намалување) во бруто резервите за штети. Со задолжување на ова konto (секоја промена на страната должи) се врши одобрување на konto 6030, односно 6040 кога се врши зголемување на бруто резервите за штети. Со одобрување на ова konto (секоја промена на страната побарува) се врши задолжување на konto 6030, односно 6040 кога се врши намалување (ослободување) на бруто резервите за штети.

На контото 405 и 406 се искажува промената (зголемување или намалување) на делот за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети. Со одобрување на ова konto (секоја промена на страната побарува на контото 405, односно 406) се врши задолжување на контото 6031, односно контото 6041 кога се книжи делот за реосигурување во бруто резервите за штети и негово зголемување. Со задолжување на ова konto (секоја промена на страната должи на konto 405, односно 406) се врши одобрување на konto 6031, односно контото 6041 кога се намалува делот за соосигурување односно реосигурување во бруто резервите за штети.

На контата 4100, 4102 и 4103 се искажуваат промените (зголемување или намалување) во бруто математичката резерва. Со задолжување на овие conta (секоја промена на страната должи) се врши одобрување на контото 6010 кога се врши зголемување на бруто математичката резерва. Со одобрување на овие conta (секоја промена на страната побарува на контата 4100, 4102 и 4103) се врши задолжување на konto 6010 кога се врши намалување (ослободување) на бруто математичката резерва. Промените (зголемување или намалување) во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот, се искажуваат преку соодветни книжења на контата 4101 и 6020.

На контото 4110, 4112 и 4113 се искажуваат промените (зголемување или намалување) во делот за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва. Со одобрување на овие conta (секоја промена на страната побарува на контата 4110, 4112 и 4113) се врши задолжување на konto 6011. Со задолжување на овие conta (секоја промена на страната должи на контата 4110, 4112 и 4113) се врши одобрување на konto 6011. Промените (зголемување или намалување) во делот за соосигурување и реосигурување бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот, се искажуваат преку соодветни книжења на 4111 и 6021.

На контата 412, 414 и 416 соодветно, се искажуваат промените (зголемување или намалување) во бруто останатите осигурително технички резерви. Со задолжување на овие conta (секоја промена на страната должи на контата 412, 414 и 416) се врши одобрување на контата 6050, 6060, односно 6070 кога се врши зголемување на бруто останатите осигурително технички резерви. Со одобрување на овие conta (секоја промена на страната побарува на контата 412, 414 и 416) се врши задолжување на контата 6050, 6060 и 6070 соодветно кога се врши намалување (ослободување) на бруто останатите осигурително технички резерви.

На контото 413, 415 и 417 се искажуваат промените (зголемување или намалување) во делот за соосигурување и/или реосигурување во бруто останатите осигурително технички резерви. Со одобрување на овие conta (секоја промена на страната побарува на контата 413, 415 и 417) се врши задолжување на контата 6051, 6061 и 6071. Со задолжување на овие conta (секоја промена на страната должи на контата 413, 415 и 417) се врши одобрување на контата 6051, 6061 и 6071.

На conta од групата 42 се искажуваат останатите осигурително технички трошоци, како што се трошоците за одобрени бонуси и попусти, трошоците за превентива, трошоците за исплата на штети по основ на непознати и неосигурени моторни возила, трошоците по основ на противпожарен придонес, придонес за безбедност и останати законски давачки, трошоците по основ на финансирање на супервизорскиот орган и Националното биро за осигурување, како и останатите осигурително технички трошоци, односно трошоци директно поврзани со договорите за осигурување.

На конта од групата 43 се прикажуваат трошоците за услуги. Притоа во рамки на контото 4300 се прикажуваат трошоците за провизија на застапници, друштва за застапување и осигурително брокерски друштва како и останата провизија за стекнување на осигурување. Останатите конта од оваа група ги опфаќаат трошоците за услуги на физички лица, трошоците за наемнини, банкарски услуги, телекомуникациски и транспортни услуги, услуги за одржување, премија за осигурување, маркетинг, репрезентација, спонзорства и донации, како и трошоците за останати услуги. На контото 438 се прикажува промената во одложените трошоци за стекнување.

На конта од групата 44 се прикажуваат трошоците за амортизација и обезвреднување на долгорочните материјални средства согласно МСС 16 Недвижности, постројки и опрема, како и трошоците за нематеријални средства во согласност со МСС 38 Нематеријални средства и МСС 36 Обезвреднување на средства.

На конта од групата 45 се прикажуваат материјалните трошоци од работењето, како што се трошоци за резервни делови и материјали, трошоците за канцелариски материјали, трошоците за комунални услуги, печатење обрасци, весници и списанија и останати материјални трошоци.

На конта од групата 46 се прикажуваат трошоците за резервирања, како што се резервирања за пензиски планови, отпремнини, јубилејни награди (во согласност со МСС 19), резервирања за судски спорови, неповолни договори (МСС 37 – Резервирања, непредвидени обврски и непредвидени средства) и останатите трошоци од работењето, како што се трошоците за придонеси и членарини, трошоците по основ на надоместоци за службени патувања, трошоците за управување со заеднички пензиски фонд, трошоците за даноци и други трошоци.

На конта од групата 47 се прикажуваат трошоците за вработени, и тоа бруто плати за вработените (посебно се прикажуваат бруто-платите за вработените во внатрешната продажна мрежа на друштвото за осигурување, бруто-платите за вработените во проценка и ликвидација на штети и останатите вработени), трошоците за дополнително пензиско осигурување и останати трошоци за вработени утврдени во согласност со закон и колективен договор.

На конта од групата 48 се прикажуваат расходите по основ на финансиските вложувања, како што се расходите по основ на камати, курсни разлики, расходите по основ на намалување на вредноста на финансиските вложувања, нереализираните загуби од сведување по објективна вредност на финансиските вложувања, реализираните загуби од продажба на финансиски имот, како и останатите расходи по основ на финансиски вложувања.

На конта од групата 49 се прикажуваат останатите расходи од работењето. Во рамки на оваа група се прикажуваат загубите поради обезвреднување на побарувањата по основ на премија за осигурување. Притоа на контото 4950 и 4952 на страната должи се книжи износот на извршената резервација, односно отпис на побарувањата по основ на премија за осигурување во согласност со сметководствената политика на друштвото за осигурување и со донесените супервизорски нормативи за вреднување на побарувањата по основ на премија. На контото 4951 и 4953 на страната побарува се книжи износот на ослободување на резервацијата, како и наплатата на побарувањето за кое претходно е извршен отпис.

## **КЛАСА 6 – ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ**

Во рамки на класата 6 се прикажуваат техничките резерви за осигурување кои друштвото за осигурување мора да ги издвои во врска со работите на осигурување кои ги врши а кои се наменети за покривање на идните обврски што произлегуваат од договорите за осигурување и евентуални загуби поради ризици кои произлегуваат од работи на осигурување. Промената на техничките резерви во однос на претходниот пресметковен период се прикажува во рамки на контата 403, 410, 412, 414 и 416 – промени во бруто техничките резерви, освен промената во бруто преносната премија која се прикажува во рамки на конто 705.

Во рамки на конто 6000 се прикажува бруто резервата за преносна премија како дел од премијата која се однесува на наредната деловна година а која по правило се пресметува за секој вид на осигурување поединечно во согласност со правилата за издвојување на преносна премија пропишани од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Основа за пресметка на бруто резервата за преносна премија претставува бруто полисираната премија. Бруто полисираната премија за неживотно осигурување ги вклучува сите износи на премија кои се договорени (полисирани) во тековниот пресметковен период, најдолго до една година, без разлика дали истите во

целост или делумно се однесуваат на наредниот пресметковен период. Бруто полисираната премија за осигурување на живот ги вклучува сите износи на премија кои се наплатени во тековниот пресметковен период, најдолго до една година. Основа за пресметка на бруто преносната премија за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот претставува наплатената премија во пресметковниот период за последната година на осигурување. Кај осигурувањето на живот, како и кај другите осигурувања за кои се издвојува математичка резерва, преносната премија се искажува заедно со математичката резерва, односно истата е нејзин составен дел. Во рамки на konto 6001 (на страната должи) се искажува делот за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија. Бруто резервата за преносна премија се искажува на соодветна позиција во пасивата на Билансот на состојба, а делот за реосигурување во бруто преносната премија се прикажува на соодветна позиција во активата во Билансот на состојба. Во Билансот на успех се прикажува промената во бруто резервата за преносна премија и промената во делот за соосигурување и реосигурување во однос на претходната деловна година.

Во рамки на контата 6010 и 6020 се прикажува износот на издвоената математичка резерва која друштвото за осигурување ја издвојува во однос на договорите за осигурување на живот. Математичката резерва се состои од актуарски пресметаната вредност на идните обврските на друштвото за осигурување, намалени за актуарски пресметаната вредност на идните премии. Делот за реосигурување се прикажува на контата 6011 односно 6012 (на страната должи).

Во рамки на konto 6030 и 6040 се прикажуваат резервите за штети како вкупно проценети трошоци кои настанале или ќе настанат за решавање на сите осигурани случаи кои се случиле (без разлика дали се пријавени или не) во пресметковниот период а истите не се ликвидирани и исплатени. Начинот и методологијата за издвојување на резерви за штети е утврден во правилата за издвојување на резерви за штети пропишани од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Во рамки на conta 6031 и 6041 (на страната должи) се прикажува делот за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети. Бруто резервите за штети се искажуваат на соодветна позиција во Пасивата на Билансот на состојба а делот за реосигурување во бруто резервите за штети се прикажува на соодветна позиција во Активата во Билансот на состојба. Во Билансот на успех се прикажува промената во бруто резервата за резервите за штети и промената во делот за соосигурување и реосигурување во резервите за штети во однос на претходната деловна година.

Во рамки на konto 6050 се прикажуваат резервите за бонуси и попусти. Резерви за бонуси и попусти се издвојуваат во висина на износот на чија исплата имаат право осигурениците врз основа на право на: (1) учество во добивката како и други права кои произлегуваат од договорите за осигурување (бонуси), освен ако за тие осигурувања не се обликува математичка резерва; (2) идни делумни намалувања на премијата (попусти) и враќање на дел од премијата за неискористеното време на осигурување поради прерано прекинување на осигурувањето (откажување). Во рамки на konto 6051 (на страната должи) се прикажува делот за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти. Бруто резервата за бонуси и попусти се искажува на соодветна позиција во Пасивата на Билансот на состојба а делот за реосигурување во бруто резервата за бонуси и попусти се прикажува на соодветна позиција во Активата во Билансот на состојба. Во Билансот на успех се прикажува промената во бруто резервата за бонуси и попусти и промената во делот за соосигурување и реосигурување во однос на претходната деловна година.

Во рамки на 6060 се прикажува еквилизиционата резерва која се издвојува во однос на класата на осигурување на кредити, како и во однос на други класи на осигурување во согласност со закон. Оваа резерва е наменета за израмнување на нерамномерното настанување на штетни настани. Во рамки на konto 6061 (на страната должи) се прикажува делот за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизиционата резерва. Бруто еквилизиционата резерва се искажува на соодветна позиција во Пасивата на Билансот на состојба, а делот за реосигурување во бруто еквилизиционата резерва се прикажува на соодветна позиција во Активата во Билансот на состојба. Во Билансот на успех се прикажува промената во бруто еквилизиционата резерва и промената во делот за соосигурување и реосигурување во однос на претходната деловна година.

Во рамки на 6070 се прикажуваат останатите осигурително технички резерви. Во рамки на konto 6071 (на страната должи) се прикажува делот за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви. Бруто останатите технички резерви се искажуваат на соодветна позиција во Пасивата на Билансот на состојба, а делот за реосигурување во бруто останатите технички резерви се прикажува на соодветна позиција во Активата во

Билансот на состојба. Во Билансот на успех се прикажува промената во бруто останатите технички резерви и промената во делот за соосигурување и реосигурување во однос на претходната деловна година.

## КЛАСА 7 - ПРИХОДИ

Во рамки на konto 700 се прикажуваат остварените приходи по основ на бруто полисирана премија од сите договори за осигурување склучени во тековната деловна година. Бруто полисираната премија за неживотно осигурување ги вклучува сите износи на премија кои се договорени (полисирани) во тековниот пресметковен период, најдолго до една година, без разлика дали истите во целост или делумно се однесуваат на наредниот пресметковен период. Бруто полисираната премија за осигурување на живот ги вклучува сите износи на премија кои се наплатени во пресметковниот период за последната година на осигурување.

Во рамки на konto 701 се прикажуваат остварените приходи по основ на бруто полисирана премија по сите договори за соосигурување, а на контото 702 се прикажуваат остварените приходи по основ на бруто полисирана премија по сите договори за реосигурување склучени во тековната деловна година (активно соосигурување и реосигурување).

Во рамки на konto 703 (на страната должи) се прикажува износот на премија предадена во соосигурување во согласност со склучените договори за соосигурување, а во рамки на konto 704 (на страната должи) се прикажува износот на премија предадена во реосигурување во согласност со склучените договори за реосигурување (пасивно реосигурување).

На контото 705 се прикажува промената (зголемување или намалување) во бруто резервата за преносна премија. Со задолжување на ова konto (секоја промена на страната должи на контото 705) се врши одобрување на konto 6000 кога се врши зголемување на бруто резервата за преносна премија. Со одобрување на ова konto (секоја промена на страната побарува) се врши задолжување на konto 6000 кога се врши намалување (ослободување) на бруто резервата за преносна премија.

На контото 706, односно 707 се искажува промената (зголемување или намалување) на делот за соосигурување односно реосигурување во бруто резервата за преносна премија. Со одобрување на овие conta (секоја промена на страната побарува на контото 706, односно 707) се врши задолжување на konto 6001 кога се книжи делот за соосигурување, односно реосигурување во бруто резервата за преносна премија, односно негово зголемување. Со задолжување на овие conta (секоја промена на страната должи на conta 706 и 707) се врши одобрување на konto 6001 кога се намалува делот за соосигурување односно реосигурување во бруто резервата за преносна премија.

Во рамки на conta од групата 71 се прикажуваат останатите осигурително технички приходи, како што се приходите по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка, приходите по основ на наплатени побарувања по основ на останати работи на осигурување и ре осигурување (освен по основ на премија за осигурување), приходите од претходни години, како и останати осигурително технички приходи.

На conta од групата 72 се прикажуваат приходите од финансиски вложувања, како што се приходите по основ на камати, курсни разлики, зголемување на вредноста на финансиските вложувања и вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста, нереализираните добивки од сведување на објективна вредност на финансиските и останатите вложувања, реализираните добивки од продажба на финансиски имот и материјални средства кои не служат за вршење на дејноста, приходите од амортизација на дисконтот на обврзниците, приходите по основ на дивиденди, приходите по основ на наемнини, како и останатите приходи од вложувања во финансиски и материјален имот.

На conta од групата 73 се прикажуваат останатите финансиски и други приходи од работењето, како што се приходите по основ на вредносно усогласување на нематеријални и материјални средства кои служат за вршење на дејноста, приходите по основ на некраторочни средства наменети за продажба и прекинати работења, приходите по основ на наплатени казни, приходите по основ на дотации, грантови и субвенции, како и останатите финансиски приходи и други приходи од работењето на друштвото за осигурување.

**КЛАСА 8 - ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО**

На поединечните конта од оваа класа се искажува добивката или загубата пред оданочување, данокот на добивка или загуба, добивката или загубата по оданочување, како и распоредот на добивката за финансиската година.

**КЛАСА 9 – КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ**

Група 90 – Запишан капитал

На поединечните конта од оваа група се искажува акционерскиот капитал (основната главнина), односно вкупната вредност на издадените акции на друштвото за осигурување. Книжење во главната книга на конта од групата 90 се врши само во случај на зголемување или намалување на акционерскиот капитал. Промените на сопствениците на акции немаат влијание врз книжењата на овие конта. Податоците за сопственичката структура на акционерскиот капитал и другите податоци за сопствениците, друштвото за осигурување ги евидентира во книгата на акции и другите аналитички евиденции.

Доколку акциите во текот на емисијата или продажбата се продадат по повисока цена од номиналната, таа разлика претставува дополнително уплатени средства над номиналната вредност и истата се книжи во корист на конта од групата **91 – Премии на емитирани акции.**

**Група 92 – Резерви**

На поединечните конта од оваа група се искажуваат законските, статутарните и останатите резерви (освен ревалоризационите) кои се формираат од остварената добивка по оданочување во согласност со законот и статутот на друштвото за осигурување.

**Група 93 – Ревалоризациона резерва**

Во рамки на контата 930 и 931 се прикажуваат резервите кои се резултат на ревалоризација на долгорочните материјални и нематеријални средства во согласност со МСС 16 и МСС 38.

Во рамки на контата 932 се прикажува нереализираната добивка/загуба врз основа на промена на објективната вредност на финансиските вложувања расположливи за продажба. Кога финансиските средства (за кои нереализираната добивка/загуба е призната во капиталот) се продадат или доколку дојде до обезвреднување на истите, кумулативната добивка/загуба која претходно била призната во капиталот, треба да се пренесе од конто 932 на соодветно конта во рамки на групата 72.

Во рамки на конто 939 се искажуваат останатите ревалоризациони резерви кои не се опфатени на останатите конта од оваа група, како и ревалоризационите резерви настанати во вонредни околности.

**Група 94 – Нераспределена нето-добивка или пренесена загуба**

Во рамки на конта 940, односно 941 се прикажува нераспределената добивка или пренесената загуба од претходната година. Книжење на овие конта се врши по донесување одлука врз основа на законот или статутот на друштвото за осигурување, остварената добивка или загуба од претходната година да се рапореди во категоријата нераспределена добивка, односно загубата од претходната година да се прикаже во деловните книги како пренесена загуба.

**Група 95 – Нето-добивка или загуба за тековната година**

Во рамки на конта 950 односно 951 се прикажува добивката или загубата за тековната деловна година, односно годината за која се составува финансискиот извештај. Овие конта по правило се користат за книжење на нето-добивката/загубата по оданочување која е остварена во тековната деловна година за која се составува финансискиот извештај, а се спроведува под датум 31.12. за состојбата на ова конто да се прикаже во билансот на позицијата добивка или загуба за тековната година. Книжење на овие конта се врши по донесување одлука врз основа на законот или статутот на друштвото за осигурување, остварената добивка или загуба од претходната година да се рапореди во категоријата нераспределена добивка, односно загуба од претходната година и истата да се прикаже во деловните книги како нераспределена добивка или пренесена загуба.

**Група 99 – Вонбилансна евиденција**

Вонбилансната евиденција претставува автономен дел на главната книга каде состојбата на активните и на пасивните вонбилансни записи мора да биде урамнотежена според начелото на двојно книговодство.

Во рамки на конта 990-994 се книжат активните вонбилансни записи (потенцијални средства/имот), како што се разни материјални облици на средства, хартии од вредност и останати активни вонбилансни записи. За секој од наведените записи се води аналитичка евиденција во која се обезбедуваат сите податоци за инструментите кои се предмет на вонбилансната евиденција.

Во рамки на конта 995-999 се книжат пасивните вонбилансни записи (потенцијални обврски и извори на средства). За секој од наведените записи се води аналитичка евиденција во која се обезбедуваат сите податоци за инструментите кои се предмет на вонбилансната евиденција.

## ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

3066.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 103/08 и 124/010), директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци донесе

### О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ ОБУКА НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КОНТРОЛОРИ И ОБРАБОТУВАЧИ

#### Член 1

Со оваа одлука се определува висината на реалните трошоци на Дирекцијата за заштита на личните податоци за спроведување на обуки на заинтересирани контролори на збирки на лични податоци (во натамошниот текст: контролори) и обработувачи на збирки на лични податоци (во натамошниот текст: обработувачи).

#### Член 2

Висината на трошоците за спроведување на обуки на контролорите и обработувачите се определува зависно од видот на обуките и модулите за кои се заинтересирани согласно годишната програма за обуки на контролори и обработувачи на Дирекцијата за заштита на личните податоци, и тоа:

| Ред. бр. | Вид и обем на обуки  | Денари по лице                   |
|----------|--|----------------------------------|
| 1.       | Генерички обуки за сите модули   | 2.000                            |
| 2.       | Генерички обуки за сите модули и специјализираните обуки за еден модул   | 3.000                            |
| 3.       | Специјализирани обуки за еден модул  | 1.500                            |
| 4.       | Посебни обуки по барана програма од контролор и обработувач:<br>- ако обуката се врши само за едно лице<br>- ако обуката се врши од две до пет лица<br>- ако обуката се врши за група од 5 до 8 лица<br>- повеќе од 8 лица | 5.000<br>4.000<br>3.500<br>3.000 |

За контролорот и обработувачот кој за иста обука од наведените во точките 1-3 од табелата од ставот 1 на овој член пријавил повеќе од 3 лица, цената за секој нареден учесник се намалува за 20%.

Одредбата од став 2 на овој член не се однесува на посебните обуки по барана програма од контролор и обработувач наведени во точка 4 од табелата од ставот 1 на овој член.

По исклучок од став 1 на овој член за министерствата, другите органи на државната управа, управните организации и другите државни органи кои се целосни буџетски корисници, обуките се вршат без надомест.

#### Член 3

Трошоците за вршење на обука се уплатуваат најдоцна до денот на одржувањето на обуката за која контролорот и обработувачот се пријавил, на трезорската сметката на Дирекцијата за заштита на личните податоци број 02006-60143-631-14.

#### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на висината на трошоците за вршење обуки на контролори и обработувачи бр. 02-10884/1 од 6.10.2009 година.

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1396/1  
8 ноември 2010 година  
Скопје

Директор,  
Димитар Ѓеорѓиевски, с.р.



www.sivesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010148